



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 15 октомври 2002 Скопје Број 80	Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 280 денари. Жиро сметка 300000000188798
	Год. LVIII	

1296.

УКАЗ БР. 56

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во армијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува
во чин Бригаден генерал
Пешадскиот полковник Ѓорѓи Илија Бојациев
ЕМБГ 310395049009: сега Командант на 1. гранич-
на бригада во Генералштабот на Армијата на Републи-
ка Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 11.10.2002 година.

Бр. 07-1203 Претседател
10 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

1297.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2002
година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД- ЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИ- ЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД МК "АСТИБО" АД ШТИП

1. Во називот на одлуката зборот "еднократен" се брише.
2. Точката 1, се менува и гласи:
"На работниците од Модна конфекција "Астибо"
АД - Штип на кои им престанал работниот однос по
основ на ликвидација на друштвото да се исплати па-
ричен надомест по основ на структурни реформи во
вкупен износ од 95.797.000,00 денари од кои:
- 11.160.500,00 денари се веќе исплатени и
- 84.636.500,00 денари остаток за исплата.
Средствата од став 1 на оваа точка да се исплатат
од Буџетот на Република Македонија."

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".

Бр. 23-5206/1 Претседател на Владата
8 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1298.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во член 2, став 1, точка 1 зборовите: "потставката
472112 - Трансфери до ЕЛС за водоснабдување се зго-
лемува за 90.000.000 денари" се заменуваат со зборови-

те: "потставката 427122 - Други оперативни расходи се
зголемува за 5.000.000 денари, потставката 467121 -
Изградба на други објекти се зголемува за 5.000.000 де-
нари, по категоријата 47 - Капитални трансфери се
отвора нова ставка 471 - Капитални трансфери до вла-
дини институции и потставка 471118 - Други капитал-
ни трансфери до владини институции со износ
84.000.000 денари, а потставката 472114 - Други транс-
фери до ЕЛС се зголемува за 35.000.000 денари."

Член 2

Во членот 2, став 1, точка 2 зборовите: "потставката
471113 - Трансфери до Фондот за патишта се зголеми-
ва за 39.000.000" се бришат.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4977/2 Претседател на Владата
8 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1299.

Врз основа на член 4 и 27 од Законот за правата, об-
врските и одговорностите на органите на државната
власт во поглед на средствата во државна сопственост
што тие ги користат и располагаат ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 61/02) и член 36 од За-
конот за Владата на Република Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 59/00), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
8.10.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на зем-
јоделско земјиште кое претставува дел од КП број 2410
по површина од 1.983 м² во м.в. "Страна" КО Туралево
- Кратово, заведено во имотен лист број 156 сопстве-
ност на Република Македонија, со земјоделско земји-
ште во површина од 4.671 м² кое претставува КП број
73,8 класа м.в. "Липковиќ" КО Туралево - Кратово, за-
ведено во имотен лист број 138, сопственост на Јордан
Наков од с. Туралево - Кратово.

Член 2

Договорот за замена на правото на сопственост на
земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го
склучи министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 23-5064/1 Претседател на Владата
8 октомври 2002 година на Република Македонија,

Скопје

Љубчо Георгиевски, с.р.

1300.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши замена на недвижен имот дел од индивидуална станбена зграда во површина од 19,50 м² изградена на КП 5447/1 КО Штип 2, ул. "Пиринска" бб. во Штип, сопственост на Република Македонија со која стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија заведена во Поседовен лист број 3909, со стан во површина од 21,93 м² и подрум со површина од 4,50 м² кој се наоѓа на ул. "Јајце" бр. 119/А во населба "Баби-5" во Штип, сопственост на АДГ "Пелагонија" Скопје.

Член 2

За недвижниот имот од член 1 на оваа одлука сопственост на Република Македонија со кој стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија утврдена е вредност од 201.203,00 денари, а за недвижниот имот од член 1 на оваа одлука сопственост на АДГ "Пелагонија" од Скопје, утврдена е вредност од 298.530,00 денари.

За разликата во вредностите на имотите од член 1 на оваа одлука во износ од 92.327,00 денари АДГ "Пелагонија" од Скопје не бара надомест.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува правото на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на делот од индивидуалната станбена зграда на ул. "Пиринска" бб. во Штип, а се стекнува со право на стопанисување на станот и подрумот кои се наоѓаат на ул. "Јајце" бр. 119/А во населба "Баби-5" во Штип.

Член 4

Договорот за замена на недвижниот имот од членот 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5207/1
8 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1301.

Врз основа на член 6 од Законот за отстапување на деловни средства на претпријатијата во кои што Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/97) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОНУДА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА - ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ОД АД "ВИТАПЕЛА" - БИТОЛА ЗА ВРЕДНОСТА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се прифаќа понудата за отстапување на деловните средства од АД "ВИТАПЕЛА" - Битола кои што прет-

ставуваат деловни објекти со вкупна проценета вредност во износ од 12.006.963,00 денари за вредноста на државниот капитал на Република Македонија во ова друштво во износ од 14.700 акции.

Деловните средства од член 1 на оваа одлука претставуваат:

- објекти на Кп. бр. 11890, во КО-Битола, во вкупна површина од 1.491 м² и тоа фарма во површина од 907 м² и магацин за храна во површина од 584 м²;

- објекти на Кп. бр. 11884, во КО-Битола, во вкупна површина од 330 м² и тоа магацин за храна во површина од 128 м², магацин и продавница во површина од 92 м², магацин за храна во површина од 85 м² и магацин во површина од 25 м²;

- објекти на Кп. бр. 11689, во КО-Битола, во вкупна површина од 170 м² и тоа свињарска фарма во површина од 95 м² и краварска фарма во површина од 75 м²;

- објекти на Кп. бр. 11690, во КО-Битола, во вкупна површина од 390 м² и тоа краварска фарма во површина од 220 м², краварска фарма во површина од 80 м² и свињарска фарма во површина од 90 м².

Член 2

За вредноста на отстапените деловни средства АД "ВИТАПЕЛА" - Битола е должна да ја намали главнината на друштвото и да ги поништи акциите на Република Македонија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и друштвото ќе се уредат со договор.

Член 4

Договорот од член 3 на оваа одлука во името на Република Македонија ќе го склучи министерот за финансии.

Член 5

Деловните средства од точка 1 на оваа одлука се даваат на користење на Министерството за образование и наука - Државно средно земјоделско училиште "Кузман Шапкарев" - Битола.

Деловните средства ќе се пренесат на Министерството за образование и наука - Државно средно земјоделско училиште "Кузман Шапкарев" - Битола по склучувањето на договорот од член 4 на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5151/1
8 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1302.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА БЕЛ ШЕКЕР НАМЕНЕТ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на царински контингент при увоз на бел шеќер наменет за широка потрош-

шувачка за 2002 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2002).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5220/1
8 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1303.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки.	
	8703 33	-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 cm ³ :	
	8703 33 90 00	--- Употребувани а) патнички автомобил OPEL тип VEKTRA AX, број на шасија WOL 000087L1162170	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5228/1
8 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1304.

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање Совет за македонски јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

1. Од должноста претседател и членови на Советот за македонски јазик, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- а) претседателот
- д-р Лилјана Минова-Ѓуркова
- б) членовите:
- Петре М. Андреевски,
- д-р Кирил Конески,
- д-р Томислав Тренески,
- д-р Александар Џукески.

2. За претседател и членови на Советот за македонски јазик се именуваат:

- а) за претседател
- д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
- б) за членови:
- д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици,
- д-р Фанија Попова, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5049/3
1 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1305.

Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Аљил Сулемани од должноста заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5102/1
1 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1306.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1. За државен секретар во Министерството за транспорт и врски се именува Валентин Митровски, досегашен државен советник-шеф на Канцеларијата на претседателот на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5103/1

Претседател на Владата

1 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1307.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА**

1. Се разрешува Владимир Черкезов од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5106/1 Претседател на Владата
1 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1308.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува Ванчо Каргов од должноста државен секретар во Министерството за финансии на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила на 15.10.2002 година, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5107/2 Претседател на Владата
1 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1309.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

1. Се разрешува Елизабета Канческа-Милевска од должноста државен секретар во Министерството за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5081/2 Претседател на Владата
1 октомври 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1310.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 01.10.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - шеста емисија на 57.000 обични акции и 2.000 приоритетни партиципативни акции во вредност од 161.752.040 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање С.О. бр. 02-230/1 од 28.05.2002 година.

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги евидентира во Централниот депозитар за хартии од вредност. Правата од акциите се остваруваат од моментот на нивното евидентирање во Централниот депозитар за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1553/8 Комисија за хартии од вредност
1 октомври 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1311.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 24.09.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Балканска Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - деветта емисија на 45.000 обични акции и 45.000 приоритетни партиципативни акции во вкупна вредност од 180.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година, како и Одлуката бр. 02-4250 од 23.09.2002 година за измени и дополнување на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1766/4 Комисија за хартии од вредност
24 септември 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1312.

Врз основа на член 42 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 01.10.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Се одбива барањето на "Макошпед" АД Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на акции, како неосновано.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1268/9 Комисија за хартии од вредност
1 октомври 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1313.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), а во врска со член 202 од Законот за општата управна постапка и согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 01.10.2002 година, Комисијата донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Решението број 07-1572/5 од 27.08.2002 година, за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Експорт Импорт Банка АД Скопје се изменува и дополнува во точките 1 и 2 од диспозитивот и гласи:

1. На Експорт Импорт Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - седма емисија на 10.000 обични акции во вредност од 5.112.900 евра, односно во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на одобрението во износ од 311.772.371 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање бр. 02-3198/2 од 26.07.2002 година и Одлуката бр. 02-4083/1 од 27.09.2002 година за измена на Одлуката бр. 02-3198/2 од 26.07.2002 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1572/10 Комисија за хартии од вредност
1 октомври 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1314.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 24.09.2002 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Орка Холдинг АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 33.394 обични акции во вредност од 1.669.723 евра или во денарска противвредност од 101.853.100 денари, согласно Одлуката за издавање на акции бр. 02-342/01 од 03.06.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-342/01 од 03.06.2002 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1642/4 Комисија за хартии од вредност
24 септември 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1315.

Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло од Кралството Норвешка за 2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 77/2002), министерот за економија донесе

УПАТСТВО
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООД-
ДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО
НОРВЕШКА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со ова упатство се определува постапката за распределба на количествата на стоките во рамки на поодделни квоти од Прилогот 1 од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло од Кралството Норвешка за 2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 77/2002) (во натамошниот текст: Одлуката).

Член 2

Барањето за доделување на одредени количества на стоки во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот или неговиот овластен застапник може да поднесе до Министерството за економија секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

Член 3

Евидентирањето на барањата во Министерството за економија се врши по ред кој што одговара на редот на нивното добивање во Министерството за економија (датум и време).

Обработување на барањата Министерството за економија врши секој работен ден за добиените барања од претходниот ден.

Член 4

Министерството за економија при обработувањето на барањата врши проверка дали вкупното количество на стока од барањата поднесени во ист ден од определената тарифна ознака ја надминува расположивата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба:

- ако вкупното количество на соодветната стока од барањата поднесени на ист ден за определена тарифна ознака не ја надминува расположивата квота, поединечна распределба се врши најмногу до 20% по корисник од вкупната квота;

- ако вкупното количество на соодветната стока од барањата поднесени за определена тарифна ознака за еден ден ја надминува расположивата квота, поединечната распределба се врши сразмерно на бараните количества но не повеќе од 20% по корисник од вкупната квота.

Член 5

Министерството за економија по искористувањето на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската управа на Република Македонија, за тоа објавува соопштение во печатените медиуми.

Член 6

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4986/1
27 септември 2002 година
Министер,
м-р **Бесник Фетаи**, с. р.
Скопје

1316.

Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло од Швајцарската Конфедерација за 2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 77/2002), министерот за економија, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООДДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со ова упатство се определува постапката за распределба на количествата на стоките во рамки на поодделни квоти од Прилогот 1 од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски стоки со потекло од Швајцарската Конфедерација за 2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 77/2002) (во натамошниот текст: Одлуката).

Член 2

Барањето за доделување на одредени количества на стоки во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот или неговиот овластен застапник може да поднесе до Министерството за економија секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

Член 3

Евидентирањето на барањата во Министерството за економија се врши по ред кој што одговара на редот на нивното добивање во Министерството за економија (датум и време).

Обработување на барањата Министерството за економија врши секој работен ден за добиените барања од претходниот ден.

Член 4

Министерството за економија при обработувањето на барањата врши проверка дали вкупното количество на стока од барањата поднесени во ист ден од определената тарифна ознака ја надминува расположивата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба:

- ако вкупното количество на соодветната стока од барањата поднесени на ист ден за определена тарифна ознака не ја надминува расположивата квота, поединечна распределба се врши најмногу до 20% по корисник од вкупната квота;

- ако вкупното количество на соодветната стока од барањата поднесени за определена тарифна ознака за еден ден ја надминува расположивата квота, поединечната распределба се врши сразмерно на бараните количества но не повеќе од 20% по корисник од вкупната квота.

Член 5

Министерството за економија по искористувањето на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската управа на Република Македонија, за тоа објавува соопштение во печатените медиуми.

Член 6

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4968/2
27 септември 2002 година
Министер,
м-р **Бесник Фетаи**, с. р.
Скопје

1317.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 25 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за поништување на Одлуката бр. 0201-3773/1 од 15 октомври 1970 година и Спогодбата бр. 02-3773/2 од 28 октомври 1970 година, донесена од Советот на општина Гостивар на 28 мај 2002 година.

2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени односно преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија со Решението У. бр. 85/2002 од 3 јули 2002 година, а по повод поднесена иницијатива на Друштвото за изградба на објекти од ниска градба, хидро градежни објекти и пазари "Прогрес-Пазари" Ексо и други ДОО од Гостивар, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

Според наводите од иницијативата со оспорената одлука било повредено едно од темелните вредности на уставниот поредок утврдено во член 8 став 3 од Уставот-владеење на правото, а се нарушувало и правото на сопственост утврдено во член 30 од Уставот.

Со оспорената одлука била сторена и повреда на член 52 став 1 од Уставот за влегување во сила на прописите.

Истовремено оспорената одлука не била во согласност со Законот за локалната самоуправа, Законот за јавните претпријатија и Законот за комуналните дејности.

5. Судот на седницата утврди дека со Решението бр. 01-9810 од 24.12.1965 година, Собранието на општина Гостивар основало претпријатије за станбено комунално стопанисување "Прогрес"-Гостивар кое со решение на Окружниот стопански суд-Скопје, Фи. бр. 32/66 од 19 февруари 1966 година, е запишано во Регистарот на стопански претпријатија и дукани со наведени дејности што ќе ги обавува ова претпријатије.

На 7 јули 1952 година, Собранието на општина Гостивар донело Решение за организирање на Пазаришна управа при градската општина Гостивар како установа со самостојно финансирање, која установа со Решение од 15.10.1966 година, УС. бр. 303/66 е запишано во Регистарот на установите со единствена комунална дејност-пазаришна управа.

На 15.10.1970 година, Собранието на општина Гостивар донело Одлука за престанок со работа на Пазаришната управа Гостивар.

Во член 1 од оваа одлука е предвидено дека пазаришната управа престанува со работа поради неисполнување во определениот рок на условите пропишани за вршење на дејноста, заради која е основано што е утврдено со решение на пазаришната инспекција.

Во член 2 од Одлуката е предвидено дека обавувањето на дејноста од установата која престанува со работа се отстапува на Претпријатието за станбено комунално стопанисување "Прогрес"-Гостивар со сите средства, обврски и сите запослени работници во установата.

На 15.10.1970 година, Собранието на општина Гостивар, донело решение за давање согласност за припојување на пазарната управа Гостивар кон "Прогрес" претпријатије за станбено комунално стопанисување.

На 19.10.1970 година, врз основа на Основниот закон за претпријатија, Статутот на претпријатието и Одлуката на Собранието на општина Гостивар, Работната заедница на претпријатието "Прогрес", донело Одлука за проширување на предметот на работа на ова претпријатије и тоа "управување и одржување на пазари и бања", Одлука за прифаќање на дејноста на пазаришната управа и Одлука за прифаќање на припојувањето на пазаришната управа кон "Прогрес"-Гостивар.

На 23.10.1970 година, Работната заедница на пазаришната управа Гостивар, донела Одлука за припојување

ње на пазаришната управа Гостивар, кон “Прогрес” претпријатие за станбено комунално стопанисување.

На 28.10.1970 година, склучена е Спогодба помеѓу Собранието на општина Гостивар и “Прогрес”-претпријатие за станбено комунално стопанисување со која се регулираат меѓусебните права и обврски, а врз основа на член 271 од Основниот закон за претпријатија и Одлуката на Собранието на општината за престанок со работа на пазаришната управа.

Во член 2 од Спогодбата е предвидено дека двете договорни страни се спогодија да не се отвара постапка за ликвидација туку другата договорна страна “Прогрес” на основа на донесената одлука за прифаќање на дејноста ги преземе правата, обврските, средствата и сите запослени.

Врз основа на вака преземените дејствија Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ф. бр. 866/70 од 18.11.1970 година, извршил упис во регистарот на стопанските претпријатија за припојување на пазаришната управа кон “Прогрес”-претпријатие за станбено комунално стопанисување.

Од увидот извршен во прилозите број 2 од регистарските влошки за претпријатието “Прогрес”-Гостивар произлегува дека ова претпријатие вршело упис во судскиот регистар на следните датуми: 08.01.1974 година, 26.03.1976 година и 06.08.1979 година, меѓутоа не се приложени решенија од надлежниот суд за извршениот упис на посочените датуми.

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 660/88 од 21.06.1988 година, за претпријатието “Прогрес” и решението Срег. бр. 659 од 21.06.1988 година, за претпријатието “Водовод”, констатира престанок на двете претпријатија, при што истите се здружуваат и формираат нова комунална работна организација “Комуналец”-Гостивар.

Во 1990 година, Јавното претпријатие “Комуналец”-Гостивар основало претпријатие во општествена сопственост за изградба на сообраќајно и хидроградежни објекти “Нискоградба” кое, покрај другото врши дејност на јавни складишта и пазари и е регистрирано во Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 475/90 од 05.02.1990 година.

Во 1996 година, претпријатието во општествена сопственост за изградба на сообраќајни и хидроградежни објекти “Нискоградба” согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал го менува називот, шифрата на дејноста и формата на сопственост (мешовита) во Претпријатие за изградба на сообраќајни и хидроградежни објекти и пазари “Прогрес-Пазари” ДОО за што е извршен упис во судскиот регистар Срег. бр. 1070/96 од 04.10.1996 година.

Во 1998 година, ова претпријатие извршило усогласување со Законот за трговските друштва и е упишано во трговскиот регистар со решението Трег. бр. 12248/98 од 13.08.1999.

По спроведување на сите наведени дејствија Советот на општина Гостивар на 28 мај 2002 година ја донел оспорената одлука.

Имено, врз основа на член 17 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/95) и член 17 став 1 точка 17 од Статутот на општина Гостивар (“Службен гласник на општина Гостивар” бр. 3/97) Советот на општина Гостивар на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе Одлука за поништување на Одлуката бр. 0201-3773/1 од 15.10.1970 година и Спогодбата бр. 02-3773/2 од 28.10.1970 година.

Во член 1 од наведената одлука е предвидено дека со оваа одлука се поништува Одлуката за престанок со работа на Пазаришната управа бр. 0201-377/1 од 15.10.1970 година, Спогодбата склучена помеѓу Собранието на општина Гостивар и ПСКС “Прогрес”-Гостивар бр. 02-3773/2 од 28.10.1970 година.

Во член 2 од Одлуката е предвидено дека со влегувањето во сила на оваа одлука ништовни се преземените дејствија од страна на “Прогрес-Пазари”-Гостивар.

Во член 3 од Одлуката е предвидено дека се обврзува општинската администрација да врши извршување на оваа одлука.

Во член 3, пак, од одлуката е предвидено дека оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Гостивар”.

Имајќи го предвид изнесеното, може да се заклучи дека со оспорената одлука всушност Советот на општината врши одземање на дејноста, управување и одржување на пазари и бањи на претпријатието “Прогрес-Пазари”, кое оваа дејност ја вршело повеќе од 30 години.

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, меѓу темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е и владеење на правото.

Според член 30 од Уставот на Република Македонија се гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Според член 2 став 1 од Законот за претпријатијата (“Службен лист на СФРЈ” бр. 77/88) во општествена сопственост се општественото претпријатие, јавното претпријатие, како и акционерското друштво и друштвото со ограничена одговорност кога работи со средства во општествена сопственост.

Според член 196-б од Законот за претпријатијата постојните организации на здружениот труд од посебен општествен интерес може да се организираат како јавно претпријатие со донесување на одлука на надлежната општествена политичка заедница.

Според член 196-г постојните форми на здружување односно организирање се должни да се организираат во согласност со одредбите на овој закон до 30 јуни 1991 година.

Во член 187-а став 1 од Законот за претпријатијата е предвидено дека одлука за статусна промена на претпријатието “поделба, спојување или припојување” донесува органот на управувањето.

Според став 2 на овој член, претпријатијата настанати со поделба, спојување со други претпријатија или со припојување кон друго претпријатие солидарно одговараат за обврските на претпријатијата што престанале да постојат.

Меѓусебните односи на претпријатијата што настанале со статусните промени се уредуваат со договор.

Според член 113 став 2 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на РМ” бр. 7/97) е предвидено дека до спроведување на трансформацијата членот 187-а од Законот за претпријатијата не се применува.

Според член 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на РМ” бр. 38/93 и 48/93) трансформацијата според овој Закон покрај другото, не се врши и на претпријатијата и организациите кои со закон и со одлука заснована врз закон е утврдено дека вршат работи и дејности од посебен општествен интерес, односно јавна служба или имаат статус на јавно претпријатие.

Според став 2 на член 3 од наведениот Закон трансформацијата на претпријатијата кои се изземени од постапката за трансформација ќе се уреди со друг закон.

Според член 719 став 2 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/96) одредбите од Законот за претпријатијата ќе продолжат да се применуваат на општествените претпријатија, јавните претпријатија и на задружните претпријатија се додека под услови и на начин и во рокови утврдени со друг закон не бидат претворени во некое од друштвата утврдени со овој закон.

Законот за комуналните дејности (“Службен весник на РМ” бр. 45/97) ги уредува основните услови и начин на вршење на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности и други прашања од значење

за комуналните дејности при што овој закон не го решава прашањето за статусот на постојните јавни претпријатија и нивниот начин на трансформирање.

Според член 14 од Законот за комунални дејности, комунална дејност може да се врши со основање на јавно претпријатие за комунална дејност, со давање концесија за вршење на комунална дејност на начин утврден со закон и со дозвола за вршење на комунална дејност.

Според член 20 од наведениот закон, јавното претпријатие од член 14 од овој закон може да се организира како друштво со ограничена одговорност, кога во него ќе се вложат средства на физички и правни лица на начин утврден со закон.

7. Од наведената фактичка и правна состојба на работите по предметот, произлегува дека претпријатието "Прогрес" е основано од општината уште од 1965 година, за вршење на станбено комунална дејност, а во 1970 година на ова претпријатие општината и доделила и вршење на комунална дејност, управување и одржување на пазари и бања со средства во општествена сопственост.

Подоцна ова претпријатие, како општествено претпријатие согласно динамиката на статусните промени и промените на законската регулатива се трансформирало односно се усогласувало со Законот за здружениот труд, Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал и Законот за трговските друштва и сите промени биле регистрирани во соодветниот судски односно трговски регистар.

Од моментот на усогласување на ова претпријатие со Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, претпријатието се стекнало со право на сопственост на имот и работи како друштво со ограничена одговорност кое обавува комунална дејност, управување и одржување на пазари и бања.

Притоа, општината согласно член 196-б од Законот за претпријатијата во ниеден момент не го организирала ова претпријатие како јавно претпријатие и истото останало да дејствува како друштво со ограничена одговорност.

Од тука, според мислењето на Судот произлегува дека општината нема основ да бара од претпријатието "Прогрес" да и го врати општествениот имот што му го доделила на управување на ова претпријатие.

Имајќи го предвид наведеното како и фактот дека со оспорената одлука всушност се врши одземање на вршење на комуналната дејност и одземање на имотот на ова претпријатие, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со уставното начело на владеење на правото и правото на сопственост.

8. Од друга страна, пак, со оглед на тоа што оспорената одлука влегла во сила со денот на донесувањето а не по објавувањето, Судот оцени дека таа не е во согласност и со член 52 став 1 од Уставот.

9. Со оглед на конечната и извршноста на оваа одлука Судот го стави вон сила и решението означено во точката 2 од оваа одлука.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 85/2002
25 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

1318.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 25 септември 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) член 40 став 5 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001) и

б) членовите 1, 2 и 3 од Правилникот за начинот и условите под кои изграденото и неизграденото градежно земјиште се дава под краткотраен закуп, донесен од министерот за транспорт и врски ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива на Ирина Петровска од Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 3 став 2 од Правилникот означен во точката 1 б) и по сопствена иницијатива со решение У. бр. 208/2001 од 22 мај 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на член 45 став 5 од Законот за градежното земјиште и членовите 1, 2 и 3 од Правилникот за начинот и условите под кои изграденото и неизграденото градежно земјиште се дава под краткотраен закуп.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на членот 40 став 5 кој е основ за донесување на оспорениот Правилник со Уставот и за согласноста на членовите 1, 2 и 3 од Правилникот со Уставот и Законот за градежното земјиште.

4. Судот на седницата утврди дека во член 40 став 1 од Законот за градежното земјиште е предвидено дека правото на краткотраен закуп се стекнува со договор во писмена форма.

На договорот од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од облигационите односи (став 2).

Во став 3 на наведениот член е предвидено дека на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, право на краткотраен закуп се стекнува со јавно наддавање и со непосредна спогодба.

Општините, односно градот Скопје стекнува право на краткотраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба.

Во став 5 на член 40 од Законот е предвидено дека начинот и условите под кои изграденото и неизграденото градежно земјиште се дава под краткотраен закуп ги пропишува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

5. Уставот на Република Македонија во член 30, меѓу другото, утврдил дека се гарантира правото на сопственост и никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Согласно член 4 став 1 од Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001) на градежното земјиште може да се стекнува право на сопственост и други права определени со овој и друг закон.

На правото на сопственост на градежното земјиште и на другите права врз тоа земјиште се применуваат прописите за сопственост и другите права врз стварите како и прописите за евиденција на правата врз недвижностите (став 2).

Согласно член 6 од Законот, градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и на домашни и физички и правни лица, под услови утврдени со овој и друг закон.

Исто така, Законот во член 2 утврдил дека градежното земјиште е добро од општ интерес на Републиката и ужива посебна заштита на начин и услови утврдени со овој закон.

Уредувањето на градежното земјиште е дејност од јавен интерес.

Во членот 42 став 1 од Законот е утврдено дека под уредување на градежно земјиште се подразбира изградба на објекти од инфраструктурата, заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна канализациона (фекална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела.

Планирањето, проектирањето и изведувањето на инфраструктурата се врши според просторните и урбанистички планови и акти што ги заменуваат тие планови, како и според коефициентот на искористување на земјиштето утврден со плановите.

Од наведените законски одредби произлегува дека градежното земјиште со закон е утврдено како добро од општ интерес за Републиката; дека уредувањето на градежното земјиште со закон е утврдено како дејност од јавен интерес; дека со Законот е дефинирана содржината на уредувањето на градежното земјиште и таа содржина за да го поседува степенот на јавен интерес треба да биде предвидена односно планирана со просторните и урбанистичките планови и акти што ги заменуваат тие планови; дека во членот 2 од Законот за експропријација е утврден јавниот интерес за изградба на објекти и изведување на работи предвидени со актите за планирање на просторот кои се набројани во овој член и е утврдено дека јавен интерес за изградба на други објекти и изведување на работи може да се утврди и со друг закон, како и тоа дека според Законот за градежно земјиште градежното земјиште може да биде во сопственост на Републиката и во сопственост на домашни физички и правни лица.

Оттука со просторните и урбанистичките планови може да бидат предвидени инфраструктурните содржини на други објекти и изведување на работи кои се децидно набројани како јавен интерес со законите, како на градежното земјиште кое е во сопственост на Републиката, така и на градежното земјиште кое е во сопственост на физичките и правни лица.

Според тоа, имајќи ја предвид содржината на одредбата од член 40 став 5 од Законот за градежно земјиште според која министерот за транспорт и врски ги пропишува начинот и условите под кои може да се дава под краткотраен закуп изграденото и неизграденото градежно земјиште, имајќи предвид дека пропишаниот режим според оваа законска одредба ќе се однесува за градежното земјиште независно дали е во сопственост на Републиката или во сопственост на физички и правни лица, Судот оцени дека членот 40 став 5 од Законот не е во согласност со член 30 став 1 и 3 од Уставот и одлучи како во точката 1а од оваа одлука.

6. Судот исто така утврди дека врз основа на член 40 став 5 од Законот за градежно земјиште министерот за транспорт и врски донел Правилник за начинот и условите под кои изграденото и неизграденото градежно земјиште се дава под краткотраен закуп.

Во член 1 од Правилникот е предвидено дека со овој Правилник се пропишува начинот и условите под кои сопствениците на градежно земјиште можат изграденото и неизграденото градежно земјиште да го даваат под краткотраен закуп.

Во член 2 од Правилникот е предвидено дека изграденото градежно земјиште може да се даде под краткотраен закуп заради поставување на урбана опрема и тоа киосци за продажба на билети за јавен превоз, настрешници на автобуски постойки, телефонски говорници, киосци за обезбедување на објекти на државните органи на Република Македонија и за обезбедување на дипломатско-конзуларни претставништва, спортско рекреативни активности. Урбаната опрема од став 1 на овој член се поставува на отворени јавни површини при што не смее да се наруши основното начело на просторот и пешачките сообраќајни движења.

Во членот 3 од Правилникот е предвидено дека неизграденото градежно земјиште, сопственикот може да

го даде под краткотраен закуп до реализација на урбанистичкиот план, за намени од времен карактер.

Намени од времен карактер се: киосци за продажба на весници, сувенири, цвеќиња и цигари со максимална површина од 8 м²; спортско рекреативни и забавни активности; потреби на градилишта при изградба на објекти; привремени паркинзи, природни патеки и хортикултурно уредување; урбана опрема од член 2 на овој Правилник; временни објекти во случај на елементарни и други непогоди.

Објектите во функција на намените од времен карактер се од монтажно-демонтажна конструкција и нивното поставување не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот, користењето на околните објекти, да не предизвикува бучава и да не се загрозува животната средина и природата.

Имајќи ги предвид веќе наведените уставни и законски одредби како и фактот што со членот 40 став 5 од Законот не е определено дека само за градежното земјиште во сопственост на Републиката, министерот за транспорт и врски ќе го пропишува начинот и условите за давање под краткотраен закуп на градежното земјиште туку тој режим се однесува и за физичките и правните лица, кои се сопственици на градежно земјиште, Судот оцени дека со членовите 1, 2 и 3 од Правилникот со кој се пропишува дека физичките и правните лица, сопственици на градежно земјиште можат под краткотраен закуп да ги издаваат своите земјишта на други лица заради поставување на урбана опрема и за намени од времен карактер кој се таксативно утврдени, им се ограничува правото од сопственоста без постоење на јавен интерес, само во рамките и на начин утврден со акт на министерот.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 208/2001
25 септември 2002 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

1319.

Врз основа на член 25 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.63/00 и 37/02) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ, ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА СЕКОЈА УПЛАТА НА КАПИТАЛ И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА АКЦИИТЕ НА БАНКАТА И КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА

I. Во Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на РМ“ бр.111/00, 28/01 и 40/02), се вршат следните измени и дополнувања:

1) Во глава I, точка А, потточка 7, сврзникот: "и" на крајот од реченицата се брише, во потточка 8, точката

на крајот од реченицата се заменува со сврзникот: "и" и се додава нова точка 9, која гласи:

"Измена на одлуката за издавање дозвола за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 од Законот за банките".

2) Во глава II.A, точка 2 став 1, потточка д), се брише, а потточките ђ), е) и ж), стануваат потточки д), ђ) и е).

3) Во глава II.A, точка 2, став 3, во првата реченица зборовите: "од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и" и зборовите: "за осудуваност, односно неосудуваност и", се бришат.

4) Во глава II.A, точка 2, став 3, во првата реченица зборот: "потврди" се заменува со зборот: "известување", а во втората реченица зборовите: "ваквите потврди", се заменуваат со зборовите: "ваквото известување".

5) Во глава II.A се додава нова точка 9, која гласи: "За добивање согласност за измена на дозволата за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 од Законот за банките, кон барањето се поднесува:

а) Елаборат за оправданоста од започнување со вршење на нови финансиски активности, во кој треба да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и евентуално висината на капиталот кој би се вложил;

б) Список на лицата кои би ги извршувале работните задачи поврзани со новите финансиски активности, со податоци за нивното образование и професионално искуство;

в) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршуваат новите финансиски активности (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување) и податоци за степенот на автоматизација и техничка опременост за вршење на новите финансиски активности; и

г) Предлог упатства и процедури за вршење на новите финансиски активности.

При одлучувањето, Народна банка ја цени економската оправданост од започнувањето со вршење на нови финансиски активности, кадровската и техничка способност на банката, висината на капиталот, како и степенот на усогласеност на банката со позитивните прописи и нејзината финансиска состојба".

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од нејзиното објавување во „Сл.весник на РМ“.

III. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на РМ“ бр.111/00, 28/01, 40/02 и 80/02).

О.бр. 02-15/СП-1/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1320.

Врз основа на член 45 од Законот за девизно работење („Сл.весник на РМ“ бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИ-

МЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ ДЕВИЗНОТО И ДЕНАРСКОТО РАБОТЕЊЕ И ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за начинот на вршење надзор над примената на прописите кои го регулираат девизното и денарското работење и преземање мерки спрема банките („Сл.весник на РМ“ бр.44/02), се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во точка 9, после зборот: "штедилниците", сврзникот "и" се заменува со запирка, а по зборот: "менувачниците" се додаваат зборовите: "и резиденти овластени за вршење на трансфер на пари".

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/СП-2/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1321.

Врз основа на член 21 и 25 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.63/00 и 37/02), член 4 и 6 од Законот за банки за микрофинансирање („Сл.весник на РМ“ бр.61/02) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

I. Во Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.111/00), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Називот на Одлуката се менува и гласи: "Одлука за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање".

2. Во глава I, точка 1, се додава нова потточка Д, која гласи: "Основање и работење на банки за микрофинансирање".

3. Во глава II.A, точка 2, потточка г), зборовите: "работниците со посебни права и одговорности" се заменуваат со зборовите: "членовите на работоводниот орган".

4. Во глава II.A точка 2 потточка е) став 2, алинеја 5, се менува и гласи:

"изјава од надлежен орган за постоење, односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.28/01), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар)".

5. Во глава II.A, точка 2, потточка е), став 2, алинеја 8, се менува и гласи:

"потврда од надлежни институции со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки;".

6. Во глава II.A точка 2 потточка е) став 2 алинеја 9, точката на крајот од реченицата се заменува со точка

запирка и се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат:

"- доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка); и

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар)".

7. Во глава II.A, точка 2, потточка е), став 3, во првата и втората реченица зборот: "потврда", се заменува со зборот: "известување".

8. Во глава II.A точка 2 потточка е) став 4, алинеја 4 се менува и гласи:

"изјава од надлежен орган за постоење, односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.28/01), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар)".

9. Во глава II.A точка 2 потточка е) став 4, алинеја 5 се менува и гласи:

"потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки".

10. Во глава II.A, точка 2, потточка е), став 6, во првата и втората реченица зборот: "потврди", се заменува со зборот: "известувања".

11. Во глава II.A, точка 2, потточка е), се додава нов став 4, кој гласи:

"Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-странско правно лице треба да биде изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа".

12. Во глава II.A, точка 2, потточка е), ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7.

13. Во глава II.A точка 4 потточка д), алинеја 5 се менува и гласи:

"политика и процедури за спречување на перење пари".

14. Во глава II.A, точка 4, се додава нова потточка е), која гласи:

"Податоци за образованието и искуството на лицата со посебни права и одговорности, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните пет години".

15. Во глава II.A, точка 6, зборовите: "документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.111/00)", се заменуваат со зборовите: "потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на РМ“ бр.111/00, 28/01, 40/02 и 80/02)".

16. Во глава II.B точка 8, се додава нов став 2 кој гласи:

"За добивање дозвола за основање и работење, подружницата на странска банка, треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање до Народна банка да ја достави документацијата предвидена во глава II.A точка 4 од оваа одлука".

17. Во глава II.B. точка 9 став 1 потточка б), точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука".

18. Во глава II.B точка 10, став 1, потточка б), точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука".

19. По глава II.B се додава нова точка 11 која гласи:

"Кон барањето за издавање дозвола за трансформација на штедилница во банка, до Народна банка се поднесува следната документација:

а) Одлука на надлежниот орган на штедилницата за нејзина трансформација во банка;

б) Предлог Статут на новата банка, потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се трансформира, кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука;

в) План за трансформација изготвен и потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се трансформира, кој треба да содржи:

- формата, називот и седиштето на новата банка;

- намерите, целта и условите за трансформација;

- начинот на претварање на уделите во акции (за штедилници формирани како друштва со ограничена одговорност), износот на разликата во вредноста на акциите (за штедилници формирани како акционерски друштва), датумот од кога акциите даваат право на учество во добивката и датумот од кој сметководствените операции на штедилницата кој се трансформира ќе бидат сметани како извршени од страна на новата банка;

- пресечен датум на трансформацијата, односно датумот на гаснење на штедилницата која се трансформира и датумот од кој ќе почне да функционира билансот на новата банка;

г) Елаборат за економската оправданост за трансформација на штедилница во банка, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од трансформација;

- деловна политика на новата банка, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата банка. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди; и

- план на акционерите на новата банка за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

д) Организациона структура на новата банка со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години;

ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата банка ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување) и податоци за степенот на автоматизација и за техничката опременост на новата банка од аспект на нејзината безбедност;

е) Извештај за работењето на штедилницата која се трансформира изготвен до денот на донесување на одлуката за трансформацијата и почетен биланс на новата банка, изготвени од страна на овластениот ревизор на годишната сметка;

ж) Пишани политики и процедури за работење на банката и тоа:

- кредитна политика и процедури;

- политика и процедури за управување со ликвидноста;

- политики и процедури за управување со курсниот ризик;

- политики и процедури за управување со други видови ризици;

- политики и процедури за спречување на перење пари;

- кодекс за етичко однесување;

з) Доказ дека паричните средства на име капитал се уплатени на привремената сметка кај носителот на платниот промет, односно доказ дека странското правно лице или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народна банка.

За уплатените средства на име капитал се поднесува:

- за правни и физички лица постоечки основачи на штедилницата - документацијата која согласно Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата се поднесува за секоја уплата на капитал и за секоја промена во сопственичката структура на акциите на банката;

- за правни и физички лица кои ќе се јават како акционери на банката - документацијата која согласно оваа одлука се поднесува за акционери на банка-правни и физички лица;

с) За вложувањето на капитал во банката во непаричен облик, потребно е да се достави документ издаден од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (даноци, хипотеки и сл.), документ од овластена институција или овластено лице од листата на проценители определени од судот за проценетата вредност на имотот, како и изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средствата во непаричен облик на име капитал на банката е обезбедено слободно располагање на банката од страна на акционерот во моментот на нејзиното запишување во трговскиот регистар".

20. Во глава II.В точка 11, станува точка 12, а во глава II.Г точка 12, станува точка 13.

21. Во глава II.В точка 11, која станува точка 12, после бројот: "9", се додаваат зборовите: "и 11".

22. Во глава II се додава нов поднаслов Д и нови точки 14 и 15, кои гласат:

"ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ

14. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работење на банка за микрофинансирање, освен документацијата предвидена во глава II.А, точка 2), потточка а), б), в), г), д), е), ж) и обрасци и барање од точка 5 и 6 од истата глава, до Народна банка се доставува и следната документација:

- документ издаден од надлежна институција за извршена регистрација на акционерот, кој воедно ќе содржи податоци за датумот на извршениот упис и за тоа дали истото постои во континуитет; и

- доказ за искуство во основање и управување со специјализирани институции за микрофинансирање.

15. За добивање дозвола за основање и работење, банката за микрофинансирање, треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање до Народна банка да ја достави документацијата предвидена во глава II.А точка 4 од оваа одлука".

23. Во глава III и глава IV, точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, стануваат точки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 и 26.

24. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од нејзиното објавување во „Сл.весник на РМ“.

25. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.111/00 и 80/02).

О.бр. 02-15/СП-3/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1322.

Врз основа на член 80 од Законот за банки и штедилници („Сл.весник на РМ“ бр.31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/00) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за

Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците („Сл.весник на РМ“ бр. 111/00), се врши следното дополнување:

1. Во точка 2 став 1, се додава нова алинеја 19, која гласи:

- "Член 8, став 5 и 6".

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/СП-4/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1323.

Врз основа на член 28-а од Законот за девизното работење („Сл.весник на РМ“ бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОСТАПКАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА И ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТА ТРАНСФЕР НА ПАРИ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕ И ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува постапката, документацијата и критериумите за добивање дозвола и за отпочнување со вршење на активност трансфер на пари и се определува начинот и условите на работење на субјектите овластени за вршење на оваа активност, како и преземање мерки.

2. Под резидент овластен за вршење на трансфер на пари, во смисла на оваа одлука, се подразбира трговско друштво, кое е основано или ќе се основа согласно Законот за трговските друштва на територијата на Република Македонија и кое од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народна банка) ќе добие дозвола за вршење на трансфер на пари.

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, трансфер на пари можат да вршат штедилниците кои се веќе основани и работат на територијата на Република Македонија и кои од Народна банка ќе добијат дозвола за вршење на трансфер на пари.

4. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, банките кои имаат овластување за вршење на платен промет и кредитни и гаранциски работи со странство можат да вршат трансфер на пари без дозвола од Народна банка.

II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА

5. За добивање дозвола за вршење на трансфер на пари, до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) за веќе основани трговски друштва:
 - Извод од регистрацијата кај надлежниот суд;
 - Состав на органите на управување;
 - Потврда од надлежна институција за поведена, односно неповедена стечајна или ликвидациона постапка;
 - Податоци за образованието и искуството на одговорното лице и на лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари кај подносителот на барањето, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните пет години. Воедно, за одговорното лице и лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари се доставуваат и следните податоци: место и адреса на живеење, место и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓаните и број на лична карта;
 - Потврда од надлежен суд за постоење, односно непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна сила и за донесена, односно недонесена неправосилна пресуда против одговорното лице во друштвото и на лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари;
 - Потврда од надлежна институција со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки;
 - Ревизорски извештај за последните две години, изготвен од страна на меѓународно призната ревизорска кука;
 - Ревизорски извештај изработен од меѓународно призната ревизорска кука за последните две години, за субјектот од кој ќе се користи услугата трансфер на пари;
 - Договор за користење на услугата трансфер на пари;
 - Податоци за техничката опременост за вршење на активноста трансфер на пари (компјутерска опременост, телефон, телефакс и сл.);
 - Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршува активноста трансфер на пари (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на негово опремување);
 - Податоци за начинот на заштита и обезбедување на паричните средства, имотот и вработените;
 - Пишани процедури за работењето, вклучувајќи и политика за спречување на перење пари;
 - Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата на привремена сметка кај Народна банка; и
 - Изјава за потеклото на средствата кои ќе се уплатат во форма на бескаматен депозит во Народна банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар).
- б) За трговските друштва кои ќе се основаат:
 - За основачи - правни лица:
 - Извод од регистрацијата кај надлежниот суд;
 - Состав на органите на управување;
 - Потврда од надлежна институција за поведена, односно неповедена стечајна или ликвидациона постапка;
 - Потврда од надлежен суд за постоење, односно непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна сила и за донесена, односно недонесена неправосилна пресуда против одговорното лице кај основачот. Воедно, за одговорното лице се доставуваат и следните податоци: место и адреса на живеење, место и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓаните и број на лична карта;
 - Потврда од надлежна институција со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки; и
 - Ревизорски извештај за последните две години, изготвен од меѓународно призната ревизорска кука.
 - За основачи - физички лица:

- Биографија, потпишана од акционерот, која помеѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните, а за странско физичко лице бројот на пасош;

- Потврда од надлежниот суд дека против основачот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда; и

- Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

Трговското друштво кое ќе се основа треба да достави и:

- Податоци за образованието и искуството на лицето кое ќе биде одговорно лице на друштвото кое ќе се основа и на лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните пет години. Воедно, за одговорното лице и лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари се доставуваат и следните податоци: место и адреса на живеење, место и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓаните и број на лична карта;

- Податоци за техничката опременост за вршење на активноста трансфер на пари (компјутерска опременост, телефон, телефакс и сл.);

- Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршува активноста трансфер на пари (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на негово опремување);

- Податоци за начинот на заштита и обезбедување на паричните средства, имотот и вработените;

- Пишани процедури за работењето, вклучувајќи и политика за спречување на перење пари;

- Договор за користење на услугата трансфер на пари;

- Ревизорски извештај изработен од меѓународно призната ревизорска кука за последните две години за субјектот од кој ќе се користи услугата трансфер на пари;

- Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата на привремена сметка кај Народна банка; и

- Изјава за потеклото на средствата кои ќе се уплатат во форма на бескаматен депозит во Народна банка и со кои ќе се основа трговското друштво, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

Основачите на друштвото се должни во рок од 15 дена по добивањето на дозволата за вршење трансфер на пари да поднесе пријава за упис, заедно со законски предвидената документација до надлежниот суд, а друштвото е должно да започне со работа во рок од 15 дена по исполнувањето на условите предвидени во глава II точка 10 од оваа одлука.

в) За банки основани со капитал од 3.500.000 ЕВРА и за штедилниците кои се основани и работат на територијата на Република Македонија:

- Податоци за образованието и искуството на одговорното лице и на лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер на пари. Воедно, за овие лица се доставуваат и следните податоци: место и адреса на живеење, место и адреса на раѓање, единствен матичен број на граѓаните и број на лична карта;

- Потврда од надлежен суд за постоење, односно непостоење на обвинителен акт кој влегол во правна сила и за донесена, односно недонесена неправосилна пресуда против одговорното лице во правното лице и лицата кои што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со активноста трансфер на пари;

- Договор за користење на услугата трансфер на пари;
- Податоци за техничката опременост за вршење на активната трансфер на пари (компјутерска опременост, телефон, телефакс);
- Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршува активната трансфер на пари (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на негово опремување);
- Податоци за начинот на заштита и обезбедување на паричните средства, имотот и вработените;
- Пишани процедури за работењето; и
- Ревизорски извештај изработен од меѓународно призната ревизорска кука за последните две години за субјектот од кого ќе се користи услугата трансфер на пари.

Штедилниците треба да достават и :

- Доказ за извршена уплата на бескаматен депозит во висина од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата на привремена сметка кај Народна банка; и
- Изјава за потеклото на средствата кои ќе се уплатат во форма на бескаматен депозит во Народна банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар).

6. Народна банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надлежниот суд обезбедува известување за осудуваност односно неосудуваност - за домашните физички лица од глава II, точка 5, потточка а), алинеја 4); точка 5, потточка б) став 2, алинеја 4) од истата глава; став 3, алинеја 1 и став 4, алинеја 1) од истата точка и глава II, точка 5, потточка в), алинеја 1 од оваа одлука и за изречени односно неизречени мерки на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност - за лицата определени погоре и за субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и потточка б) став 2 од истата точка. Доколку погоренаведените субјекти се странски правни или физички лица истите се должни ваквите известувања од надлежните органи во својата земја да ги обезбедат сами.

7. Странските физички лица кои ќе бидат одговорни лица во субјектите кои ќе ја вршат активната трансфер на пари или ќе извршуваат работни задачи поврзани со трансферот на пари, се должни до Народна банка да достават потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија.

8. По барањето за добивање дозвола за вршење на активната трансфер на пари, Народна банка одлучува во рок од 60 дена по комплетноста на барањето.

9. Барањето кое содржи некомплетна документација, Народна банка го отфрла со решение.

10. Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и в) од оваа одлука кои се основани и работат на територијата на Република Македонија во рок од 15 дена по приемот на дозволата за вршење на трансфер на пари, а субјектите од глава II, точка 5, потточка б) во рок од 15 дена од уписот во трговскиот регистар се должни до Народна банка да достават:

а) Доказ за осигурување од можна штета (кражба, пожар и сл.), како и од штета што може да настане по основ на фалсификувани банкноти;

б) Доказ за отворена посебна девизна сметка кај овластена банка, преку која ќе се врши трансферот на пари; и

в) Доказ за обезбедена каса за безбедно чување на готовината која ќе се користи исклучиво за потребите на субјектот кој ќе врши трансфер на пари и за заштита на имотот и вработените.

11. Народна банка врши непосреден увид на исполнување на условите потребни за добивање дозвола и за отпочнување со вршење на активната трансфер на пари.

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

12. Документација кон барањето треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

13. Кон барањата за издавање на дозвола, правното лице е должно да достави податоци за овластено лице за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за нивно разгледување.

14. Народна банка разгледува барање за издавање на дозвола од оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација, се подразбира како документацијата која банката ја има доставено до Народна банка, така и документацијата која Народна банка по службена должност ќе ја побара од надлежни институции во земјата и во странство.

15. За одлучување по барањата за издавање на дозвола од оваа одлука, Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која таа располага.

16. Доколку законодавствата на земјата од која е потребно да се достави одредена документација, поинаку ја регулираат материјата во врска со документацијата која се доставува и дополнителната документација, истите се должни да приложат соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е поинаку регулирано.

IV. КРИТЕРИУМИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ НАРОДНА БАНКА ОДЛУЧУВА ПО БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА И ЗА ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТА ТРАНСФЕР НА ПАРИ

17. Критериуми врз основа на кои Народна банка одлучува по барање за добивање дозвола за вршење на трансфер на пари и кои е потребно да се исполнат за отпочнување со вршење на активната трансфер на пари се:

а) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) и штедилниците кои се основани и работат на територијата на Република Македонија во форма на постојан бескаматен депозит кај Народна банка да уплатат износ од најмалку 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметани по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата;

б) Постоене на организациони, технички и безбедносни стандарди за успешно и сигурно извршување на активната трансфер на пари;

в) Интегритет на правното лице, одговорното лице во правното лице и лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активната трансфер кај подносителот на барањето. Под интегритет се подразбира: чесност, компетентност, способност за расудување, работливост, неосудуваност, верба дека во работењето на правното лице нема да се влијае во насока на нарушување на неговата финансиска состојба, углед и верба кај граѓаните, почитување на позитивната регулатива; и

г) Доказот за изворот на средства кои се уплаќаат како депозит и на средствата со кои се основа друштво за вршење на активната трансфер на пари да биде доставен во пропишаната законска форма, од која ќе може јасно да се идентификува изворот на средствата и идентитетот на субјектите поврзани со истиот. Доколку како документиран доказ за изворот на средствата се наведуваат приходите од редовното работење, истите треба да бидат во корелација со обемот и природата на работењето на правното лице.

V. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ВРШЕЊЕ НА ТРАНСФЕР НА ПАРИ

18. При вршењето на трансферот на пари, треба да бидат исполнети следните услови:

а) Субјектите да започнат со работа во рок од 15 дена по исполнувањето на условите предвидени во глава II, точка 10 од оваа одлука;

б) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) да се занимаваат исклучиво со вршење на активноста трансфер на пари;

в) Трансферот на пари се врши само во име и за сметка на физички лица;

г) Трансферот на пари се врши само во ефективни странски пари, согласно Упатството за вршење на платниот промет со странство;

д) За секоја исплата и уплата на странски пари се издава соодветен документ-потврда;

ѓ) Субјектите од глава II, точка 5, потточка а) и б) и штедилниците кои се основани и работат на територијата на Република Македонија, постојано да ја одржуваат вредноста на постојаниот бескаматен депозит, кој што во случај на стечај или ликвидација ќе влезе во стечајната, односно ликвидационата маса;

е) Да обезбеди единствена евиденција за секоја трансакција на трансфер на пари;

ж) Да води сметководствена евиденција на начин кој ќе овозможи брзо и едноставно проверување на трансакциите од страна на Народна банка;

з) Да се истакне тарифата по која се наплаќа провизија по основ на трансфер на пари;

с) Исплатите и уплатите по основ на трансфер на пари да се вршат во ефективни странски пари, а провизијата да се наплаќа во денари;

и) Да поднесува месечен извештај до Народна банка за секој поединечен трансфер на образец ТП 1, кој е составен дел на оваа одлука, во рок од 5 работни дена од истекот на извештајниот период;

ј) Постојано да се исполнуваат условите врз основа на кои е добиена дозволата за вршење на трансфер на пари;

к) Да обезбеди сигурност во вршењето на активноста трансфер на пари. Во рамките на ова спаѓа и ширењето на мрежата преку субагенти, кои треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- Постојаност на организациони, технички и безбедносни стандарди за успешно и сигурно извршување на активноста трансфер на пари; и

- Интегритет на правното лице, одговорното лице и лицата што ќе ги извршуваат работните задачи поврзани со вршење на активноста трансфер кај подносителот на барањето. Под интегритет се подразбира: честност, компетентност, способност за расудување, работливост, неосудуваност, верба дека во работењето на правното лице нема да се влијае во насока на нарушување на неговата финансиска состојба, углед и верба кај граѓаните, почитување на позитивната регулатива;

л) Овластениот субјект е должен да ја извести Народна банка за започнување со работа на секој субагент, во рок од 5 работни дена од неговото отпочнување со работа. Заедно со известувањето до Народна банка се доставува: договорот за користење на услугата трансфер на пари, заверен од страна на овластено лице (нотар); место и адреса на субагентот; како и податоци за името, презимето, местото на раѓање, местото и адресата на живеење, единствениот матичен број на граѓаните и бројот на лична карта на одговорното лице и на лицата кои извршуваат работни задачи поврзани со трансферот на пари кај субагентот. Воедно е потребно Народна банка да се известува и за секоја промена во наведените барани документи и податоци, во рок од 5 работни дена од денот на нивното настанување;

љ) Овластениот субјект е должен да го исклучи секој субагент од вршењето на активноста трансфер на пари доколку не ги исполнува условите предвидени во потточка к) од оваа точка; и

м) Овластениот субјект е должен да ја извести Народна банка за секоја измена во условите и податоците врз основа на кои од страна на Народна банка е добиена дозвола и врз основа на кои е започнато со вршење на активноста трансфер на пари, во рок од 5 работни дена од денот на настанатата промена.

VI. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ

19. Народна банка врши надзор на примената на одредбите на Законот за девизното работење и одредбите на оваа одлука од страна на субјектот овластен за вршење трансфер на пари и доколку утврди незаконитости и неправилности во неговото работење презема мерки во согласност со прописите.

20. Народна банка може да изврши надзор и кај овластениот субагент, со цел утврдување на исполнувањето на условите предвидени во глава V, точка 18, потточка к) од оваа одлука.

21. Народна банка може на субјектот да му ја одземе издадената дозвола, ако утврди:

- дека основачите на субјектот од глава II, точка 5, потточка б) од оваа одлука не поднеле пријава за упис, заедно со законски предвидената документација до надлежниот суд во рок од 15 дена по добивањето на дозволата за вршење трансфер на пари и дека субјектот не започнал со работа во рок од 15 дена по исполнувањето на условите предвидени во глава II, точка 10 од оваа одлука;

- непридржување кон начинот и условите за вршење трансфер на пари;

- непочитување на прописите поврзани со вршење на активноста трансфер на пари;

- неодржување на потребниот износ на депозит;

- дека дозволата за вршење на трансфер на пари е добиена врз основа на лажни податоци;

- престанување со исполнувањето на условите потребни за добивање дозвола и за вршење на активноста трансфер на пари; и

- спречување на извршување контрола од страна на овластени лица од Народна банка.

22. По одземање на дозволата истиот субјект, односно друг субјект основан од еден или повеќе основачи на субјектот на кој му е одземена дозволата нема право да поднесе ново барање за добивање на дозвола за вршење на трансфер на пари, односно нема право да ја врши активноста трансфер на пари во период од 12 месеци од конечноста на одлуката за нејзиното одземање.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

23. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/СП-5/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Образец ТП 1

Извештај за поединечни трансфери за месец _____

Ознака на валута	Ден на трансферот	Име и презиме на физичко лице	Износ на уплата	Износ на исплата

Вкупно во ЕВРА		
----------------	--	--

1324.

Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/01- пречистен текст, 55/01, 89/01, 95/01, 32/02 и 71/02) се вршат следните измени:

а) Во глава I точка 1. потточка а) 1.1. зборовите "0,5% (од сто), а најмалку 2.000 денари" се бришат и се додаваат зборовите "без надомест";

Во глава I точка 1 потточка а) 1.3. зборовите "0,2% (од сто)", се бришат и се додаваат зборовите "без надомест".

в) Во глава VI, точка 26.4, потточките: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:

"1. Провизија за разгледување на барање за издавање дозвола за основање на банка и на подружница на странска банка 100.000,00 денари

2. Провизија за разгледување на барање за статусни измени во согласност со Законот за банките 50.000,00 денари

3. Провизија за разгледување на барање за издавање на дозвола за основање и работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, отворање претставништво на странска банка или друга странска финансиска институција и вршење трансфер на пари 50.000,00 денари

4. Провизија за разгледување на барање за издавање на претходна согласност по член 25 од Законот за банките 30.000,00 денари

5. Провизија за одлучување во согласност со член 8 и член 26 став 1 точка 2 од Законот за банките и тоа:

а) кога известувањето се однесува на промена на сопственичката структура до 1% од вкупниот број на акции на банка 3.000,00 денари

б) кога известувањето се однесува на промена на сопственичката структура поголема од 1% па се до 3% од вкупниот број на акции на банка 6.000,00 денари

в) кога известувањето се однесува на промена на сопственичката структура поголема од 3% па се до 5% од вкупниот број на акции на банка 10.000,00 денари

г) кога известувањето се однесува на промена на сопственичката структура на акциите на Банката поголема од 5% од вкупниот број на акции на банка, за кое не е потребна претходна согласност во смисла на член 11 од Законот за банките 15.000,00 денари

6. Провизија за давање на стручни мислења и одговори 1.000,00 денари"

- Во глава VI, точка 26.4, потточка 7 се брише, а потточките 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат потточките 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 15.10.2002 година.

О.бр. 02-15/СП-6/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1325.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02) и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите на банките и штедилниците („Сл.весник на РМ“ бр.43/95, 46/99 и 73/02), по претходно прибавено мислење од Министерството за финансии на Република Македонија, Советот на Народната банка на Република Македонија на својата СП седница, одржана на 10.10.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките и штедилниците („Сл.весник на РМ“ бр.51/95, 9/96, 60/96, 7/97, 27/98, 31/98, 70/99, 85/99, 16/00, 77/00, 111/00, 16/01 и 95/01), се вршат следните измени и дополнувања:

1) Во точка 1, 2 и 3 од Одлуката зборот: "контниот" се заменува со зборот: "сметковниот";

2) Називот на Одлуката се менува и гласи: "Одлука за изменување на Одлуката за аналитичките сметки во сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации";

3) Во планот на аналитичките сметки во сметковниот план на банките, штедилниците и други финансиски организации, класата 3 се менува и гласи:

"КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

30 - ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

300 - Девизи - ефективни странски пари

3000 - Девизи

3001 - Девизи пратени во странство

3002 - Девизи на пат

3003 - Девизи во странство - купени во странство но недонесени во Република Македонија

301 - Чекови

3010 - Чекови во странска валута примени на благајна

3011 - Чекови во странска валута пратени за наплата во странство

3012 - Чекови во странска валута пратени за наплата кај домашни банки

3013 - Примени странски чекови од други банки

302 - Домашни хартии од вредност во странска валута - пазарни хартии од вредност

3020 - Обврзници на Република Македонија во странска валута кои се тргуваат на странски пазар

3022 - Сопственички хартии од вредност издадени од резиденти во странска валута кои се тргуваат на странски пазар

3023 - Должнички хартии од вредност издадени од резиденти во странска валута кои се тргуваат на странски пазар

3024 - Глобални потврди за сопственост за учество во домашни банки и други домашни правни лица платени во странска валута

303 - Странски хартии од вредност во странска валута - пазарни хартии од вредност

3030 - Хартии од вредност (државни записи) на странски земји

3031 - Благајнички записи на странски централни банки

3032 - Сопственички хартии од вредност издадени од нерезиденти во странска валута

3033 - Должнички хартии од вредност издадени од нерезиденти во странска валута

3034 - Глобални потврди за сопственост за учество во странски правни лица платени во странска валута

307 - Хартии од вредност во странска валута - инструмент за плаќање

3070 - Хартии од вредност во странска валута - инструмент за плаќање

31 - ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ

310 - Девизни тековни сметки во странство

3100 - Редовни девизни сметки во странство

3101 - Посебни девизни сметки во странство

3102 - Посебни девизни сметки кај меѓународни финансиски организации

311 - Девизни тековни сметки во земјата

3110 - Девизни тековни сметки кај овластени домашни банки

3111 - Преодна девизна сметка кај овластени домашни банки

3118 - Средства на посебен депозит кај Народна банка

3119 - Посебни девизни сметки кај овластени домашни банки

315 - Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции

3150 - Девизни ностро покриени акредитиви

3151 - Девизни ностро акредитиви со посебно овластување за рамбурс

3154 - Девизни ностро покриени гаранции

319 - Преодна девизна сметка

3190 - Преодна девизна сметка на банката

3191 - Преодна девизна сметка за прибирање на реализацијата

32 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

320 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

3200 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица врз основа на користени странски кредити

3201 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица врз основа на кредитни линии

3202 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица врз основа на депозити

3203 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање на тековни обврски и финансирање на инвестициони работи во странство

3208 - Останати побарувања по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

3209 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

321 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од јавен сектор

3210 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава врз основа на користени странски кредити

3211 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава врз основа на кредитни линии

3212 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава врз основа на депозити

3213 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање на тековни обврски

3218 - Останати побарувања по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава

3219 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава

325 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки и други финансиски организации

3251 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки

3253 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање на тековни обврски

3254 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други финансиски организации

3259 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од овластени банки и други финансиски организации

326 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти

3260 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти врз основа на користени странски кредити

3261 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти врз основа на кредитни линии

3262 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти врз основа на депозити

3263 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање на тековни обврски

3268 - Останати побарувања по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти

3269 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти

328 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти

3280 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти нефинансиски правни лица

3285 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти банки и други финансиски организации

3286 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти други правни лица

3287 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти физички лица

3289 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти

33 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

330 - Домашни хартии од вредност во странска валута расположиви за продажба

3300 - Обврзници на Република Македонија во странска валута кои се расположиви за продажба на странски пазар

3302 - Сопственички хартии од вредност издадени од резиденти во странска валута кои се расположиви за продажба на странски пазар

3303 - Должнички хартии од вредност издадени од резиденти во странска валута кои се расположиви за продажба на странски пазар

3304 - Глобални потврди за сопственост за учество во домашни банки и други домашни правни лица платени во странска валута

331 - Странски хартии од вредност во странска валута расположиви за продажба

3310 - Хартии од вредност (државни записи) издадени од странски земји кои се расположиви за продажба

3311 - Благајнички записи издадени од странски централни банки кои се расположиви за продажба

3312 - Сопственички хартии од вредност издадени од нерезиденти во странска валута кои се расположиви за продажба

3313 - Должнички хартии од вредност издадени од нерезиденти во странска валута кои се расположиви за продажба

3314 - Глобални потврди за сопственост за учество во странски правни лица (на домашен пазар) кои се расположиви за продажба

332 - Краткорочно орочени девизни средства во странство

3320 - Краткорочно орочени девизни средства во странство до три месеци

3322 - Краткорочно орочени девизни средства во странство над три месеци

334 - Краткорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

3340 - Пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

3349 - Достасани а ненаплатени краткорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

335 - Краткорочно орочени девизни средства кај домашни банки

3350 - Краткорочно орочени девизни средства кај домашни банки

337 - Откупени краткорочни побарувања во девизи

3370 - Откупени краткорочни побарувања во девизи однос резидент-нерезидент

3371 - Откупени краткорочни побарувања во девизи однос нерезидент-нерезидент

3379 - Достасани а ненаплатени откупени краткорочни побарувања во девизи

34 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

340 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

3400 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

3403 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање на тековни обврски и финансирање на инвестициони работи во странство

3409 - Достасани а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

341 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од јавен сектор

3410 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава

3413 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање на тековни обврски

3419 - Достасани а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава

345 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од банки и други финансиски организации

3451 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од банки

3453 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање на тековни обврски

3454 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други финансиски организации

3459 - Достасани а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од овластени банки и други финансиски организации

346 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти

3460 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти

3463 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање на тековни обврски

3469 - Достасани а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти

348 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти

3480 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти нефинансиски правни лица

3485 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти банки и други финансиски правни лица

3486 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти други правни лица

3487 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти физички лица

3489 - Достасани а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти

35 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

350 - Домашни хартии од вредност во странска валута кои се чуваат до достасување

3500 - Обврзници на Република Македонија во странска валута кои се чуваат до достасување

3503 - Должнички хартии од вредност издадени од резиденти во странска валута кои се тргуваат на странски пазар и се чуваат до достасување

351 - Странски хартии од вредност во странска валута кои се чуваат до достасување

3510 - Хартии од вредност (државни записи) издадени од странски земји кои се чуваат до достасување

3511 - Благајнички записи на странски централни банки кои се чуваат до достасување

3513 - Должнички хартии од вредност во странска валута издадени од нерезиденти кои се чуваат до достасување

352 - Долгорочно орочени девизни средства во странство

3520 - Долгорочно орочени девизни средства во странство

354 - Долгорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

3540 - Долгорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

3549 - Достасани а ненаплатени долгорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

355 - Долгорочно орочени девизни средства кај домашни банки

3550 - Долгорочно орочени девизни средства кај домашни банки

357 - Откупени долгорочни побарувања во девизи

3570 - Откупени долгорочни побарувања во девизи однос резидент-нерезидент

3571 - Откупени долгорочни побарувања во девизи однос нерезидент-нерезидент

3579 - Достасани а ненаплатени откупени долгорочни побарувања во девизи

36 - ПОБАРУВАЊА ОД НАРОДНА БАНКА И ДЕЛОВИ НА БАНКАТА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО

360 - Краткорочни побарувања во странска валута од Народна банка

3600 - Краткорочни побарувања во странска валута од Народна банка

361 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во земјата

3610 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во земјата

363 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

3630 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

3639 - Достасани а ненаплатени краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

365 - Долгорочни побарувања во странска валута од Народна банка

3650 - Долгорочни побарувања во странска валута од Народна банка

368 - Долгорочни побарувања во странска валута од делови на банки во странство

3680 - Долгорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

3689 - Достасани а ненаплатени долгорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

38 - ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ

381 - Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на јавен сектор

3810 - Краткорочни кредити во странска валута во име и за сметка на сектор држава

3813 - Останати краткорочни побарувања во странска валута во име и за сметка на сектор држава

3814 - Долгорочни кредити во странска валута во име и за сметка на сектор држава

3817 - Останати долгорочни побарувања во странска валута во име и за сметка на сектор држава

3818 - Трошоци на работење во странска валута по работи во име и за сметка на сектор држава

388 - Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

3880 - Побарувања по краткорочни кредити во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

3883 - Останати краткорочни побарувања во странска валута по работи во име и за сметка на нерезиденти

3884 - Долгорочни кредити во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

3886 - Побарувања во странска валута од странски банки по старателски работи во име и за сметка на нерезиденти

3887 - Останати долгорочни побарувања во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

3888 - Трошоци на работење во странска валута по старателски работи во име и за сметка на нерезиденти

3889 - Трошоци на работење во странска валута по други работи во име и за сметка на нерезиденти

39 - ПЛАСМАНИ ВО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ КАЈ НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

391 - Пласмани во субординирани депозити во странска валута кај нерезиденти

3910 - Пласмани во субординирани депозити во странска валута кај нерезиденти

392 - Пласмани во хибридни капитални инструменти во странска валута кај нерезиденти

3920 - Пласмани во хибридни капитални инструменти во странска валута кај нерезиденти

Овие се активни сметки на кои можат да книжат Народна банка на Република Македонија и банките.

4) Во планот на аналитичките сметки во сметковниот план на банките, штедилниците и други финансиски организации, класата 7 се менува и гласи:

"КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

70 - ТЕКОВНИ СМЕТКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА НА ДОМАШНИ БАНКИ И НЕРЕЗИДЕНТИ

700 - Тековни сметки на домашни банки во странска валута

7000 - Тековни сметки на домашни банки во странска валута

7009 - Посебни сметки на домашни банки во странска валута

701 - Тековни сметки на странски банки во странска валута

7010 - Тековни сметки на странски банки во странска валута

7019 - Посебни сметки на странски банки во странска валута

704 - Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции

7040 - Девизни лоро покриени акредитиви

7041 - Девизни лоро покриени гаранции

706 - Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута

7060 - Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута

708 - Тековни сметки на нерезиденти во странска валута

7080 - Тековни сметки на нерезиденти- нефинансиски правни лица

7081 - Тековни сметки на странски амбасади и други дипломатски претставништва

7085 - Тековни сметки на нерезиденти- други финансиски институции

7086 - Тековни сметки на нерезиденти- други правни лица

7087 - Тековни сметки на нерезиденти- физички лица

7088 - Посебни сметки на нерезиденти- нефинансиски правни лица

7089 - Посебни сметки на нерезиденти- други финансиски институции

71 - СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

710 - Тековни сметки на правни лица во странска валута

7100 - Тековни сметки на нефинансиски правни лица во странска валута

7105 - Тековни сметки на други финансиски институции во странска валута

712 - Посебни тековни сметки на правни лица во странска валута

7121 - Посебни тековни сметки на овластени менувачи во странска валута

7122 - Посебни тековни сметки на правни лица овластени за трансфер на пари во странска валута

7123 - Посебни тековни сметки на правни лица овластени приредувачи на игри на среќа

719 - Други средства на правни лица во странска валута

7191 - Други средства на правни лица во странска валута за дознаки во странство

7192 - Други средства на правни лица во странска валута за дознаки во странство на име покривање по акредитиви и гаранции

7199 - Други средства на правни лица во странска валута

72 - СМЕТКИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

721 - Сметки на јавен сектор во странска валута

7210 - Тековни сметки во странска валута на централно ниво на државата

7211 - Тековни сметки во странска валута на локално ниво на државата

7212 - Тековни сметки во странска валута на јавни фондови во Република Македонија (финансирани над 50% од државата)

726 - Сметки на други комитенти во странска валута

7260 - Сметки во странска валута на други правни лица - непрофитни институции

727 - Сметки на население во странска валута

7270 - Тековни сметки во странска валута на самостојни вршители на дејност со личен труд

7271 - Штедни влогови по видување во странска валута на население

7272 - Тековни сметки во странска валута на население

73 - ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

731 - Издадени должнички хартии од вредност во странска валута

7310 - Издадени комерцијални записи во странска валута

7311 - Издадени сертификати за депозит во странска валута

7312 - Издадени обврзници во странска валута

738 - Други краткорочни депозити и други обврски во странска валута

7380 - Други краткорочни депозити и други обврски во странска валута

74 - КРАТКОРОЧНО ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

740 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

7400 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица до еден месец

7401 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица до три месеци

7402 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица до шест месеци

7403 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица до една година

741 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на јавен сектор

7410 - Краткорочни орочени депозити во странска валута на сектор државата до еден месец

7411 - Краткорочни орочени депозити во странска валута на сектор државата до три месеци

7412 - Краткорочни орочени депозити во странска валута на сектор државата до шест месеци

7413 - Краткорочни орочени депозити во странска валута на сектор државата до една година

745 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

7450 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации до еден месец

7451 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации до три месеци

7452 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации до шест месеци

7453 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации до една година

746 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти

7460 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други правни лица- непрофитни институции до еден месец

7461 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други правни лица- непрофитни институции до три месеци

7462 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други правни лица- непрофитни институции до шест месеци

7463 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други правни лица- непрофитни институции до една година

747 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население

7470 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население до еден месец

7471 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население до три месеци

7472 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население до шест месеци

7473 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население до една година

748 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

7480 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти до еден месец

7481 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти до три месеци

7482 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти до шест месеци

7483 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти до една година

75 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

750 - Краткорочни кредити од Народна банка во странска валута

7500 - Краткорочни кредити од Народна банка во странска валута

751 - Краткорочни кредити од домашни банки во странска валута

7511 - Краткорочни кредити од домашни банки во странска валута

7519 - Достасани а неизмирени краткорочни кредити во странска валута од домашни банки

752 - Краткорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

7520 - Краткорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута за сметка на комитентите на банката

7521 - Краткорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута за сметка на банката

7529 - Достасани а неизмирени краткорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

754 - Краткорочни кредити од нерезиденти во странска валута

7540 - Краткорочни кредити од други нерезиденти во странска валута

7549 - Достасани а неизмирени краткорочни кредити од други нерезиденти во странска валута

755 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

7550 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во земјата

757 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

7570 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

7579 - Достасани а неизмирени краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

758 - Обврски по краткорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

7580 - Краткорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

7589 - Достасани а неизмирени краткорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

759 - Преземени краткорочни обврски во девизи

7590 - Преземени краткорочни обврски во девизи однос резидент-нерезидент

7591 - Преземени краткорочни обврски во девизи однос нерезидент-нерезидент

76 - ДОЛГОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

760 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

7600 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

761 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на јавен сектор

7610 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на локално ниво на државата

765 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

7650 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

766 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти

7660 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти

767 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на население

7670 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на население

768 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

7680 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

77 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

770 - Долгорочни кредити од Народна банка во странска валута

7700 - Долгорочни кредити од Народна банка во странска валута

771 - Долгорочни кредити од домашни банки во странска валута

7711 - Долгорочни кредити во странска валута од овластени банки

7719 - Достасани а неизмирени долгорочни кредити во странска валута од овластени банки

772 - Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

7720 - Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута за сметка на комитентите на банката

7721 - Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута за сметка на банката

7729 - Достасани а неизмирени долгорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

774 - Долгорочни кредити од нерезиденти во странска валута

7740 - Долгорочни кредити од други нерезиденти во странска валута

7749 - Достасани а неизмирени долгорочни кредити од други нерезиденти во странска валута

777 - Долгорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

7770 - Долгорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

7779 - Достасани а неизмирени долгорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

778 - Обврски по долгорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

7780 - Долгорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

7789 - Достасани а неизмирени долгорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

779 - Преземени долгорочни обврски во девизи

7790 - Преземени долгорочни обврски во девизи однос резидент-нерезидент

7791 - Преземени долгорочни обврски во девизи однос нерезидент-нерезидент

78 - ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ

781 - Обврски по работи во странска валута во име и за сметка на јавен сектор

7810 - Обврски по депозити во странска валута во име и за сметка на сектор држава

7811 - Обврски по краткорочни кредити и други обврски во странска валута во име и за сметка на сектор држава

7812 - Обврски по долгорочно орочени депозити во странска валута во име и за сметка на сектор држава

7813 - Обврски по долгорочни кредити и други обврски во странска валута во име и за сметка на сектор држава

7818 - Приходи по работи во странска валута во име и за сметка на сектор држава

788 - Обврски по работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

7880 - Обврски по депозити и други средства по видување во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

7881 - Обврски по краткорочни кредити и други обврски во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

7882 - Обврски по долгорочно орочени депозити во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

7883 - Обврски по долгорочни кредити и други обврски во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

7886 - Старателски сметки на нерезиденти во странска валута

7888 - Приходи по работи во странска валута со старателски сметки во име и за сметка на нерезиденти

7889 - Приходи по други работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

79 - ОБВРСКИ ПО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СПРЕМА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

791 - Обврски по субординирани депозити во странска валута спрема нерезиденти

7910 - Обврски по субординирани депозити во странска валута спрема нерезиденти

792 - Обврски по хибридни капитални инструменти во странска валута спрема нерезиденти

7920 - Обврски по хибридни капитални инструменти во странска валута спрема нерезиденти

Овие се пасивни сметки на кои можат да книжат Народна банка на Република Македонија и банките.

5) Во планот на аналитичките сметки во сметковниот план на банките, штедилниците и други финансиски организации се воведуваат следните сметки:

1086 - Парични средства за вршење старателски работи во име и за сметка на нерезиденти

1088 - Трошоци на работење по старателски работи во име и за сметка на нерезиденти

Овие се активни сметки на кои можат да книжат банките.

8886 - Старателски сметки на нерезиденти во денари

8888 - Приходи по работи со старателски сметки во име и за сметка на нерезиденти

8889 - Приходи по други работи во име и за сметка на нерезидент

Овие се пасивни сметки на кои можат да книжат банките.

9908 - Побарувања по работи во земјата од нерезиденти

99086 - Побарувања врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент

9958 - Обврски по работи во земјата кон нерезиденти

99586 - Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент

Овие се вонбилансни сметки на кои можат да книжат банките.

0304 - Залихи на материјали за изработка на книжни и ковани пари

0305 - Залихи на материјали за изработка на таксени вредносници и меници

1023 - Заменети оштетени банкноти

Овие се активни сметки на кои може да книжи Народна банка на Република Македонија.

6) Во планот на аналитичките сметки во сметковниот план на банките, штедилниците и други финансиски организации, аналитичката сметка 1022 се менува и гласи: "Заменети излитени банкноти и ковани пари".

Ова е активна сметка на која може да книжи Народна банка на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 15.10. 2002 година.

Обр. 02-15/СП-10/2002
10 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1326.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 4 од Одлуката за начинот на отворање на девизни сметки на резиденти кај овластени банки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, донесува

**У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА
НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ КАЈ
ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ**

1327.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 8, 9, 10 и 12 од Одлуката за начинот и условите за доставување извештаи за склучени кредитни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија го донесе следното

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТ-
НИ РАБОТИ МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот, роковите и обрасците за доставување на збирни извештаи за склучени кредитни работи меѓу резиденти и нерезиденти, како и начинот на пополнување на истите.

2. Збирните извештаи до Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги доставува известувачот кој може да биде:

- резидент, учесник во кредитната работа или
- правно лице овластено од резидентот да врши известување во негово име (овластената банка преку која се врши платниот промет со странство или друго правно лице).

3. Известувачот ги доставува следните месечни збирни извештаи:

- Извештај за купување на побарувања од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент на Образец КН.

Овој извештај содржи податоци за купени побарувања од правни односи меѓу резиденти ако купувачот е нерезидент и се доставува за месецот за кој се известува.

Извештајот го доставува резидентот продавач на побарувањето.

- Извештај за купување на побарувања од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент на Образец КР.

Овој извештај содржи податоци за купени побарувања од правни односи меѓу резиденти ако купувачот е резидент и се доставува за месецот за кој се известува.

Извештајот го доставува резидентот купувач на побарувањето.

- Извештај за преземање на обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент на Образец ПН.

Овој извештај содржи податоци за преземени обврски од правни односи меѓу резиденти ако преземачот е нерезидент и се доставува за месецот за кој се известува.

Извештајот го доставува резидентот пренесувач на обврската.

- Извештај за преземање на обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент на Образец ПР.

Овој извештај содржи податоци за преземени обврски од правни односи меѓу нерезиденти ако преземачот е резидент и се доставува за месецот за кој се известува.

Извештајот го доставува резидентот преземач на обврската.

- Извештај за продажба и купување на побарувања од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти, ако основната работа одговара на природата на комерцијален кредит на Образец КФ.

Овој извештај содржи податоци за продадени односно купени побарувања од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти и се доставува за месецот за кој се известува.

Извештајот го доставува резидентот продавач на побарувањето, доколку купувачот на побарувањето е нерезидент.

Извештајот го доставува резидентот купувач на побарувањето, во случаите кога продавачот на побарувањето е резидент или нерезидент.

- Извештај за издадено емство, гаранција, залог на недвижности или движности и други облици на осигурување издадено на нерезидент на Образец Г-1.

Овој извештај содржи податоци за состојбата и прометот на издадените емства, гаранции, залог на недвижности или движности и други облици на осигурување на нерезидент (во натамошниот текст: гаранции) и се доставува со состојба на последниот ден од месецот за кој се известува.

Извештајот содржи податоци за состојбата и прометот на издадените гаранции од страна на резидентот издавач на гаранцијата во корист на нерезидентот корисник на гаранцијата, а налогодавец за издавање на гаранцијата може да биде резидент или нерезидент.

Извештајот го доставува резидентот издавач на гаранцијата.

- 4. Податоците во извештаите од точка 3 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 на ова упатство се искажуваат во девизи и во милиони денари, со две децимални места.

За конверзија во денари се користи средниот курс на Народна банка кој важи на последниот ден во месецот за кој се известува.

Податоците во извештајот од точка 3 алинеја 6 на ова упатство се искажуваат во УС Долари, со две децимални места.

За конверзија во УС Долари се користи средниот курс на Народна банка кој важи на последниот ден во месецот за кој се известува.

- 5. Известувачот извештаите ги доставува до Народна банка во 1 (еден) примерок (печатена форма) во рок од 10 (десет) работни дена по истекот на месецот за кој се известува.

- 6. Формата на обрасците од точка 3 од ова упатство, се дадени во Прилог на ова упатство.

- 7. Образецот КН - "Извештај за купување на побарувања од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за купените побарувања од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент, настанати во месецот за кој се известува и тоа:

Обележје 1 - "Купени побарувања според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата на купените побарувања.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 2 - "Купени побарувања според државата на новиот кредитор"

Во поодделните редови се пишува името на државата во која е седиштето на новиот кредитор.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 3 - "Купени побарувања според видот на работата"

Во поодделните редови се пишува видот на правната работа која е основа за купените побарувања.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 4 - "Купени побарувања според рокот на траење"

4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и

4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една година)

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 5 - "Продавач на побарувањето"

Се пишуваат податоци за продавачот на побарувањето и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 6 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - продавач на побарувањето овластил друго правно лице да известува на негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

8. Образецот КР - "Извештај за купување на побарувања од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за купените побарувања од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент, настанати во месецот за кој се известува и тоа:

Обележје 1 - "Купени побарувања според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата на купените побарувања.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 2 - "Купени побарувања според државата на продавачот на побарувањето"

Во поодделните редови се пишува името на државата во која е седиштето на продавачот на побарувањето.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 3 - "Купени побарувања според видот на работата"

Во поодделните редови се пишува видот на правната работа која е основа за купените побарувања.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 4 - "Купени побарувања според рокот на траење"

4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и

4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една година)

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 5 - "Купувач на побарувањето (нов кредитор)"

Се пишуваат податоци за купувачот на побарувањето и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 6 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - купувач на побарувањето (нов кредитор) овластил друго правно лице да известува на негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

9. Образецот ПН - "Извештај за преземање на обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за преземените обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент, настанати во месецот за кој се известува и тоа:

Обележје 1 - "Преземени обврски според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата за преземените обврски.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно се пишува износот за преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно се пишува износот за преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 2 - "Преземени обврски според државата на новиот должник"

Во поодделните редови се пишува името на државата во која е седиштето на новиот должник.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 3 - "Преземени обврски според видот на работата"

Во поодделните редови се пишува видот на правната работа која е основа за преземените обврски.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 4 - "Преземени обврски според рокот на траење"

4.1. краткорочни (со рок на траење до една година) и
4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една година)

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 5 - "Пренесувач на обврската"

Се пишуваат податоци за пренесувачот на обврската и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 6 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - пренесувач на обврската овластил друго правно лице да известува во негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

10. Образецот ПР - "Извештај за преземање на обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат податоци за преземените обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент, настанати во месецот за кој се известува и тоа:

Обележје 1 - "Преземени обврски според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата на преземените обврски.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 2 - "Преземени обврски според државата на поранешниот должник"

Во поодделните редови се пишува името на државата во која е седиштето на поранешниот должник.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 3 - "Преземени обврски според видот на работата"

Во поодделните редови се пишува видот на правната работа која е основа за преземените обврски.

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја правна работа поодделно, се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 4 - "Преземени обврски според рокот на траење"

4.1. краткорочни (со рок на траење до една година)

4.2. долгорочни (со рок на траење подолг од една година)

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на преземените обврски во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење се пишува износот на преземените обврски во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

Обележје 5 - "Преземач на обврската"

Се пишуваат податоци за преземачот на обврската и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 6 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - преземач на обврската овластил друго правно лице да известува во негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

11. Образецот КФ - "Извештај за продажба и купување на побарувања од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти, ако основната работа одговара на природата на комерцијален кредит" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 3 се пишуваат податоци за продажба и купување на побарувања од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти, настанати во месецот за кој се известува и тоа:

Обележје 1 - "Продадени односно купени побарувања според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата на продадените односно купените побарувања.

"Продадени побарувања"

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на продадените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на продадените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

"Купени побарувања"

Во колона 3 - "Износ во девизи"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 4 - "Износ во милиони денари"

За секоја валута поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 4.

Обележје 2 - "Продадени односно купени побарувања според државата на должникот"

Во поодделните редови се пишува името на државата во која е седиштето на должникот.

"Продадени побарувања"

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на продадените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на продадените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

"Купени побарувања"

Во колона 3 - "Износ во девизи"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 4 - "Износ во милиони денари"

За секоја држава поодделно, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 4.

Обележје 3 - "Продадени односно купени побарувања според рокот на траење"

3.1. краткорочни (со рок на доспевање до една година) и

3.2. долгорочни (со рок на доспевање подолг од една година)

"Продадени побарувања"

Во колона 1 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење, се пишува износот на продадените побарувања во девизи.

Во колона 2 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење, се пишува износот на продадените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 2.

"Купени побарувања"

Во колона 3 - "Износ во девизи"

За поодделните категории на рок на траење, се пишува износот на купените побарувања во девизи.

Во колона 4 - "Износ во милиони денари"

За поодделните категории на рок на траење, се пишува износот на купените побарувања во милиони денари.

Во редот "Вкупно" се пишува само збирот во милиони денари, односно збирот од колона 4.

Обележје 4 - "Продавач односно купувач на побарувањето"

Се пишуваат податоци за продавачот односно за купувачот на побарувањето и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 5 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - продавач односно купувач на побарувањето, овластил друго правно лице да известува во негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

12. Образецот Г-1 - "Извештај за издадено емство, гаранција, залог на недвижности или движности и други облици на осигурување издадено на нерезидент" се пополнува на следниот начин:

Во обележјата од 1 до 4 се пишуваат кумулативни податоци за состојбата на издадените гаранции на нерезиденти, со состојба на последниот ден од месецот за кој се известува, додека во обележје 5 се пишуваат податоци за прометот во тековниот месец.

Обележје 1 - "Состојба на издадени гаранции според валута"

Во поодделните редови се пишува шифрата на валутата за состојбата на издадените гаранции.

Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"

За секоја валута се пишува износот на состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 1.

Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нерезидент"

За секоја валута се пишува износот на состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 2.

Во колона 3 - "Вкупно"

За секоја валута се пишува вкупниот износ на состојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 и колона 2.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 3.

Обележје 2 - "Состојба на издадени гаранции според државата на нерезидентот"

Се пишува името на државата во која е седиштето на нерезидентот.

Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"

За секоја држава се пишува износот на состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 1.

Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нерезидент"

За секоја држава се пишува износот на состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 2.

Во колона 3 - "Вкупно"

За секоја држава се пишува вкупниот износ за состојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 и колона 2.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 3.

Обележје 3 - "Состојба на издадени гаранции според видот на работата"

Во ова обележје се наведени видовите на работа кои се основа за издавање на гаранции.

Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"

За секоја поодделна работа се пишува износот за состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 1.

Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нерезидент"

За секоја поодделна работа се пишува износот за состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 2.

Во колона 3 - "Вкупно"

За секоја поодделна работа се пишува вкупниот износ за состојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 и колона 2.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 3.

Обележје 4 - "Состојба на издадени гаранции според рокот на траење"

4.1. краткорочни (со рок на доспевање до една година) и

4.2. долгорочни (со рок на доспевање подолг од една година)

Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"

За секоја категорија на рок на траење се пишува износот за состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 1.

Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нерезидент"

За секоја категорија на рок на траење се пишува износот за состојбата на издадените гаранции.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 2.

Во колона 3 - "Вкупно"

За секоја категорија на рочност се пишува вкупниот износ за состојбата на издадените гаранции како збир на колона 1 и колона 2.

Во редот "Вкупно" се пишува збирот во УС Долари, односно збирот од колона 3.

Обележје 5 - "Промет во месецот"

5.1. Одобрени нови гаранции - гаранции кои се одобрени за издавање во тековниот месец од страна на гарантор,

5.2. Издадени нови гаранции - гаранции кои се издадени во тековниот месец од страна на гарантот и

5.3. Платени гаранции - гаранции кои што се платени во тековниот месец од страна на гарантот.

Во колона 1 - "Налогодавец на гаранцијата е резидент"

Се пишува износот на одобрени нови гаранции, издадени нови гаранции и платени гаранции.

Во колона 2 - "Налогодавец на гаранцијата е нерезидент"

Се пишува износот на одобрени нови гаранции, издадени нови гаранции и платени гаранции.

Во колона 3 - "Вкупно"

Се пишува збирот на износите на одобрени нови гаранции, издадени нови гаранции и платени гаранции, од колоните 1 и 2.

Обележје 6 - "Гарант"

Се пишуваат податоци за гарантот и тоа: матичен број, назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

Обележје 7 - "Известувач"

Ова обележје се пополнува само доколку резидентот - гарант, овластил друго правно лице да известува во негово име.

Се пишуваат податоци за известувачот и тоа: назив, седиште и печат, име, презиме, потпис на одговорното лице, како и место и датум на доставување на извештајот.

11. Обрасците пропишани со ова упатство не може да се менуваат во однос на формата, содржината и распоредот на обележјата и колоните.

12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од денот на примената на Законот за девизно работење.

Бр. 09/П-3
10 октомври 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпевски, с.р.

Образец КР Страна 1 од 1

ИЗВЕШТАЈ
за известување на побарувачката за правно лице (лице) регистрирано, или регистрирано и резидентно во Македонија

Страна	Износ во денари	Износ во евро (или друга валута)
1. Вкупен извештај за сите месеци		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.8		
1.9		
1.10		
1.11		
1.12		
1.13		
1.14		
1.15		
1.16		
1.17		
1.18		
1.19		
1.20		
1.21		
1.22		
1.23		
1.24		
1.25		
1.26		
1.27		
1.28		
1.29		
1.30		
1.31		
1.32		
1.33		
1.34		
1.35		
1.36		
1.37		
1.38		
1.39		
1.40		
1.41		
1.42		
1.43		
1.44		
1.45		
1.46		
1.47		
1.48		
1.49		
1.50		
1.51		
1.52		
1.53		
1.54		
1.55		
1.56		
1.57		
1.58		
1.59		
1.60		
1.61		
1.62		
1.63		
1.64		
1.65		
1.66		
1.67		
1.68		
1.69		
1.70		
1.71		
1.72		
1.73		
1.74		
1.75		
1.76		
1.77		
1.78		
1.79		
1.80		
1.81		
1.82		
1.83		
1.84		
1.85		
1.86		
1.87		
1.88		
1.89		
1.90		
1.91		
1.92		
1.93		
1.94		
1.95		
1.96		
1.97		
1.98		
1.99		
1.100		
1.101		
1.102		
1.103		
1.104		
1.105		
1.106		
1.107		
1.108		
1.109		
1.110		
1.111		
1.112		
1.113		
1.114		
1.115		
1.116		
1.117		
1.118		
1.119		
1.120		
1.121		
1.122		
1.123		
1.124		
1.125		
1.126		
1.127		
1.128		
1.129		
1.130		
1.131		
1.132		
1.133		
1.134		
1.135		
1.136		
1.137		
1.138		
1.139		
1.140		
1.141		
1.142		
1.143		
1.144		
1.145		
1.146		
1.147		
1.148		
1.149		
1.150		
1.151		
1.152		
1.153		
1.154		
1.155		
1.156		
1.157		
1.158		
1.159		
1.160		
1.161		
1.162		
1.163		
1.164		
1.165		
1.166		
1.167		
1.168		
1.169		
1.170		
1.171		
1.172		
1.173		
1.174		
1.175		
1.176		
1.177		
1.178		
1.179		
1.180		
1.181		
1.182		
1.183		
1.184		
1.185		
1.186		
1.187		
1.188		
1.189		
1.190		
1.191		
1.192		
1.193		
1.194		
1.195		
1.196		
1.197		
1.198		
1.199		
1.200		
1.201		
1.202		
1.203		
1.204		
1.205		
1.206		
1.207		
1.208		
1.209		
1.210		
1.211		
1.212		
1.213		
1.214		
1.215		
1.216		
1.217		
1.218		
1.219		
1.220		
1.221		
1.222		
1.223		
1.224		
1.225		
1.226		
1.227		
1.228		
1.229		
1.230		
1.231		
1.232		
1.233		
1.234		
1.235		
1.236		
1.237		
1.238		
1.239		
1.240		
1.241		
1.242		
1.243		
1.244		
1.245		
1.246		
1.247		
1.248		
1.249		
1.250		
1.251		
1.252		
1.253		
1.254		
1.255		
1.256		
1.257		
1.258		
1.259		
1.260		
1.261		
1.262		
1.263		
1.264		
1.265		
1.266		
1.267		
1.268		
1.269		
1.270		
1.271		
1.272		
1.273		
1.274		
1.275		
1.276		
1.277		
1.278		
1.279		
1.280		
1.281		
1.282		
1.283		
1.284		
1.285		
1.286		
1.287		
1.288		
1.289		
1.290		
1.291		
1.292		
1.293		
1.294		
1.295		
1.296		
1.297		
1.298		
1.299		
1.300		
1.301		
1.302		
1.303		
1.304		
1.305		
1.306		
1.307		
1.308		
1.309		
1.310		
1.311		
1.312		
1.313		
1.314		
1.315		
1.316		
1.317		
1.318		
1.319		
1.320		
1.321		
1.322		
1.323		
1.324		
1.325		
1.326		
1.327		
1.328		
1.329		
1.330		
1.331		
1.332		
1.333		
1.334		
1.335		
1.336		
1.337		
1.338		
1.339		
1.340		
1.341		
1.342		
1.343		
1.344		
1.345		
1.346		
1.347		
1.348		
1.349		
1.350		
1.351		
1.352		
1.353		
1.354		
1.355		
1.356		
1.357		
1.358		
1.359		
1.360		
1.361		
1.362		
1.363		
1.364		
1.365		
1.366		
1.367		
1.368		
1.369		
1.370		
1.371		
1.372		
1.373		
1.374		
1.375		
1.376		
1.377		
1.378		
1.379		
1.380		
1.381		
1.382		
1.383		
1.384		
1.385		
1.386		
1.387		
1.388		
1.389		
1.390		
1.391		
1.392		
1.393		
1.394		
1.395		
1.396		
1.397		
1.398		
1.399		
1.400		
1.401		
1.402		
1.403		
1.404		
1.405		
1.406		
1.407		
1.408		
1.409		
1.410		
1.411		
1.412		
1.413		
1.414		
1.415		
1.416		
1.417		
1.418		
1.419		
1.420		
1.421		
1.422		
1.423		
1.424		
1.425		
1.426		
1.427		
1.428		
1.429		
1.430		
1.431		
1.432		
1.433		
1.434		
1.435		
1.436		
1.437		
1.438		
1.439		
1.440		
1.441		
1.442		
1.443		
1.444		
1.445		
1.446		
1.447		
1.448		
1.449		
1.450		
1.451		
1.452		
1.453		
1.454		
1.455		
1.456		
1.457		
1.458		
1.459		
1.460		
1.461		
1.462		
1.463		
1.464		
1.465		
1.466		
1.467		
1.468		
1.469		
1.470		
1.471		
1.472		
1.473		
1.474		
1.475		
1.476		
1.477		
1.478		

Образец **III** Страна __ от __

ИЗВЕШТАЈ

за приносот на објектот на правна помош меѓу родителите, ако приносот е изразен во денари

Опис	Помош во денари	Помош во материална форма
1. Приносот објектот според издато		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
Вкупно:		
2. Приносот објектот според државата на материјална форма		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
Вкупно:		
3. Приносот објектот според издато на работата		
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
3.6.		
3.7.		
3.8.		
3.9.		
Вкупно:		
4. Приносот објектот според работи на правна		
4.1. Кредиторство		
4.2. Дебиторство		
Вкупно:		
5. Приносот на објектот		
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош
(Име и презиме, број на телефон и факс)		
Место и адреса	M.D.	
Потпишан од: _____		
6. Неприносот		
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош
(Име и презиме, број на телефон и факс)		
Место и адреса	M.D.	
Потпишан од: _____		

Образец **III**

Образец **III** Страна __ от __

ИЗВЕШТАЈ

за приносот на објектот на правна помош меѓу родителите, ако приносот е изразен во денари

Опис	Помош во денари	Помош во материална форма
1. Приносот објектот според издато		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
Вкупно:		
2. Приносот објектот според државата на материјална форма		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
Вкупно:		
3. Приносот објектот според издато на работата		
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
3.6.		
3.7.		
3.8.		
3.9.		
Вкупно:		
4. Приносот објектот според работи на правна		
4.1. Кредиторство		
4.2. Дебиторство		
Вкупно:		
5. Приносот на објектот		
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош
(Име и презиме, број на телефон и факс)		
Место и адреса	M.D.	
Потпишан од: _____		
6. Неприносот		
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош
(Име и презиме, број на телефон и факс)		
Место и адреса	M.D.	
Потпишан од: _____		

Образец **III**

Образец **IV** Страна __ от __

ИЗВЕШТАЈ

за приносот на објектот на правна помош меѓу родителите, ако приносот е изразен во денари

Опис	Помош во денари	Помош во материална форма	Помош во денари	Помош во материална форма
1. Приносот објектот според издато				
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
Вкупно:				
2. Приносот објектот според државата на материјална форма				
2.1.				
2.2.				
2.3.				
2.4.				
2.5.				
2.6.				
2.7.				
2.8.				
2.9.				
Вкупно:				
3. Приносот објектот според издато на работата				
3.1. Кредиторство				
3.2. Дебиторство				
Вкупно:				
4. Приносот објектот според работи на правна				
4.1. Кредиторство				
4.2. Дебиторство				
Вкупно:				
5. Приносот на објектот				
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош		
(Име и презиме, број на телефон и факс)				
Место и адреса	M.D.			
Потпишан од: _____				
6. Неприносот				
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош		
(Име и презиме, број на телефон и факс)				
Место и адреса	M.D.			
Потпишан од: _____				

Образец **IV**

Образец **V** Страна __ от __

ИЗВЕШТАЈ

за приносот на објектот на правна помош меѓу родителите, ако приносот е изразен во денари

Опис	Помош во денари	Помош во материална форма	Помош во денари	Помош во материална форма
1. Приносот објектот според издато				
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
Вкупно:				
2. Приносот објектот според државата на материјална форма				
2.1.				
2.2.				
2.3.				
2.4.				
2.5.				
2.6.				
2.7.				
2.8.				
2.9.				
Вкупно:				
3. Приносот објектот според издато на работата				
3.1. Кредиторство				
3.2. Дебиторство				
3.3. Помош во материјална форма				
3.4. Помош во денари				
3.5. Друга материјална помош				
3.6. Помош во материјална форма				
3.7. Помош во денари				
3.8. Помош во материјална форма				
3.9. Помош во денари				
Вкупно:				
4. Приносот објектот според работи на правна				
4.1. Кредиторство				
4.2. Дебиторство				
Вкупно:				
5. Приносот на објектот				
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош		
(Име и презиме, број на телефон и факс)				
Место и адреса	M.D.			
Потпишан од: _____				
6. Неприносот				
Име и презиме	Материјална помош	Друга материјална помош		
(Име и презиме, број на телефон и факс)				
Место и адреса	M.D.			
Потпишан од: _____				

Образец **V**

1328.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 6 од Одлуката за условите на склучување на кредитните работи во девизи меѓу резиденти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија го донесе следното

**У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИЗВЕШТУВАЊЕ
ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ
РЕЗИДЕНТИ**

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот, роковите и обрасците за доставување на извештаи за кредитните работи одобрени во девизи меѓу резиденти, како и начинот на пополнување на истите.

2. Овластената банка (во натамошниот текст: Банка), за одобрени кредити во девизи на резиденти како и за состојбата и прометот по истите, до Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги доставува следните месечни извештаи:

- Извештај за одобрени кредити во девизи на резиденти на Образец 1.

Овој извештај содржи податоци за кредити одобрени во девизи на резиденти за месецот за кој се известува.

- Извештај за состојба на долг, користење и отплата на главнина и камата по одобрени кредити во девизи на резиденти на Образец 1а.

Овој извештај содржи податоци за состојба на долг, користење и отплата на главнина и камата по кредити одобрени во девизи на резиденти за месецот за кој се известува.

3. Податоците во извештаите се искажуваат во девизи и во милиони денари, со две децимални места. За конверзија во милиони денари се користи средниот курс на Народна банка кој важи на последниот ден во месецот за кој се известува.

4. Банката извештаите ги доставува до Народна банка во 1 (еден) примерок (печатена форма), во рок од 10 (десет) работни дена по истекот на месецот за кој известува.

5. Формата на Образец 1, како извештај за одобрени кредити во девизи на резиденти и формата на Образец 1а, како извештај за состојба и промет по одобрени кредити во девизи на резиденти, се дадени во Прилог на ова упатство.

6. Образецот 1 - "Извештај за одобрени кредити во девизи на резиденти" се доставува за кредити:

- одобрени на резиденти под еднакви услови (валута, датум на одобрување, каматна стапка, други трошоци и рок на отплата) кои се искажуваат збирно и

- одобрени на резиденти под различни услови кои се искажуваат поединечно.

Извештајот се пополнува на следниот начин:

Колона број 1 - "Шифра на валута"

Се пишува шифрата на валутата во која е одобрен кредитот на резидентот во девизи.

Колона број 2 - "Број на одобрени кредити"

Се пишува бројот на кредитите кои се одобрени под еднакви услови во месецот за кој се известува и чија вредност е искажана во колоната број 4 и колоната број 5.

Колона број 3 - "Датум на одобрување на кредитот"

Се пишува денот, месецот и годината кога кредитниот одбор на Банката го одобрил кредитот на резидентот во девизи (во облик дд.мм.гггг.).

Колона број 4 - "Износ во девизи"

За кредитите одобрени во девизи на резиденти под еднакви услови (валута, датум на одобрување, каматна стапка, други трошоци и рок на отплата) се пишува збирот од поединечните износи на одобрените кредити во девизи. За кредитите одобрени во девизи на резиденти под различни услови се пишува износот на одобрениот кредит во девизи поединечно.

Колона број 5 - "Износ во милиони денари"

Се пишува вредноста на одобрените кредити на резиденти во милиони денари.

Колона број 6 - "Каматна стапка"

Се пишува каматната стапка под која е одобрен кредитот на резидент во девизи. Фиксната каматна стапка се пишува во проценти, додека за променливата каматна стапка карактеристиките се наведуваат описно.

Колона број 7 - "Други трошоци"

Се пишуваат другите трошоци по одобрениот кредит на резидент и се наведува дали истите се плаќаат еднократно при одобрувањето на кредитот или се плаќаат на датумот на отплата на кредитот односно годишно, полугодишно или тримесечно.

Колона број 8 - "Рок на отплата"

Се пишува рокот на отплата на кредитот (вклучувајќи го и периодот на почек) во години, месеци и денови во облик гг.мм.дд.

Во редот - "Вкупно"

Се пишува само вкупниот износ во милиони денари односно збирот од колона број 5.

"Подносител на известувањето"

Се пишуваат податоци за матичен број, назив, седиште, име, презиме, потпис на одговорно лице и печат, како и место и датум на доставување на извештајот.

7. Образецот 1а - "Извештај за состојба на долг, користење и отплата на главнина и камата по одобрени кредити во девизи на резиденти" се пополнува на следниот начин:

Колона број 1 - "Шифра на валута"

Се пишува шифра на валута во која се искажува состојба на долг, користење и отплати на главнина и камата по кредит одобрен на резидент. За секоја валута се искажуваат податоци во односниот ред.

Колона број 2 - "Состојба на долг на последниот ден од претходниот месец во девизи"

Се пишува износот на состојбата на долгот на последниот ден од претходниот месец во девизи. Податокот е истоветен со податокот за состојбата на долгот од колоната број 7 од извештајот од претходниот месец.

Колона број 3 - "Состојба на долг на последниот ден од претходниот месец во милиони денари"

Се пишува износот на состојбата на долгот на последниот ден од претходниот месец во милиони денари. Податокот е истоветен со податокот за состојбата на долгот од колоната број 8 од извештајот од претходниот месец.

Колона број 4 - "Користено во тековниот месец во девизи"

Се пишува вкупниот искористен износ во месецот за кој се известува, по кредитите одобрени во девизи на резиденти.

Колона број 5 - "Отплатена главнина во тековниот месец во девизи"

Се пишува вкупниот износ на отплатената главнина во месецот за кој се известува, по кредитите одобрени во девизи на резиденти.

Колона број 6 - "Отплатена камата во тековниот месец во девизи"

Се пишува вкупниот износ на отплатената камата во месецот за кој се известува, по кредитите одобрени во девизи на резиденти.

Колона број 7 - "Состојба на долг на последниот ден од тековниот месец во девизи"

Се пишува износот на состојбата на долгот на последниот ден од месецот за кој се известува, во девизи.

Колона број 8 - "Состојба на долг на последниот ден од тековниот месец во милиони денари"

Се пишува износот на состојбата на долгот на последниот ден од месецот за кој се известува, во милиони денари.

Во редот - "Вкупно"

Се пишува вкупниот износ во милиони денари и тоа: во колона број 3 збирот од колоната број 3, а во колона број 8 збирот од колоната број 8.

"Подносител на известувањето"

Се пишуваат податоци за матичен број, назив, седиште, име, презиме, потпис на одговорно лице и печат, како и место и датум на доставување на извештајот.

8. Обрасците пропишани со ова упатство не може да се менуваат во однос на формата, содржината и распоредот на колоните.

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од денот на примената на Законот за девизно работење.

Бр. 09/II-4
15 октомври 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

[illegible]

1329.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Мамутчево - Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3655/1
4 октомври 2002 годинина
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

1330.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Радња - Општина Конопиште.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3654/1
4 октомври 2002 годинина
Скопје

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

1331.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Горни Стубол - Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3653/1
4 октомври 2002 годинина
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

1332.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони („Сл. весник на РМ“ бр. 56/99, 6/2002), Директорот на Дирекцијата за слободни економски зони донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕН ВО ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимација на вработен во Дирекцијата за слободни економски зони.

Член 2

Легитимацијата ја издава и заверува Директорот на Дирекцијата.

Легитимацијата се издава според образец кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата е со димензии 90 x 55 мм.

Легитимацијата се состои од еден лист, изработена од полутврда хартија, пресвечена со цврста провидна пластична фолија. Легитимацијата е во кожна обвивка на која од предната страна стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ“ и во долниот дел „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. На задната внатрешна страна е втиснат грбот на Република Македонија.

Член 4

На легитимацијата на предната лева страна е отпечатен грбот на Република Македонија а во продолжение е текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ“ под него текст „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ под тоа има линија за место за име и презиме на вработениот, звање и регистарски број.

На десниот дел има место за фотографија со димензии 20 x 35 мм. Во десниот долен дел стои потпис на Директорот и место за печат на Дирекцијата.

На задната страна на легитимацијата е отпечатен текстот „ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ“ единствен матичен број на службеното лице, адреса на Дирекцијата и дата на издавање на легитимацијата.

Член 5

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство.

Лицето ја враќа легитимацијата со престанок на службеното својство.

Член 6

Во случај на губење на легитимацијата службеното лице ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува Директорот кој му ја издава.

Член 7

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:

- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на службеното лице.

Член 8

Легитимацијата што се одзема, враќа или заменува се поништува.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Директор,
Миливој Колевски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ	
на работа	
роден	
адреса	
дата на издавање	

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
име _____ презиме _____ работно место _____ рег.бр. _____	

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

37.

Врз основа на член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија, на ден 28.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА АДВОКАТСКАТА ТАРИФА

1. Во член 8 став 1, во вториот ред се брише зборот „договори“.

2. Се додава нов став, како став 2 со следнава содржина:

“За состав на писмени договори наградата изнесува од 1000,00 до 2000,00 денари.

3. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

Претседател на УО,
Ненад Јаниќевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води парнична постапка по тужбата на тужителот Тодоровски Слободан од Скопје, ул. “Скупи 3 а“ бр. 38 а, против тужениот Клиничаров Фердинанд од Скопје, сега со непозната адреса, а во текот на 1979 година живеел во Скопје на ул. “Мирче Ацев“ бр. 74/4, за сопственост по основ на договорот за купопродажба на земјиште во површина од 200 м2 на денешна КП 387, заведена во имотен лист број 4301 за КО Карпош, Скопје.

Се повикува тужениот Клинчаров Фердинанд од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот за да ги застапува своите интереси во постапката, а во спротивно судот ќе му постави привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе го застапува во постапката се додека тој лично не пристапи во спорот или не овласти свој полномошник за да го застапува во постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. П. бр. 474/02. (26927)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поднесена тужба за утврдување право на сопственост. Вредност 130.000,00 денари, од тужителот Јакуп Ибраим Ајет од Скопје, против тужените РМ и Деспоров Билбил од Скопје сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Деспотов Билбил од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје или да одреди полномошник кој ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

За привремен застапник на тужениот е поставен адвокатот Љубица Спасовска, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19, мезанин, лок.-62 ТЦ Скопјанка, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот се до неговото појавување или поставување на друг полномошник, по предмет XII П. бр. 3416/97 со решение под ист број од 23.09.2002 година на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII. П. бр. 3416/97. (26946)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е парнична постапка за долг, вредност 2600 ДЕМ по тужба на тужителот Перо Слишковик од Скопје, ул. "Самоилова" бр. 156, преку полномошник - адвокатот Слободан Џипунов од Скопје, против тужените: Изет Ајдар и Гулфидан, двајцата од Скопје, ул. "383" бр. 18, сега со непознато престојувалиште, а немаат свој полномошник кој ќе ги застапува.

Согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, судот постави привремен застапник на тужените и тоа го постави адвокатот од Скопје Антонио Апостоловски, кој ќе ги штити правата и интересите на тужените до нивно појавување пред судот или појавување на нивен полномошник или додека Ју Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, не постави привремен застапник на тужените.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр. 858/2000. (26947)

Во постапката што се води пред Основниот суд Скопје I - Скопје за развод на брак по тужбата на тужителот Јашко Клауер од Скопје, ул. "Љуботенска" бр. 7, против тужената Силвија Маргарете Клауер од Германија, судот на тужената и постави привремен застапник адвокатката Станојковска Евда од Скопје. Застапникот ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават во судот, односно додека Центарот за социјална работа на град Скопје на тужената не и постави привремен старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 1933/2002. (26157)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за сопственост за имот стекнат во брак по тужбата на тужителката Тоскова Мимоза од Скопје против тужениот Панде Тосков, сега во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Панде Тосков во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да се јави во судот и да достави податоци за неговото живеалиште. Во спротивно, судот од редот на адвокатите ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси во постапката до правосилното завршување на спорот за сопственост на ствари стекнати во брак.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 1976/02. (26942)

Основниот суд Скопје II - Скопје, постапувајќи по тужбата на тужителите Павлина Божиновска од Скопје и други против тужените Кица Цветковска од Скопје и други за сопственост на недвижен имот и предавање во владение на ден 9.07.2002 година го издаде следниот судски оглас:

Со решение бр. 3020-332 од 18.06.2002 година на МЦСР Скопје, за посебен старател на лицето Петре Лазаревски од Скопје, а сега со непозната адреса САД Охајо му е поставен адвокат Ванчо Андоновски од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 4а-1/1.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот и ќе ги штити неговите права и интереси во постапката до нејзиното правосилно окончување и додека тужениот односно неговиот полномошник не се јават пред судот во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 454/02. (26459)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е постапка, по тужба за поништување на договор за доживотна издршка на тужителот Борислав Приестел од Скопје, против тужената Милисави Станимировиќ со непозната адреса во странство.

Судот на тужената Милисави Станимировиќ и постави привремен застапник Биљана Вуловска, адвокат од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70, кој ќе ги застапува интересите на тужената до правосилноста на постапката.

Се повикува тужената во рок од 30-триесет дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник за да ја преземе постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи преку привремениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 1313/02. (27022)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен парничен суд, со судиката Зора Треневска како претседател на советот, се води постапка за долг по тужбата на тужителот Комерцијална банка АД Скопје, против тужениот Орхан Рамадан од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје-Скопје, бр. 3020-358 од 15.07.2002 година за посебен старател на тужениот Орхан Рамадан му е поставена адвокатката Македонка Јакиевска од Скопје, ул. "Пролет" бр. 16/2-27. Посебниот старател ќе го застапува тужениот и ќе ги штити неговите права и интереси во постапката до нејзиното правосилно завршување, односно додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 865/2002. (25392)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола поднесена е тужба по основ утврдување на сопственост на недвижен имот од тужителот Александар Петровски од Битола, ул. "Партизанска" бр. 27/15, против тужениот Гавизов Бајрамов Мустафа од с. Креница, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, на предлог на тужителот судот со решение П. бр. 587/2002 од 11.09.2002 година на тужениот Гавизов Бајрамов Мустафа му постави привремен застапник за застапување во спорот.

За привремен застапник го одреди адвокатот Ангелина Јошевска од Битола, која ги има сите права и должности на законски застапник и ќе го застапува тужениот по овој спор се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека ЦСР Битола не го извести судот дека постави старател.

Од Основниот суд во Битола, П.бр. 587/2002.

(26434)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд е во тек постапка по тужба на тужителот Петковски Стојан од нас. Чашка против тужените Миновски Коце и Миновска Лиле и двајцата од Велес, за долг, вредност на спорот 250.000,00 денари.

Со решение на Основниот суд Велес П. бр. 336/02 од 26.06.2002 година на тужените Миновски Коце и Миновска Лиле и двајцата од Велес, а сега со непозната адреса на живеење во странство, им се одреди привремен застапник Биљана Јачева дипломиран правник-стручен соработник во Основен суд Велес.

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека тужените или нивни полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 336/02. (26881)

Пред овој суд во тек е постапката за постоење на договорен однос по тужбата на тужителот Мухаремовиќ Пајаз од с. Горно Оризари, против тужениот Беговиќ Цемаил од с. Горно Оризари, сега со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е 10.000,00 денари.

Со решение на Основниот суд во Велес П. бр. 595/2002 од 16.09.2002 година, на тужениот Беговиќ Цемаил му се одредува привремен застапник Билјана Јачева, дипл. правник-стручен соработник во Основниот суд во Велес. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 595/2002.

(25290)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Салиу Селим од Гостивар против тужената Салиу Назифе од Гостивар под П. бр. 11/2002, па бидејќи со увид во предметот судот утврди дека и покрај повеќето обиди да се повика тужената да присуствува на расправата по тужбата за развод на брак од страна на поштата се наведува дека тужената не живее на посочената адреса па бидејќи тужителот не може да посочи друга адреса бидејќи не му е познато да тужениот живее на друга адреса побара од судот да се објави оглас преку "Службен весник на Република Македонија", и да се повика тужената Салиу Назифе од Гостивар да се јави пред Основниот суд во Гостивар, поради тужбата за развод на брак во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Гостивар, 11/02. (26613)

Пред Основниот суд во Гостивар се води парнична постапка по тужба на тужителите Иванка Казанчиева и Денко Теодосиевски двајцата од Скопје, против тужената Ирина Теодосиева мажена Велкова од Скопје, бидејќи во повеќе наврати од страна на поштата на судот

и се враќаат поканите за главна расправа дека тужената не живее на посочената адреса, а новата адреса на судот не му е позната поради тоа со овој оглас се бара да истиот се објави во "Службен весник на Република Македонија", и тужената Ирина Теодосиева мажена Велкова да се јави пред Основниот суд во Гостивар на 30.10.2002 година во 12,30 часот во спротивно главната расправа ќе се одржи во нејзино отсуство.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 382/99.

(26876)

Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на предлагачот Хамит Цемаили од с. Неготино, гостиварско, се води постапка за докажување на смрт на лицето Бедри Цемаили, од татко Хамид Цемаили и мајка Зира Цемаили, родена 10.03.1913 година во с. Неготино, гостиварско.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Бедри Цемаили во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Сл. весник на РМ" и на огласната табла во овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат до Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави во овој суд, ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 238/2002.

(25530)

Пред Основниот суд во Гостивар по предлог на предлагачот Реџеџи Цевад од с. Чајле, гостиварско, поднесен преку полномошникот Неџат Мемеди, адвокат од Гостивар, се води постапка за докажување на смртта на лицето Емине Елмази од с. Чајле, гостиварско, од татко Шефки Дурмиши и мајка Садије Дурмиши, родена 1.04.1922 година во с. Чеграње, гостиварско.

Основниот суд во Гостивар ја повикува Емине Елмази од с. Чајле во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за нејзиниот живот тоа да го соопштат до Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави во овој суд, ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 135/2002.

(25532)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во Основниот суд во Гевгелија е поднесена тужба на тужителката Петковска Митра од с. Богородица, против тужената Чонева Каранфила од с. Костур, Струмица, која е на привремена работа во Р. Германија.

Се повикува тужената Чонева Каранфила да се јави во овој суд, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не се јави, ќе и биде определен привремен застапник во смисла на член 79 и 80 од ЗПП, кој ќе го застапува во предметот сè до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 344/2000.

(25393)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична постапка по тужбата на тужителот Република Македонија, застапувана од Јавното правобранителство на Република Македонија према тужениот Адем Ариф, Адем Селим и Усеин Елез сите од с. К. Елевци-Ц. Жупа, поради утврдување на правото на сопственост.

Со оглед дека тужените Адем Ариф и Усеин Елез живеат во странство со непозната адреса, се повикуваат да се јават до овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да ја достават нивната адреса на живеење. Доколку не се јавуваат

во определениот рок или не овластат полномошник, нивните интереси ќе ги застапува привремен назначен застапник од страна на овој суд до правосилното окончување на заведениот спор.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 201/00. (26667)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд тужителот Клиафас Константинос од Св. Николе, ул. "Ленинова" бр. 53, има поднесено тужба за исполнување на договор за купопродажба, против тужениот Стојановски Сашо од Куманово, со стан на ул. "Прохор Пчински" бр. 11, сега со непозната престојувалиште.

На тужениот Стојановски Сашо за привремен застапник се назначува адвокатот Чедомир Атанасовиќ од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се до правосилно окончување на постапката по предметот П.бр. 526/02 се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 526/02.

(26435)

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за поништување на договор за продажба на стан, по тужба на тужителот Арсовски Кирчо од Куманово, ул. "Т.Митровачка" бр. 21, против тужените Арсовска Зденка од Куманово, сега со непозната адреса на живеење и престојување, Донева Трајка и Доневиќ Благој и двајцата од Куманово, ул. "Христијан Карпош" бр. 24.

На тужената Арсовска Зденка од Куманово, сега со непозната адреса на живеење и се поставува времен застапник Серафимовски Јордан, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во оваа правна работа се до нејзино појавување или појавување пред судот на нејзин полномошник, а со сите права и обврски што произлегуваат од Одредбите на ЗПП.

Од Основниот суд во Куманово, III.П.бр. 1551/2002.

(26989)

Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак по тужбата на тужителот Јовица Петрушевски од Куманово, ул. "Васил Драгомански" бр. 48, против тужената Галаба Петрушевска од Куманово, сега со непозната престојувалиште.

На тужената Галаба Петрушевска за привремен застапник и се поставува адвокатката Лидија Велиновска од Куманово, која ќе ја застапува тужената сè до правосилното окончување на постапката по предметот П. бр. 1476/2002, односно додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1476/2002.

(25982)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Неџмедин Рушити од с. Слупчане, кумановско, застапуван од полномошник адвокатката Мирјана Стојковска од Куманово, против тужената Андја Стајиќ од Добој-БИХ, со непозната адреса. Вредноста на спорот е 60.000,00 денари.

Бидејќи тужената е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно одредбите на ЗПП и постави привремен застапник адвокатката Лидија Велиновска од Куманово, која ќе ја застапува тужената сè до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1478/2002.

(26348)

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО

Во Основниот суд во Крушево, е поднесена тужба на тужителот Исмаилоски Ридван од с. Алданци, против тужената Шпреса Ибрули од Тирана, Република Албанија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Крушево, доколку не се јави ќе биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 54/2002.

(26984)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци, во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Виолета Мехмедовиќ, родена Шашевска од Кавадарци, ул. "Ленинова" бр. 25, против тужениот Зијад Мехмедовиќ со непозната адреса.

Судот на тужениот му назначи привремен застапник, Вања Маневска, адвокат од Кавадарци, ул. "Илинденска" бб, која ќе ги застапува интересите на тужениот.

Се повикува тужениот Зијад Мухамед Мехмедовиќ, да се јави во судот, или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок тужениот, или негов полномошник не се јават во судот, истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник ќе го застапува во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 431-02.

(27131)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево како првостепен парничен суд, со судијата Миле Ангелески како претседател на советот, се води постапка за утврдување право на сопственост врз основа на купопродажба и градба по тужбата на тужителот Данилоски Трајче од с. Јудово, кичевско поднесена преку неговиот полномошник Александар Петрески, адвокат од Кичево, против тужениот Трајкоски Боге од с. Кладник, кичевско, сега со непозната адреса на живеење во Скопје. Вредноста на спорот сеуште не е определена.

Со решение на овој суд П. бр. 264/2002 од 12.06.2002, врз основа на член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП, поставен е адвокатот Златко Додоски од Кичево за привремен застапник на тужениот Трајкоски Боге. Согласно член 79 од ЗПП, привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појави во судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас ќе се објави на огласната табла во судот и во "Сл. весник на РМ".

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 264/2002.

(25981)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Лена Гасем од Кочани, ул. "Павлина Вељанова" бр. 36, против тужениот Јасер Гасем од Кочани, сега со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Јасер Гасем во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник, кој ќе ги штити неговите права и интереси. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 344/2002.

(25289)

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба од тужителот ДОО „Нова Трговија“ во стечај - Кочани, против тужениот Деспотов Драги од Кочани, ул. „Кеј на Револуцијата“ бр. 19, за долг, а сега тужениот со непозната адреса на престојување во Италија.

Се повикува тужениот Деспотов Драги од Кочани, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси и права во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник, дипломиран правник со положен правосуден испит Орце Филипов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 411/2002.
(25595)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Најденка Амедоска од Прилеп, ул. "Беровска" бр. 56, против тужениот Амет Амедоски со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Амет Амедоски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Прилеп или да назначи свој полномошник во истиот рок, кој што ќе ги штити неговите права и интереси во горенаведениот спор.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок или не назначи свој полномошник, судот ќе назначи посебен старател кој што ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 647/2002.
(26433)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Методија Атанасовски од Ресен, ул. "Илинденска" бр. 11, против тужениот Симо Нечовски со непозната адреса на живеење, за утврдување право на сопственост по основ на издршка, вредност 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Симо Нечовски со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на судот му достави точна адреса или да одреди свој полномошник.

Во спротивно судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 22/2002. (26666)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и барањето на Митев Костадин од с. Сушево, за привремен застапник на тужениот Атанасов Мите од с. Сушево, сега со непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 97/96 по тужбата на тужителот Митев Костадин од с. Сушево, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се додека тужениот не се појави пред судот или не постави полномошник.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 97/96.
(26614)

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и барањето на Ристов Тодосие од Винаца, за привремен застапник на тужениот Ристовски Ристо од с. Кукулиш, сега со непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 25/01 по тужбата на тужителот Ристов Тодосие од Винаца, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се додека тужениот не се појави пред судот или не постави полномошник.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 25/01.
(26615)

Пред Основниот суд во Струмица, поведена е постапка по тужба од тужителот АД за осигурување и реосигурување Македонија "Кјуби" Скопје, против тужениот Бонев Стевчо од с. Владеви, сега на привремена работа во странство со непознато место и адреса на живеење во странство по основ долг, вредност 4.140 денари.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас да се јави пред судот или во тој рок да определи свој полномошник за застапување по таа постапка.

Се предупредува тужениот Бонев Стевчо доколку не се јави во определениот судски рок му се назначува привремен застапник и тоа Лора Абрашева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ги има сите права и обврски како и тужената странка.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот се до правосилното окончување на спорот по тужба.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 535/01.
(26880)

Пред Основниот суд во Струмица во тек е постапка за нарушено владение по тужбата на тужителката Тренчева Ана од с. Штука, општина Струмица, против тужениот Делијанов Ванчо од с. Штука, сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија.

Се повикува тужениот Делијанов Ванчо во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред Основниот суд во Струмица по предметот П. бр. 401/2002 или да назначи свој полномошник за водење и завршување на постапката. Во спротивно, на тужениот, судот согласно одредбите на член 78 од ЗПП ќе му одреди застапник до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 401/2002.
(25288)

Пред Основниот суд во Струмица како првостепен граѓански суд, се води постапка за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Кјуби Македонија" Скопје, против тужениот Звонко Стоилов од с. Сачево, Струмица, сега со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е 2.250,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Звонко Стоилов по предметот П. бр. 46/2001му се назначува Лорета Абрашева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица. Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите права по Законот, сè до појавувањето на тужениот или негов полномошник пред овој суд. Се повикува тужениот Звонко Стоилов да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас или да испрати свој полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 46/2001.
(25292)

Пред Основниот суд во Струмица како првостепен граѓански суд, со судиката Василка Василева како претседател на советот, се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителката Лилјана Колева од с. Босилово, поднесена преку полномошникот Велкова Валентина, адвокатка од Струмица, против тужените Крсто Колев од с. Босилово, сега со непозната адреса во странство и Кољо Колев од с. Босилово. Вредноста на спорот е 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Крсто Колев, да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да определи свој полномошник кој ќе го застапува пред судот сè до правосилното окончување на постапката. Истовремено се предупредува тужениот Крсто Колев доколку не се јави на овој оглас во определениот рок, ниту пак достави известување за негов полномошник, му се определува привремен застапник од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го застапува сè до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2234/2001.
(25394)

Пред Основниот суд во Струмица се води спор од тужителот АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ „Македонија“, Скопје против тужениот Хараламов Ѓорге од Струмица, по основ регрес, во вредност од 53.446 денари.

Бидејќи тужениот Хараламов Ѓорге е на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ да се јави во соба бр. 22 во Основниот суд во Струмица. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде одреден привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги заштитува неговите интереси во спорот до правосилното завршување на истиот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2056/2000.
(25596)

Пред Основниот суд во Струмица се води спор од тужителката Мануела Митиќ-Стаменкова од с. Ново Село, Струмичко, против тужениот Саша Стаменков, на привремена работа во Јужна Африка со непозната адреса, за развод на брак, вредност на спорот 60.000 денари.

Бидејќи тужениот Стаменков Саша е на привремена работа во Јужна Африка со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“, да се јави во Основниот суд во Струмица во судница бр. 22. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси во спорот до правосилното завршување на истиот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 734/2002.
(25597)

Пред Основниот суд во Струмица се води спор од тужителот АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ „Македонија“ Скопје, против тужениот Ѓоргиев Орце од Струмица, за наплата на регрес во висина од 19.280,00 денари.

Бидејќи тужениот Ѓоргиев Орце од Струмица е во Италија со непозната адреса, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“, да се јави во Основниот суд во Струмица во соба бр. 22.

Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси во спорот до правосилното завршување на истиот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2058/2000.
(25600)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителката Јакупи Ајше од с. Јеловјане против тужените Гургушко Идриз, Гургушко Рамадан и Гургушко Неџиба сите од с. Јеловјане, а сега со непозната адреса во Призрен се води постапка за сопственост.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до окончувањето на истата.

Во спротивно по истекот на 30 дена преку ЦСР во Тетово на тужените ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 815/02. (26878)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор поведен по тужба на Исмет Сулејмани од с. Д. Палчиште, против Рамадан Сулејмани од с. Д. Палчиште.

Се повикува тужениот Рамадан Ремзи Сулејмани од с. Д. Палчиште, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави на Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилно завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 782/2002.
(27133)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост, по тужба на тужителот Петар Јованоски од Тетово, против тужените Костадинка Ѓорѓеска со непозната адреса во Германија, Борка Ристоска со непозната адреса во Франција, Мара Павлоска со непозната адреса во Австралија и др.

Се повикуваат тужените Костадинка Ѓорѓеска, Борка Ристоска и Мара Павлоска, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јават во Основниот суд во Тетово или да овластат свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните парава и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 549/2002.
(27132)

Пред Основниот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужба на Хава Селими од с. Г. Речица против тужениот Гани Селими од с. Г. Речица, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Гани Имер Селими од с. Г. Речица, сега на непозната адреса во Швајцарија, да се јави на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник, а доколку тоа не го стори преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува се до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 372/2002.
(25529)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Иљази Шериф Бесник од с. Одри, против тужената Иљази Ирфет родена Берзати од с. Одри, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужената Иљази Ирфет родена Берзати да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно судот преку Центарот за социјална работа во Тетово и постави времен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 749/02. (25594)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ајсевер Мемедова од Велес, против тужениот Шефкет Мемедов, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот се назначува лицето Евица Димова, стручен соработник во Основниот суд во Штип, која ќе го застапува тужениот до неговото појавување во судот или до окончувањето на постапката. Се повикува тужениот Шефкет Мемедов во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или да постави свој полномошник. Доколку тужениот не се јави во судот или не постави свој полномошник, решението за назначување на привремен застапник ќе стапи во сила.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 404/2002.

(25693)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на странски организации под Рег. број 123 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација „Отворени Забавни Фудбалски Школи“, со седиште во Копенхаген - Кралство Данска.

Седиштето на подружницата на странската организација „Отворени Забавни Фудбалски Школи“, во Република Македонија е во Скопје на ул. „Огражден“ број 1/3/9.

Работата и активностите на подружницата на странската организација „Отворени Забавни Фудбалски Школи“, во Република Македонија ќе се однесуваат на здружување на тренерите, лидерите и децата од различна етничка и социјална припадност да играат заедно со цел на премостување на сегашните поделени групи и промовирање на социјалната кохезија и основниот принцип, спорт за сите.

Подружницата на странската организација „Отворени Забавни Фудбалски Школи“, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. С.О. број 10/02.

(27019)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 122 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Задружна фондација за домување, со седиште во Силвер Спринг, држава Мериленд, САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Задружна фондација за домување, во Република Македонија е во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 5-6-7.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Задружна фондација за домување, во Република Македонија ќе се однесуваат на унапредување, помагање, финансирање, развивање и извршување програми свртени кон подобрувањето на економските и општите животни услови на семејствата со ниски и скромни приходи околу светот, изградба на нови домови, санација и подобрување на постојните живеалишта, да создава нови работни места, да ги подобрува здравствените услови како и подобрување на животната средина.

Подружницата на странската организација Задружна фондација за домување, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. С.О. број 11/02.

(27021)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 121 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација „Американски центар за меѓународна работничка солидарност“, со седиште во Вашингтон - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација „Американски центар за меѓународна работничка солидарност“, во Република Македонија е во Скопје на Плоштад Македонија бр. 33/5.

Работата и активностите на подружницата на странската организација „Американски центар за меѓународна работничка солидарност“, во Република Македонија ќе се однесуваат на помош во развојот на синдикатите преку развојот на вештините и знаењата на синдикалните лидери, активисти и членови, во колективното договарање, синдикалната администрација, стратешко планирање, регрутирање на ново членство и др.

Подружницата на странската организација „Американски центар за меѓународна работничка солидарност“, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. С.О. број 6/02.

(27023)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 120 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација „Меѓународен Републикански Институт“ (ИРИ), со седиште во Вашингтон - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација „Меѓународен Републикански Институт“ (ИРИ), во Република Македонија, е во Скопје на ул. „Вељко Влаховиќ“ број 1-2/2.

Работата и активностите на подружницата на странската организација „Меѓународен Републикански Институт“ (ИРИ), во Република Македонија ќе се однесуваат на поддршка на слободни и демократски институции низ целиот свет и да се поттикне меѓународното разбирање, комуникации, организирање на семинари на меѓународни проблеми и водење образовни програми за студенти, политички лидери и други на теми на надворешната политика, спонзорирање, студиски патувања.

Подружницата на странската организација „Меѓународен Републикански Институт“ (ИРИ), стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. С.О. број 14/02.

(27024)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 812/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01007253, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружници и конверзија на содружнички влог на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ОБНОВА-Качкиноски и др.“ ДОО Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ 66.

Од Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ОБНОВА-Качкиноски и др.“ ДОО Прилеп истапуваат: АДОР „КЈУБИ МАКЕДОНИЈА“ од Скопје, Василе Наумоски од Прилеп, Кирил Стојаноски од Прилеп, Добре Трпковски од Прилеп, Рубинчо Трајкоски од Прилеп, Петре Богески од Прилеп, Горѓи Димески од Прилеп, Лолита Станческа од с. Кривогаштани и Атанас Ацески од Прилеп.

Во друштвото се врши конверзија на содружничкиот влог во износ од 460.000,00 ДЕМ во 230.000,00 ЕУР односно во 14.030.000,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 812/2002.

(18400)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 904/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013182, ја запиша во трговскиот ре-

гистар промената на седиште, содружник и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз КРИСТИ ТРЕЈД ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ Битола, ул. „Петар Петровиќ Његош“ бр. 128, Битола.

Се врши промена на содружник и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИСТИ ТРЕЈД ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ Битола.

Од друштвото истапува содружникот ДОО МАКС БИЛ 2000 Билјана и др. и му го отстапува влогот во износ од 2.640 евра или 161.200,00 денари во предмети според извештај на вешто лице проценител.

Во друштвото како содружник пристапува лицето Менка Ивановска од Битола и со пристапувањето го прифаќа влогот во износ од 2.640 евра или 161.200 ден. во предмети.

Му престануваат овластувањата за застапување во друштвото како и во надворешнотрговскиот промет на лицето Слободан Бончановски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото како и во надворешнотрговскиот промет ќе биде Менка Ивановска од Битола, ул. „7-ми Јули“ бр. 10.

Се врши промена на седиштето на друштвото и истото место на ул. „Петар Петровиќ Његош“ бр. 128, Битола ќе биде на ул. „7-ми Јули“ бр. 10, Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 904/2002. (18401)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 897/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014549, ја запиша во трговскиот регистар промената на Заштитното друштво за производство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 102.

Содружниците на Заштитно друштво за производство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола под рег.влошка 01014549?-3-03-000 и Трег. 621/2002, врши промена на статус, истапување на содружник и промена на управител.

Имено од друштвото истапува содружникот Стојаноски Горан од Прилеп, преотстапувајќи го својот удел од 1.250 ЕУР на содружникот Бицоска Маргарита. Со тоа основната главница на друштвото не се менува, останува иста - 2.500 ЕУР.

Како резултат на настанатата промена истапување на содружник, се менува и статусот на друштвото кое од ДОО преминува во ДООЕЛ односно од Заштитно друштво за производство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп, во Заштитно друштво за производство, услуги и трговија БИС-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

Седиштето на друштвото не се менува.

Му престануваат овластувањата за застапување на Стојаноски Горан - досегашен управител и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото во земјата и надворешнотрговското работење ќе биде Бицоска Маргарита - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 897/2002. (18402)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 894/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01005695?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги „КИТ-СПОРТ“ Клечкарски Горше ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, Струга.

Лице овластено за застапување на друштвото како во внатрешното, така и во надворешнотрговското рабо-

тење со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности - управител Клечкарска Маја.

Му престануваат овластувањата за застапување на досегашниот управител Павлеска Трајанка и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 894/2002. (18403)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 895/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 007038, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на уште еден управител на Трговското друштво за трговија и услуги Новески Здравко АБЕКС Охрид ДООЕЛ Охрид, бул. „Туристичка“ бр. 38А.

Во друштвото пристапува уште еден управител и во иднина друштвото ќе работи со два управители Новески Здравко и Новески Златко како нов управител што пристапува во друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 895/2002. (18404)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 892/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013044, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за промет и услуги со увоз-извоз „Б Б С“ - Струга, Благоја, ДООЕЛ Струга, ул. „Маршал Тито“, Струшки безистен, подрум бб.

На досегашниот управител во Друштвото за промет и услуги со увоз-извоз „Б Б С“ - Струга, Благоја, ДООЕЛ, Бајчески Благоја од Струга му престануваат сите овластувања и се брише од судскиот регистар.

За нов управител на друштвото се именува Мацевска Радмила од с. Враништа - Струга.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 892/2002. (18405)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 844/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 011704, ја запиша во трговскиот регистар промената на единствен содружник и отстапување на влогот на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - ТАШКО - Охрид ДООЕЛ ул. „Живко Чинго“ бр. 49.

Единствениот содружник на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Арсланоски Петрит истапува од друштвото и истото го отстапува на новиот содружник Демиров Асим. Арсланоски Петрит согласен е влогот во пари и предмети во износ од 5.500 ДЕМ (2.792 ЕУР) во денарска противвредност без надомест да му го пренесе на Демиров Асим. Тоа значи дека основната главница во друштвото и понатаму останува непроменета и истата изнесува 2.792 евра или 170.033 денари.

Управител на друштвото и понатаму е Филипооски Даниел и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет неограничено во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 844/2002. (18406)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 358/2002 од 05.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 2-733, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и истапување на основачи, пристапување на основачи на МЗ „МК ПРОСПЕКТ“ П.О. Прилеп, ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 4/5.

Истапуваат основачите Марјан Рочески и Ковилооски Сашо од Прилеп.

Пристапуваат Попоска Гордана и Атанасоска Снежана.

Во МЗ „МК ПРОСПЕКТ“ П.О. Прилеп се врши промена на лицето овластено за застапување.

Од МЗ „МК Проспект“ П.О. истапува досегашниот директор Стојаноски Зоран и му престануваат овластувањата на директор и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Попоска Гордана од Прилеп со стан на ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 4/5, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 358/2001. (18407)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 866/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 001307, ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговското друштво за производство, промет и услуги Гоце Билбилоски КАСУЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Авала“ бр. 3.

Единствениот содружник на Трговското друштво за производство, промет и услуги Гоце Билбилоски КАСУЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, основано и регистрирано при ОС-Битола под рег.влошка 01001307?-8-03-000 и Трег. 380/98, врши промена - проширување на дејност.

Имено, друштвото врши проширување на своето работење со дејности од областа на надворешнотрговското работење и трговијата во земјата, со уште следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.61, 37.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 866/2002. (18408)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 889/2002 од 17.06.2002 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото „ДИМСИ“ Пеце и др. за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги и угостителство Ресен ДОО Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 35.

Од друштвото истапува лицето Пеце Ѓорѓиевски и му го отстапува основачкиот влог на новиот основач-содружник во друштвото.

Во друштвото пристапува Димитрија Ѓорѓиевски од с. Златари-Ресен.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 889/2002. (18409)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 862/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 00010088, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на ДООЕЛ на Друштвото за шпедиција, превоз, услуги, трговија и производство ВЛАСТО-ШПЕД увоз-извоз Христијан ДООЕЛ Битола, ул. „Едвард Кардел“ бр. 9/25.

Во друштвото се врши промена на управителот. Му престанува овластувањето за застапување во друштвото и се брише од судскиот регистар како досегашен управител лицето Мицевски Властимир.

Лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности на друштвото со неограничени овластувања и во надворешнотрговскиот промет е единствениот содружник Христијан Мицевски, како управител на друштвото од Битола, ул. „Едвард Кардел“ бр. 9/25.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 862/2002. (18410)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 888/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013876, ги запиша во трговскиот регистар промените на Заштитното друштво за производство, услуги, транспорт и трговија „ТОКО“ увоз-извоз, Прилеп, ДОО, ул. „Стеван Апостолоски“ бр. 13, Прилеп.

Сузана Костадиновска - управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Томе М.Конески, управител и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 888/2002. (18411)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 860/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 009354, ги запиша во трговскиот регистар промените на Друштвото за рибарство ЛЕТНИЦА-ПЛАШИЦА Летница Струга ДООЕЛ ул. „Дељан“ бб, Струга.

Промена на лице овластено за застапување - управител.

Му престанува овластувањето за застапување - управител на лицето Ангелоски Милисав од с. Драслајца, во внатрешниот и надворешниот промет и сите акти и дејствија во управувањето.

Лицето Чавкоски Милорад од с. Драслајца се именува за лице овластено за застапување - управител во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 860/2002. (18412)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 766/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 004372, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на ТП за услуги Игор Крсте Котевски 9-ка Битола, ул. „Партизанска“ бр. 47/41.

Се менува името на фирмата од ТП за услуги Крсте Котевски 9-ка Битола во ТП за услуги Игор Крсте Котевски 9-ка Битола.

Се менува содружникот: истапува Котевски Крсте од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 47/41, а пристапува Котевски Игор од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 47/41.

Се менува овластениот потписник Котевски Крсте, му престанува овластувањето и се брише од судскиот регистар.

За нов овластен потписник се именува Котевски Игор - управител, овластен потписник.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 766/2002. (18413)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 596/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01005532?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за производство, трговија и услуги Мифтар Клења КАЗАК ЧЕШМА увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. „Горѓи Наумов“ бр. 24-а, Битола.

Како основач пристапува лицето Албана Клења од Битола, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 24-а.

Како основач истапува лицето Мифтар Клења од Битола, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 24-а, Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 596/2002. (18414)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 913/2002 од 21.06.2002 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за превоз, услуги, трговија и производство Душан Крстевски ЈАС-НИК увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. „Стив Наумов“ бр. 170, Битола.

Лице овластено за застапување е Марјан Јоноски во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Му престануваат овластувањата за застапување на лицето Душан Крстевски.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 913/2002. (18415)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 870/2002 од 20.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 011736, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Акционерското друштво „Фабрика за леани производи“ Битола, ул. „Индустриски дел“ бб.

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе го застапува Сенчо Филиповски - претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

И престануваат овластувањата на досегашниот претседател Даница Ристевска и се брише од судскиот регистар.

Одлука за разрешување на членови на Надзорен одбор на Акционерско друштво: Лазаревски Нелко, Толевска Олга и Сугаревски Владо. Одлука за разрешување на членови на Управен одбор: Ристевска Даница, Бојковски Цветан и Ангелевски Слободан. Одлука за именување на Надзорен одбор: Димовска Милка, Ангелевски Слободе и Стојановски Коле. Одлука за именување на Управен одбор - Сенчо Филиповски, Крсте Шајновски и Стојан Каровски сите од 30.04.2002 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 870/2002. (18416)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 867/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 002860, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник, управител и конверзија на влогот во евра на Друштвото за производство, трговија, шпедиција и услуги ПИДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Горѓи Димитров“ бр. 86.

Единствениот содружник на Друштвото за производство, трговија, шпедиција и услуги на Здравеска Марија ПИДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, основано и регистрирано при ОС Битола под рег.влошка 01002860?-8-03-000 и Трег. 1945/98, е согласен да истапи од друштвото како единствен содружник и истото да го отстапи на лицето Каролина Јовеска од Прилеп, ул. „Пиринска“ бр. 109, како на нов содружник.

Со горното лицето Јовеска Каролина станува единствен содружник на друштвото.

Лицето Здравеска Марија е согласна влогот во предмети што го вложило при основањето на друштвото, а кој изнесува 14.400 ДЕМ, или 8.080 ЕУР (1 евро=1,78 ДЕМ), да го отстапи без надомест на новиот содружник. Тоа значи дека и натаму основната главница на друштвото не се променува, т.е. изнесува 8.080,00 евра.

Како последица од промената на единствениот содружник се врши промена на називот на друштвото, а новиот назив гласи: Друштво за производство, трговија, шпедиција и услуги ПИДА увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп.

Со истапување на единствениот содружник Здравеска Марија истовремено и престанува и функцијата управител, т.е. престанува овластувањето за застапување на друштвото во земјата и надвор од неа.

Лице овластено за застапување на друштвото ќе биде Јовеска Каролина од Прилеп, управител без ограничување.

Во рамките на запишаните дејности овој договор влегува во сила веднаш по неговото склучување, а ќе се применува после уписот на горе наведените промени во друштвото во трговскиот регистар.

Се огласува новиот содружник Јовеска Каролина, по потпишувањето на овој договор да изврши измени на изјавата за основање на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 867/2002. (18417)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 887/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 008590, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и пристапување на содружник на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „КАРЕ“ Златко и др. ДОО увоз-извоз, Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб.

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво за производство, трговија и услуги „КАРЕ“ Златко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб.

Во друштвото пристапува Ленче Јанкулоска.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 887/2002. (18418)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 933/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01004832, ја запиша во трговскиот регистар промената во фирмата во Заштитно друштво за производство, трговија и услуги „ПЕЛАЛЕК“ Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 166.

Досегашното име на фирмата е Друштво за производство, трговија и услуги „ПЕЛАЛЕК“ Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола се менува и гласи: Заштитно друштво за производство, трговија и услуги „ПЕЛАЛЕК“ Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 933/2002. (18419)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1375 се запишува здружението на граѓани: „Македонска Асоцијација на Агенции за маркетинг - МААМ“ Скопје, со скратено име „МААМ“ - Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Дебарца“ број 10.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и развој на маркетингот, рекламата и испитувањето на јавното мислење, по пат на едукација на членовите на Асоцијацијата и нивно запознавање со новите методи и начини на рекламирање, маркетиншки презентации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. број 173/02. (27016)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1382 се запишува здружението на граѓани: „Македонски Советодавен Сервис за Развој на Земјоделството - Агроменаџер“ - Здружение на приватни Советници, со скратено име „МССРЗ-АГРОМЕНА-ЦЕР“, со седиште во Скопје на ул. „Васил Горгов“ бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поддржување, развој и остварување на сите идеи и проекти насочени кон развојот и унапредувањето на одржливо, современо и економски ефикасно земјоделие во Р. Македонија и негова интеграција во ЕУ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. број 186/02. (27017)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1372 се запишува здружението на граѓани: Пливачки клуб Акватик, со скратено име ПК Акватик Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Миле Поп Јорданов“ број 11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој, заштита и унапредување на пливачкиот спорт, организира курсеви и обука на почетници во пливаче, здравствена заштита на своите членови како и организирање на пливачки натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. број 185/02. (27025)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1380 се запишува здружението на граѓани: Здружение за пчелари „АПИКА“, со седиште во Скопје на ул. „М. Тито“ број 20, Сарај.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на пчеларското производство, доработка на пчелните производи, опрема, како и следење на проблемите во пчеларството.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. број 184/02. (27026)

Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 8/02 од 4.10.2002 година, во судскиот регистар на Здруженијата на граѓаните го запиша основањето на здружението Еколошко друштво „Радички бисери“ од с. Д. Косоврасти, Дебарско.

Целта на основањето на здружението е покренување на иницијативи и преземање на разни активности кои придонесуваат за заштита и унапредување на животната средина, покренување на иницијативи и донесување на прописи од областа на заштита и унапредувањето на животната средина, подигање на еколошката свест кај населението и посебно кај младината и соработка со други сродни здруженија и организации во земјата и во странство заради заштита и унапредување на животната средина.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 8/02. (27134)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Тетово под Рег. бр. 18/98 се запишува промена на називот на здружението (Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот на Република Македонија - здруженија на инвалиди на трудот - Тетово) така што во иднина називот на здружението ќе гласи Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 18/98.

(27135)

Основниот суд во Струмица објавува дека во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации се брише и престанува да постои Здружение на граѓани со име ФК „Беласица“ - МК Герас Цунев Струмица, кое беше регистрирано под Згф. бр. 37/99.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 37/99.

(27136)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. зг. бр. 75/02 од 20.9.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здружение на граѓани и фондации на Македонско полско културно друштво „ВАРДАР“ со седиште во Скопје на бул. „Јане Сандански“ бр. 109/I-13, Скопје.

Основни цели и задачи на друштвото се: да ги обединува припадниците на полскиот народ кој живее во Македонија и нивните пријатели; да делува за ширење на свеста за зближување на народите; а посебно помеѓу полскиот и македонскиот народ да ја усмерува пријателската соработка на народите и народностите на Македонија и Полска; негување на полската култура и обичаи и промоција на културните, историските обичаи и вредности на македонскиот народ и промовирање на можностите за поврзување на културните вредности, туризмот и стопанските размени; промоција на македонската култура во Полска како и соработка помеѓу институциите, организации помеѓу полски фирми и македонски.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Македонско полско културно друштво „ВАРДАР“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. зг. бр. 75/02. (27199)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решението I. Рег. Зг. бр. 34/02 од 13.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Фудбалски клуб „РАШТАК“ од с. Раштак, Скопје.

Основните цели и задачи на клубот се: со своето работење да дејствува на подигање и развивање на спортското воспитување по пат на разни спортски активности, да се развива спортскиот дух кај членството, да се обезбедува развивање и омасовување на фудбалскиот спорт на населението во с. Раштак и во околните села и

населби и пошироко, да организира и спроведува спортски натпревари.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб "РАШ-ТАК" с. Раштак се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 34/02. (26283)

Основниот суд во Гевгелија, со решението Зг. бр. 11/02 од 24.09.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани во овој суд го запиша здружението на граѓани Мелничко-пекарско здружение "МЕЛ-ПЕК" од Гевгелија.

Здружението ќе се залага за заедничко унапредување на работата и активностите при производство, набавка и пласман на сите видови на мелнички производи, при производството, набавката и пласманот на леб, бели печива, слатки во свежа состојба, за заеднички настап пред надлежните органи, а во врска со набавката и формирањето на цената на мелничките сировини и обезбедување на субвенции и регреси од државата, за начинот и времето на работење, за пласманот на производите до крајните потрошувачи под исти услови за сите членки на ова здружение, начинот на наплата на производите пласирани во продавниците кои мора да бидат исти за сите членки, начинот на враќање на останатите производи и непродадените производи за формирање на заедничка административно-техничка служба и заеднички пристап пред надлежните органи кои решаваат за правата и положбата на членките и друго.

Лице овластено за застапување е Томе Чалков од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 11/02.

(26607)

Основниот суд во Гевгелија, со решението Зг. бр. 10/02 од 10.09.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани во овој суд го запиша Здружението на граѓани здружение на земјоделци "Дојранска Роса" од Нов Дојран.

Основните цели и задачи на ова здружение е да се залага за унапредување на земјоделието, зголемување на производството на земјоделските култури кои најмногу се произведуваат како и за воведување на нови култури од растителен свет, заштита на истите од различни болести и штетници преку користење на разни заштитни средства, залагање за заеднички настап на пазарот, за пласман на производите во земјата и надвор од неа, ќе се грижи за редовно наводнување и осовременување на начинот на наводнување на земјоделските производи како и за заштита на водите од нивно загадување, ќе организира стручни предавања и советувања од областа на земјоделието, ќе поведува иницијатива за донесување на законски прописи и други нормативни акти од областа на земјоделието и ќе врши други цели и задачи.

Лице овластено за застапување е Ѓоргиев Митко од Нов Дојран.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 10/02.

(26608)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 26/2002, се запишува здружението на граѓани под име: Акционери на "Алатница"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел да создава услови за организиран настап на членовите на ова здружение, следи и иницира прашања од заеднички интерес на членовите на здружението.

Седиштето на здружението е во Охрид, на кеј "Маршал Тито" бр. 91, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Пане Радевски од Охрид, ул. кеј "Маршал Тито" бр. 91.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 26/2002. (26656)

Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 7/02 од 2.10.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани го запиша основањето на граѓанското здружение "Римекембја" Дебар.

Целта на основањето на здружението е организирање и превземање на активности заради остварување и заштита на економски, социјални, образовни, културни, научни и други интереси и уверувања на членовите и на другите граѓани во и надвор од Дебар, организирање на активности во поглед на негување на културните вредности и традиции од Дебар и Дебарско преку организирање на соодветни културни манифестации, ликовни изложби, спортски активности и слично, со учество на млади од Дебар и пошироко.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 7/02.

(26657)

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. бр. 4/2002 од 27.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението под име Здружение на жени земјоделки, сточарки и домаќинки "АГРОПАЛАНЧАНКА" од Крива Паланка, ул. "Климент Охридски" бб, нас. Скрљава.

Цели на здружението се: едукација на своите членови од областа на земјоделството, сточарството и други дејности, развивање на културно, здравствено и техн. едуцирање на своите членки, јакнење на улогата на жената и влијание врз нејзино активно вклучување во општествениот систем и градење на позиции за полова, верска и национална еднаквост, влијание за подобрување на економскиот статус на семејствата на своите членки, популаризација на изработка на домашни ракотворби и слично.

Седиштето на Здружението е во Крива Паланка, ул. "Климент Охридски" бб, нас. Скрљава.

Овластено лице за застапување на здружението е Јагода Велковска, ул. "Климент Охридски" бб, нас. Скрљава.

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 4/2002.

(26874)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 107/02 од 25.09.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Приватно трговско и услужно претпријатие "И.М." ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Среќко Пужалка" бр. 23-б, со жиро сметка 40100-601-330182 и регистарска вложка 1-59525-0-0-0 при, Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Приватно трговско и услужно претпријатие "И.М." ДОО експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.

(27205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решени на овој суд II. Ст. бр. 52/2001 од 08.10.2002 година, отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "АУТО-МБ" ДОО

Скопје, со седиште на ул. “Ленинова“ бр. 34 и жиро сметка 40100-601-237847, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки со решение на овој суд, се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во “Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27250)

Со решение на Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид Ст. бр. 19/2002 од 12.09.2002 година, е отворена стечајна постапка на должникот Трговско услужно претпријатие “Перица Комерц“ од с. Издеглавје - охридско, истата се заклучува и нема да се спроведе.

Од Основниот суд во Охрид. (27258)

Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 13/2002 од 18.09.2002 година, донесе решение за распределба на дополнително пронајден имот со кое се пренесуваат на доверителите-основачи Кочовска Лилјана и Кочовски Горги, двајцата од Охрид, 24 акции со право на управување во Охридска банка АД-Охрид со вредност од 63.600,00 денари со состојба на 30.10.2001 година, кои претставувале акционерски капитал на ПП “Коч“ од Охрид во Охридска банка во Охрид, на секој од нив по половина од тие акции. Со истото решение постапката за дополнителна распределба на дополнително пронајдениот имот на стечајниот должник ПП “Коч“ од Охрид, се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (27260)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 69/2002 од 06.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги “ЉИКЕ-ТРАНС“ Мухамед и др. ДОО експорт-импорт од с. Чегране-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (25561)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 124/2002 од 18.09.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштвото за производство, промет и услуги Трајческа Мира, “Ве-Би-Ми Компани“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. “Цане Кузманоски“ бр. 38, Прилеп, запишан во регистерска влошка бр. 010095667-8-03-000 на Основниот суд во Битола со жиро-сметка бр. 41100-601-33418, во Агенција за блокирани сметки ПЕ-Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот нити пак има обврски кон свои доверители, освен кон единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (26430)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 169/2002 од 18.09.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, транспорт, услуги и трговија Горан Коцевски “Гимс“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. “Октомвриска“ бр. 69-Б-2/10, Прилеп, запишан во регистерска влошка бр. 010097607-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро-сметка бр. 3000200001025-64 во Комерцијална банка АД Скопје-самостојна филијала во Прилеп, со дејност такси превоз.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (26431)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 172/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Николина Николоска “Онис“ увоз-извоз Прилеп, ДООЕЛ со седиште на ул. “Максим Горки“ бр. 8, Прилеп, запишан во регистерска влошка бр. 010118307-8-03-000, со жиро-сметка бр. 300020000076665 во Комерцијална банка АД Скопје, филијала-Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи кон единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (26432)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 72/2002 од 20.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ДПТУ “Конфорама Ексклузив“ Шадије ДООЕЛ увоз-извоз од с. Форино-Гостивар, но поради немање на имот отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (26427)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 76/2002 од 20.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги “Дени компани-92“ ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (26428)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 174/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за транспорт и трговија “Пан-Транс“, експорт-импорт, Прилеп, п.о., со седиште на ул. “Митко Цветаноски“ бр. 99, Прилеп, запишан во регистерска влошка бр. 1-5128 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро-сметка бр. 41100-601-12365, во Агенција за блокирани сметки ПЕ-Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (26429)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV. Ст. бр. 310/02 од 02.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП “РУВИ-ТРЕИД“ ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. “Разлошка“ бр. 2, со жиро-сметка 40110-601-327159 и регистерска влошка бр. 1-59013-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП “РУВИ-ТРЕИД“ ДОО експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (26497)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I. Ст. бр. 379/2002 од 23.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и меѓународна шпедиција, транспорт и трговија “ЈМ Александар“ ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. “Браќа Кошулчеви“ бр. 1, и жиро-сметка 300000000338081, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот “ДВМШТТ“ ЈМ Александар ДОО - Скопје, со седиште на ул. “Браќа Кошулчеви“ бр. 1 и жиро-сметка 300000000338081, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (26502)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I. Ст. бр. 349/2002 од 05.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и услуги "КОРМА"-ТРЕЈД П.О. експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Христијан Т. Карпош" бр. 102, и жиро-сметка 40100-601-133625, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие на големо и услуги "КОРМА-ТРЕЈД" П.О. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Христијан Т. Карпош" бр. 102 и жиро сметка 40100-601-133625, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (26503)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 342/2002 од 18.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ОРАНИЦА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 11 и жиро сметка 40120-601-26245.

Истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ОРАНИЦА" ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (26530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 233/02 од 03.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво "МОНИ КОМЕРЦ" Светлана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Методи Митевски" бр. 8/3-13, со жиро сметка 40100-601-246010 и регистарска влошка бр. 02030565?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво "МОНА КОМЕРЦ" Светлана ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26589)

Стечајниот управник на Македонка-Постелнина АД Штип во стечај, објавува дека ќе се врши авансна распределба на паричните средства стекнати од продажбата на имотот на должникот.

Вкупниот износ од продажбата на имотот изнесува 130.500 евра, а ќе се врши авансна распределба во износ од 105.000 евра.

Планот за авансната распределба на паричните средства е депониран и достапен за увид на доверителите во стечајното досие во Основниот суд во Штип.

Од стечајниот управник. (26616)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 222/02 од 13.09.2002 година, над Друштвото "ЗЛАТНА КОТВА" Битола, Трег. бр. 0101-3739?-803-000, ж-ска 500-000000-1755-97 во Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26595)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 231/02 од 20.09.2002 година, над Друштвото ПП "ОЛИВЕР" ЖИВКО ПРЖЕВСКИ ОЛИПРОМ Ресен, Трег. бр. 01000908 МБС, ж-ска 200000026409891 Стопанска банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26596)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 213/02 од 26.09.2002 година, над Друштвото "ЕЛИФ КОМЕРЦ" Ресен, Трег. бр. 0101434778-03-000, ж-ска 500-000000-3040-25 во Стопанска банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26597)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 213/02 од 17.09.2002 година, над Приватното претпријатие "Вршчанка" увоз-извоз Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 42/4, Трег. бр. 1-8646, со дејност трговија и ж-ска 40300-601-38269 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26598)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 214/02 од 17.09.2002 година, над "ШИЗИК" Битола, Трег. бр. 01002692?-8-03-000, ж-ска 500-000000-2047-94 во Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26599)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 3/02 од 24.09.2002 година, над ТП Љубе Стојан Велјановски "НАТАША" Г. Оризари, Битола, Трег. МБС 01000634, дејност-трговија, ж-ска 40300-601-867931 при Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26600)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 235/02 од 20.09.2002 година, над Друштвото "НИВА ЈОНЧЕ АНДРЕЕВСКИ" Царев Двор, Трег. бр. 005156?-8-03-000, ж-ска 20000000-164-00170 во Стопанска банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26601)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 205/02 од 05.09.2002 година, над "ЕВЕРИ ДЕЈ" Битола, Трег. бр. 01007328?8-01-000, ж-ска 500-000000-07207898 во Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26602)

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 93/2002 од 10.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "Боки јуниор" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 3000300000204553, што се води при Комерцијална банка, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалбите да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (26603)

Со решението на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 121/2002 од 20.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП на големо и мало "МАКАО-95" увоз-извоз п.о. Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-50844, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалбите да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (26604)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 71/2002 од 20.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за монтажа во градежништво "Монт-Блан" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (26605)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 68/2002 од 26.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, превоз и услуги "Асани-компани" Љуљзим и Мемииш ДОО экспорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (26606)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 228/02 од 02.10.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ГО-ДА-ТРЕЈД" Томислав ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 44/1-20, со жиро сметка 300000000151938 и регистарска влошка 0200107857-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ГО-ДА-ТРЕЈД" Томислав ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26640)

Основниот суд во Кичево со решението СТ. бр. 34/02 од 16.08.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, угостителство, услуги и трговија "ИНТЕР ФОН" увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас - Зајас, со број на жиро сметка 200000030-554507 при Стопанска банка Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско друштво "ИНТЕР ФОН" Зајас, поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (26655)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 154/97 од 10.09.2002 година, ја заклучува отворената стечајна постапка над стечајниот должник ППТ "Елизо

Импекс" од Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 62, отворена со решение Ст. бр. 154/97 од 15.04.1998 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26869)

Со решение Ст. бр. 64/02 од 30.09.2002 година, на Основниот суд во Кавадарци е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Колонијал ТП "Едински" Горѓи Страшо Бошков од Кавадарци, ул. "Задругарска" бр. 22, истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26870)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци Ст. бр. 68/02 од 19.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Угостителско претпријатие Пица ресторан "Бела Дона-94" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. "Илинденска" бб, истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26871)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 242/02 од 02.10.2002 година над Друштвото Крстаноска Анета "Заварувач" од Битола, ул. "Васко Карангелевски" бр. 85-5/81, трег. бр. 01-002117-8-09-000 со дејност трговија и жиро сметка 500-0000001794-77 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26872)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 223/02 од 27.09.2002 година над Друштвото за трговија и услуги Сретенка Ивановска "Цекин" увоз-извоз Битола, с. Лопатица ДООЕЛ Кукуречани, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и жиро сметка 500-0000001774-40 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26873)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 111/2002 од 19.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Луна Роза ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 200000028466582 што се води при Стопанска банка филијала Струмица, одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (26884)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 308/2002 од 02.10.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот "МТД ВАРДАР ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ДУНАВ Осигурување АД Београд ДОО Скопје, со седиште на ул. "Градски зид" блок бр. 7, со жиро сметка 300000000-0523933 при Комерцијална банка а.д. Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот "МТД ВАРДАР ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ДУНАВ Осигурување АД Београд ДОО Скопје, со седиште на ул. "Градски зид" блок бр. 7, со жиро сметка 3000000005-

23933 при Комерцијална банка а.д. Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27040)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 387/2002 од 30.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ДИЈАМАНТ" експорт-импорт ДОО-Скопје, со седиште во с. Љуботен и жиро сметка бр. 40100-601-167195 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ДИЈАМАНТ" експорт-импорт ДОО-Скопје, со седиште во с. Љуботен и жиро сметка бр. 40100-601-167195 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27147)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 365/2002 од 18.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за собирање, откуп, преработка и промет "ОТПАД" Јовче ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. "Водњанска" бр. 54 и жиро сметка бр. 40100-601-437819 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДСОПП "ОТПАД" Јовче ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. "Водњанска" бр. 54 и жиро сметка бр. 40100-601-437819 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27153)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 293/2001 од 22.10.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, посредување и застапување "АДЦ 2010" увоз-извоз ЦО-Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 83-а и жиро сметка бр. 40100-601-202199 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, посредување и застапување "АДЦ 2010" увоз-извоз ЦО-Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 83-а и жиро сметка бр. 40100-601-202199 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27178)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 60/2002 од 24.09.2002 година, ја отвори стечајна постапка на стечајниот должник Друштво за превоз, услуги и трговија "Дрита" Илмија Елмазоски и др. увоз-извоз ДОО с. Грешница, општина Зајас, со ознака и број на решение Срег. бр. 649/2000 од 13.04.2000 година и со број на регистарска влошка од Основниот суд во Битола 01011430-3-6-000 и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка на стечајниот должник Друштво за превоз, услуги и трговија "Дрита" Илмија Елмазоски и др. увоз-извоз ДОО с. Грешница, општина Зајас согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (27207)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 170/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, промет и услуги Р.Т. "Два Брата" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Цане Илиески" бр. 42, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01012583?-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 300020000136029 во Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само лично на законскиот застапник.

Од Основниот суд во Прилеп. (27209)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 153/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, превоз, трговија и услуги Вренцоски Јоше и др. "Промет хоби 2000" увоз-извоз Прилеп ЈТД, со седиште на ул. "Браќа Нунески" бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01011627?-1-03-000 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 210054257860128 во Тутунска банка-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи должникот должи само према основачот-законскиот застапник.

Од Основниот суд во Прилеп. (27210)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 175/2002 од 30.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Благоја Трајкоски "Мосфет" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Коле Неделкоски" бр. 3, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01004850?-8-03-000, со решение Трег. бр. 3661/98 во Основниот суд во Битола, со предмет на работење производство на телевизиски и радио приемници, апарати за снимање и репродукција на звук или слика и производство на придружен прибор, со жиро сметка бр. 41100-601-52048 во Агенцијата за работа со блокирани сметки-П.Е. Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само лично на неговиот законски застапник.

Од Основниот суд во Прилеп. (27213)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 261/02 од 30.09.2002 година, е поведена претходна постапка над должникот АЛМАКО Дивна и други ДОО - Скопје, со седиште на ул. "8 Ударна бригада" бр. 20 А, со жиро сметка бр. 40100-601-90212.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 30.10.2002 година во 12,30 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

За привремен стечаен управник се определува Симон Михајлоски од Скопје, ул. "Белишка" бр. 18.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот, се до донесување на Одлуката за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранتي без одлагање да ги исполнуваат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните
дејствија, како и да му допушти увид во трговските
книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави во "Службен весник на РМ"
и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27028)

Основниот суд во Штип, со решение отвори стечај-
на постапка над ТП за промет на големо и мало увоз-
извоз Јастра по Штип на ул. "Кирил и Методи" бр. 50
во Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27065)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 245/02
од 01.10.2002 година над ЈТД Тања НИ-ДИ од с. Нижо
Поле, со дејност трговија и жиро сметка 500-
0000001640-54 при Стопанска банка АД Битола, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27029)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 191/02
од 01.10.2002 година над Претпријатието Бранко 5 од
Битола, ул. "Титов Велес" бр. 24, со дејност трговија и
жиро сметка 40300-601-46577 при ЗПП- Битола, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27030)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 232/02
од 02.10.2002 година над Друштвото Весна Павловска
"Ориноко" ДООЕЛ од Битола, со дејност трговија и
жиро сметка 40300-601-54042 при ЗПП- Битола, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27031)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 232/02
од 27.09.2002 година над Друштвото за трговија Раде
Талевски "Отрап" од с. Слепче Д. Хисар, трег. бр.
01009724-8-01-000, со дејност трговија и жиро сметка
01007-40301-601-28757 при ЗПП- Демир Хисар, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27032)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 80/2002 од 30.09.2002 година,
отворена е стечајна постапка над должникот Народна
Кујна "Софра" Куртиш Шефри Куртишевиќ ТП од с.
Горна Бањица-Госиварско, но истата не се спроведува
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (27033)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 77/2002 од 20.09.2002 година,
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво
за производство, трговија, транспорт, угостителство и
услуги "Уни-тек" ДОО увоз-извоз од с. Добридол-Го-
сиварско, но поради немање на имот, отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (27034)

Основниот суд во Струга, со решение Ст. бр.
60/2002 од 24.09.2002 година, отвори стечајна постапка
према АД "Изгрев" од Струга со жиро сметка 41020-

601-5220 евидентирана во Агенцијата за блокирани
сметки на учесниците во платниот промет Скопје По-
драчна единица Струга.

За стечаен судија е именувана Мими Нанушеска су-
дија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именуван Спиро Тодороски
од Охрид, ул. "Васил Главинов" бб, со број на телефон
264-876 и моб. 070-262-297.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
да ги пријават своите побарувања до стечајниот управ-
ник.

Се закажува рочиште за испитување на побарува-
њата за 26.12.2002 година во 12 часот во Основниот
суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на ден
27.09.2002 година.

Од Основниот суд во Струга. (27035)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 47/2002 од 30.09.2002 година е отворена
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за
промет и услуги "МИМА-ПЕ Милица Чалкова" ДОО-
ЕЛ- Гевгелија, со жиро сметка број 41610-601-29364
која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, регистрирано во Основниот суд Скопје I - Скопје,
но истата не се спроведува заради немање на имот од
кој би се намириле трошоците на стечајната постапка.

Отворената стечајна постапка над должникот МИ-
МА-ПЕ Милица Чалкова од Гевгелија, веднаш се зак-
лучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8
дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот
суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (27036)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 22/2002 од 13.09.2002 година е отворена
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство на цвеќе "ЦВЕТ" АД- Гевгелија, со жиро сме-
тка број 41610-601-1723 која се води кај Агенцијата за
работа со блокирани сметки, регистрирано во Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, но истата не се спроведува
заради немање на имот од кој би се намириле трошоци-
те на стечајната постапка.

Отворената стечајна постапка над должникот
"ЦВЕТ" од Гевгелија, веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8
дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд
во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (27037)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Ст. бр. 124/2002 од 02.10.2002 година
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП
Моменто увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро
сметка бр. 41300-601-50753 што се води при
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица,
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ",
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27038)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Ст. бр. 57/2002 од 19.07.2002 година
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво

за транспорт, производство и трговија со увоз-извоз "Захо експрес" ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 200000010570858 што се води при Стопанска банка Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (27039)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 247/02 од 04.10.2002 година над Друштвото за услуги, трговија и производство "КАС-КЛИМА" увоз-извоз Димче Ивановски ДООЕЛ Битола, со дејност фризерски и друг третман и жиро сметка 5000000000365-96 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27119)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 248/02 од 04.10.2002 година над Друштвото за услуги и трговија Горан Маџароски "ДИГИТАЛНИ СНИШТА" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност изнајмување на канцелариски материјали и жиро сметка 40300-601-100410 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27120)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 237/02 од 04.10.2002 година над Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз и шпедиција Христовски Петар Никола и други "МЕКАШ" ДОО Битола со дејност трговија и жиро сметка 500000000000-504-67 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27121)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 216/02 од 04.10.2002 година над Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги "ДАНИДЕЈ" Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-31268 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27122)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 32/2002 од 18.06.2002 година над Претпријатието за производство, трговија и услуги "ХУБА-БУБА" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, со жиро сметка 41500-601-48230 и регистарска влошка 1-60943-0-0-0 во Агенција со работа за блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Тетово, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (27123)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 55/02 од 02.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало со текстил "ЛЕМ" Мишкова Мирослав Суза ТП Неготино, ул. "Страшо Пинџур" бр. 71/3-12, со жиро сметка 41630-601-73398, регистрирано со решение Трег. бр. 5225/99 од 20.10.1999 година и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало со текстил "ЛЕМ" Мишкова Мирослав Суза ТП Неготино, со жиро сметка 41630-601-73398, регистрирано со решение Трег. бр. 5225/99 од 20.10.1999 година, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (27124)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 82/2002 од 04.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ППТТУ "Рамче-пром" ДОО експорт-импорт од с. Ростуше, но истата не се спроведува поради немање на имот, отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (27125)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 70/2002 од 04.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ДТТУ "Магнум - транс" Ремзи ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (27126)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 262/2002 од 03.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за застапување, услуги и трговија на големо и мало "ЈАСТРА-МАК" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 88, со жиро сметка 40100-601-235858.

За ликвидатор се определува лицето Љубомир Илиевски од Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 88.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26663)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 165/2002 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и транспорт "ПРОИМ-ПЕКС" ЦО-с. Г. Речица-Тетово, со жиро сметка 41500-601-39591.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26670)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4593/2002 и влошка бр. 020050237-8-01-000 од 12.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЖАН-ВЕ Менка ДООЕЛ увоз-

извоз Тетово, Железничка станица барака бр. 1, Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26671)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. “Благој Тоска” бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4400/2002 и влошка бр. 020245217-3-03-000 од 10.09.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз ул. “Илинденска” бб, Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26672)

Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. “Октомвриска Револуција” бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4468/2002 од 03.09.2002 година, објавува дека Друштвото за надворешен и внатрешен промет на големо и мало ХИТ Хакик ДООЕЛ-Куманово, ул. “Доне Божинов” бр. 43, со жиро сметка бр. 510-0000001776-19, депонент К.И.Б. АД-Куманово, е во ликвидација. Телефони за контакт: 031/413-464, 070/539-118.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (26673)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 187/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Производното трговско претпријатие “Мерк” увоз-извоз Струмица П.О. и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26674)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 175/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и транспорт Евро комерц-ас ДООЕЛ увоз-извоз с. Владимирово, Василево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26675)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 185/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија, угостителство и услуги ФОКС ДООЕЛ увоз-извоз Куклиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26676)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 177/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија Тропик експорт-импорт ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26677)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 181/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија Антика увоз-извоз ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26678)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 179/2002 од 30.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за градежништво и трговија увоз-извоз САЈБЕ Ацо Коцев и др. ЈТД нас. Дамјан, Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26679)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 145/02 од 13.09.2002 година отвори ликвидациона постапка над Угостителско трговско претпријатие Јаистра п.о. Штип, ул. „Панче Караѓозов“ бр. 33 и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27063)

Со решение Л. бр. 176/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Производно, услужно трговско претпријатие увоз-извоз „ЕЛАН“ с. Добрејци, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Производно, услужно трговско претпријатие увоз-извоз „ЕЛАН“ с. Добрејци се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (26990)

Со решение Л. бр. 178/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Трговско производно услужно претпријатие на големо и мало СЛОВЕНИЈА ПРОМ с. Добрејци но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговско производно услужно претпријатие на големо и мало СЛОВЕНИЈА ПРОМ с. Добрејци се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (26991)

Со решение Л. бр. 170/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за промет на големо и мало, производство, угостителство и интелектуални услуги ЧОКА-ШТИП но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатие за промет на големо и мало, производство, угостителство и интелектуални услуги ЧОКА-ШТИП, Штип се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (26995)

Со решение Л. бр. 182/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ИНЕКС Ново Коњарево но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ИНЕКС Ново Коњарево се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (26998)

Со решение Л. бр. 186/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Друштво за производство, трговија и услуги „НАДЕЖ“ Куклеш но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги „НАДЕЖ“ Куклеш се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (27000)

Со решение Л. бр. 180/2002 од 3.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Друштво за трговија, услуги и производство, ДАБ-ИНЖИНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Струмица, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштво за трговија, услуги и производство, ДАБ-ИНЖИНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (27001)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 173/2002 од 07.10.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија, производство и услуги Истатов 98 Звонко Истатов ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27138)

Ликвидаторот Марија Цекова од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3463/2002, објавува дека Друштвото за трговија и градежништво ЕМИ-Д-КО-МЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, со жиро сметка бр. 300000001146376 отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (27116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 243/2002 од 24.09.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ИВАНЕЛ“ ЦО експорт-импорт-Неготино, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 20 и жиро сметка 41630-601-38984.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 5/55.

Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27152)

Ликвидаторот Соколовска Тетјана од Скопје е запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4239/2002, објавува дека Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, с. Стајковци и со жиро сметка бр. 40110-601-266823, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (27160)

Ликвидаторот Наташа Кировска, адвокатка од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3241/2002, објавува дека Друштвото за дистрибуција на мобил произведи „ПЕГАЗУС“ Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18-II/206, со жиро сметка бр. 300000000232351 отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (27185)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 44/2002 од 07.10.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Ај-цантекс ДООЕЛ експорт-импорт Делчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27216)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23 б, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со Решението П. Трег. бр. 4029/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛЕ МИО Сашо ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 35, со број на жиро-сметка 40120-601-420183, отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот (26817)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Л. бр. 193/2002 година од 02.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ДОНАМАК" експорт-импорт ЦО - Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 6/16 и жиро-сметка 40100-601-318826.

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јандриовска од Скопје, ул. "Пајко Маало" бб.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26926)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 217/2002 од 29.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЛОГИН СЕРВИСИ" ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 10-2/16 со жиро-сметка 40120-601-364459.

За ликвидатор се определува лицето Александар Трајковски од Скопје, со стан на ул. "Коце Металец" бр. 3/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (26929)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 197/2002 од 12.07.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот ДОО "СИГНУМ" за производство, промет и услуги експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 72а/16, со жиро-сметка 40100-603-26406.

За ликвидатор се определува лицето Ристовски Жарко од Скопје, со стан на бул. "Партизански одреди" бр. 72-а/16.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (27271)

Ликвидаторот Гоце Бурзевски од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 18/4, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег 378/02 од 12.07.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги АУДИОФОН ДОО со број на жиро-сметка бр. 200000027854609, во Стопанска банка и жиро-сметка 370011100015772 во ЕУРО СВИСС е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а во рок од 30 дена од објавувањето. (27315)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Кадино, на КП 868, на м.в. "Горна Јурја", ниви 2 и 4 класа, во површина од 4457 м², за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Вељковиќ Раде.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (26505)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Чупоски Ванчо им ги нуди на продажба своите 5/6 идеален дел (цела или дел од него) од нива 7 класа од вкупно 2150 м² устроена на КП 593, план 5, скица 5, во м.в. "Преку Дол", запишано во ПЛ 1094 за КО Г. Соње, под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 210,00 денари по 1 м². Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверка на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста. Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Дон Кенеди" бб, Скопје во рок од 30 дена смета на денот на огласувањето на оваа понуда.

Доколку понудените не се јават во наведениот рок истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност. (26592)

Се продава земјоделско земјиште-интензивно лозје, од 5-та бонитетна класа со површина од 1681 м², на КП број 11302, план 059, скица 031, викано место "Дурутовец", запишано во Имотен лист број 471 КО Велес, сопственост на Петровска Олгица од Велес, ул. "Богне Николов" бр. 17. Наведениот имот се продава за цена од 500 евра во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Маринова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (26609)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 15/252 ливада од 4 класа на м.в. "Врџача" во површина од 400 м² запишана во П.Л. бр. 531 за К.О. Дебреше

сопственост на Мустафи Ферид Јахја од с. Дебреше за купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (26610)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 11-9 нива од 3 класа на м.в. "ЈК" во површина од 200 м² запишана во П.Л. бр. 34 за К.О. Топлица, сопственост на Лимани Шефит, Лимани Решат и Лимани Шамиран од с. Топлица за купопродажна цена од 21.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (26611)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 425/1, план 6, на место викано "Кисела Јабучка", нива четврта класа, со површина од 470 м² во катастарска Општина Волково, сопственост на Божидар Блажевски од Скопје, според Поседовен лист број 2156 за К.О. Волково за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (26653)

Се продава земјоделско земјиште -нива, КП бр. 1416, површина од 2366 м², во место викано "Коста", заведено за КО Негорци, по цена од 60.000,00 денари, сопственост на Глигорова Велика, Неготино.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Горги Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (26658)

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од КО Глишиќ, КП бр. 600, план 005, скица 006, в.м. "Сопотски Пат", култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3.032 м², во сопственост на Рада Душкова,

од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1567 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (26660)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 339, план 2, на м.в. Медже, градина петта класа, со површина од 421 м² во Катастарска општина Кондово, сопственост на Бафтије Сулејмани од Скопје, според Поседовен лист број 11 за К.О. Кондово за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (26817)

Се продава 6/170 идеален дел од недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 714/1, м. в. Село, култура нива, класа 3, со површина од 5115 м², КО Радишани и 7/31 идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа на КП бр. 715, м.в. Село, пасиште, класа 3, со површина од 1548, КО Радишани, за цена од 212.000 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (26883)

Се продава недвижен имот - нива, 6-та класа со вкупна површина од 1.613 м², што се наоѓа на КП 623/2, м.в. Јашарови сливи, КО Патишка Река, сопственост на Конечни Леонид Петар од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (26919)

Се продава дел од недвижен имот кој се наоѓа на КП бр. 1382/4, м.в. Боринарац, култура лозје класа 3, со површина од 500 м², КО Радишани, сопственост на Ленче Парат за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.

(26931)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 1446-4-14 нива од 3 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 1937 м² запишана во П.Л. бр. 226 за К.О. Врапчиште сопственост на Решити Азема Муаметсеит од с. Врапчиште за купопродажна цена од 120.000,00 (сто дваесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. „Братство“ бр. 5-А.

(27257)

Се продава земјоделско земјиште-нива, КП бр. 7650, површина од 930, место викано „Алинка“, заведена во ПЛ бр. 880 за КО Богданци, по цена од 10.000,00 денари, сопственост на Гошева Катерина, ул. „Петар Мусев“ бр.2, Богданци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија.

(27003)

Се продава земјоделско земјиште во: КО Рибарци, КП бр. 112, план 001, скица 001, в.м. „Падина“, култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 3.320 м², во сопственост на Недев Благој од Прилеп, евидентирано во Имотен лист бр. 9 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци.

(27006)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Треник, парцела број 1450 во место викано „Село“ нива со површина од 860 м², во Катастарска општина Треник, сопственост на Зејнелов Сафер од с. Треник, Неготино. Цена на продажба 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138.

(27007)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Вешје, една идеална половина од парцела број 622 во место викано „Момилица“ нива со површина од 7080 м² во Катастарска општина Вешје, сопственост на Коцева Ангелина од с. Вешје, Неготино. Цена на продажба 5.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138.

(27008)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Треник, парцела број 1340/1 во место викано „Село“ нива со површина од 797 м² во Катастарска општина Треник, сопственост на Ангелова Милица од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 117. Цена на продажба 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138.

(27010)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Вешје, парцела број 621 во место викано „Могилица“ нива со површина од 4148 м², во Катастарска општина Вешје, сопственост на Коцева Ангелина од с. Вешје, Неготино. Цена на продажба 11.960,00 денари.

Парцела број 620 во место викано „Могилица“, нива со површина од 5922 м² во Катастарска општина Вешје, сопственост на Николов Никола од Неготино, ул. „8 Ноември“ бр. 79. Цена на продажба 8.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138.

(27011)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 22/157-2 нива од 8 класа на м.в. „Богородица“ во површина од 310 м², цела КП бр. 22/157-1 нива од 8 класа на м.в. „Богородица“ во површина од 320 м², цела КП бр. 22/158-1 пасиште од 5 класа на м.в. „Богородица“ во површина од 260 м² и цела КП бр. 22/158-2 пасиште од 5 класа на м.в. „Богородица“ во површина од 260 м² запишани во П.Л. бр. 933 за К.О. Дебреше, сопственост на Идризи Шабан Фаџил од с. Дебреше за купопродажна цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (27129)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 1556-4-14 нива од 3 класа на м.в. "Чаурлик" во површина од 2194 м², запишана во П.Л. бр. 54 за К.О. Врапчиште, сопственост на Реџеми Кенан Талат и Реџеми Кенан Бардул двајцата од с. Врапчиште за купопродажна цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (27127)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 2012 во м.в. "Чамојца" класа 2 во површина од 1000 м², на КП 2012 во м.в. "Чамојца" неплодно во површина од 455 м² по Поседовен лист бр. 760, за КО Црнилиште, сопственост на Вељаноска Глигур Добрица од Прилеп, ул. "15 Корпус" бр. 110, по цена 10.000 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (27130)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 31, нива шеста класа, во м.в. "Крст", со површина од вкупно 1347 м², КО Г. и Д. Оризари, дека сопственикот на наведената парцела Поповски Русомир со живеалиште во Скопје, ул. „761“ бр. 1/1-18, ја продава наведената парцела по цена од 200 денари за еден м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (26144)

Се продава недвижен имот во КО Визбегово на К.П. 447/1, план 5, скица 8, м.в. "Долни Рид", култура лозје, со површина од 1200 м².

Се повикуваат сосопствениците, соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боровој Стојкоски, ул. "Јани Лукроски" бр. 3, Скопје. (27128)

Се продава земјоделско земјиште: нива на К.П. бр. 1622 во м.в. "Тополка" класа 2, во површина од 4926 м² заведена во Имотен лист број 1533 за КО Варош, како и: овоштарник и објект на К.П. бр. 1623 во површина под овоштарник 1450 м², класа 2, под објект 46 м² во м.в. "Тополка", Лозје на К.П. бр. 1624 класа 3 во м.в. "Тополка" во површина 1700 м² и нива на К.П. бр. 1625 во м.в. "Тополка" класа 2, во површина од 4547 м², заведени во Имотен лист број 1524 за КО Варош, сопственост на: Стојкоски Борис од Прилеп, ул. "Пане Талески" бр. 1 за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со горенаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бб. (27217)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1742804/02 издаден од СВР-Скопје на име Ацо Михајловски, ул. "Радишански пат" бр. 6/1 -11, Скопје. (26875)

Пасош бр. 1309062/99 издаден од СВР-Тетово на име Рами Демири, с. Желино, Тетово. (26886)

Пасош бр. 483459/94 издаден од СВР-Скопје на име Алиу Нијази, с. Батинци, Скопје. (26907)

Пасош бр. 1661663 издаден од СВР-Скопје на име Зоран Гелиќ, ул. К. Фетак бр. 25 а, Скопје. (26911)

Пасош бр. 1229915 на име Петров Сашко, ул. "Р. Кратовче" бр. 86, Кочани. (26914)

Пасош бр. 1269965/99 на име Рочоски Ардијан, с. Д. Белица, Струга. (26916)

Пасош бр. 0249687 издаден од СВР-Тетово на име Белули Ханка, с. Палатица, Тетово. (26917)

Пасош бр. 0288784 на име Арнаулов Благој, ул. "Д. Влахов" бр. 32/4, Штип. (26920)

Пасош бр. 991252 издаден од СВР-Велес на име Андонов Горанчо, ул. "Ј. Тикваров" бр. 46, Велес. (26921)

Пасош бр. 1385397 на име Мицова Љубица, ул. "Моша Пијаде" бр. 28, Винаца. (26924)

Пасош бр. 1303008 издаден од СВР-Скопје на име Авдилкадри Арслановски, с. Батинци, Скопје. (26925)

Пасош бр. 1444011 издаден од СВР-Скопје на име Раде Врчаковски, ул. "Чедомир Кантарџиев" бр. 26-а, Скопје. (26928)

Пасош бр. 1532237 издаден од СВР-Скопје на име Соколатил Амети, с. Брест, Скопје. (26936)

Пасош бр. 1550221 издаден од СВР-Скопје на име Џемаил Даути, ул. "Методија Митевски" бр. 10/2-6, Скопје. (26940)

Пасош бр. 1324539/99 издаден од СВР-Скопје на име Имеровски Шабан, ул. "П. Тошев" бр. 37, Скопје. (26944)

Пасош бр. 1438722 на име Пиштолова Загорка, ул. "В. Џекова" бр. 3, Неготино. (25318)

Пасош бр. 1260542/99 издаден од СБР-Куманово на име Бујар Арифџи, ул. "В. Јоџиќ" бр. 16, Куманово. (26948)

Пасош бр. 827627/96 издаден од СБР-Тетово на име Куртиџи Самиџет, с. Шипковица, Тетово. (26983)

Пасош бр. 1666457 на име Мустачки Јованчо, Пехчево. (26985)

Пасош бр. 1187111 издаден од СБР-Тетово на име Бајрами Агрон, ул. "М. Бафтиџари" бр. 168, Тетово. (26986)

Пасош бр. 809189 на име Јанева Блага, ул. "Сремска" бр. 21, Штип. (26988)

Пасош бр. 1025473 на име Курталиев Скендер, с. Крупиште, Штип. (26993)

Пасош бр. 671111 издаден на име Кахримани Ибраим, ул. "ЈНА" бр. 233, Гостивар. (26997)

Пасош бр. 470883 на име Амедовски Сејдо, ул. "Ка-раорман" бр. 84, Битола. (27002)

Пасош бр. 527864 на име Хаџиевски Благоја, Струга. (27004)

Пасош бр. 0131500 издаден од СБР-Скопје на име Митева Наташа, бул. "Ј. Сандански" бр. 110-2/9, Скопје. (27005)

Пасош бр. 1595784 на име Бајрами Лумни, Струга. (27009)

Пасош бр. 1718662 на име Јусуџи Ракип, Струга. (27012)

Пасош бр. 1067069 на име Марина Ристова, ул. "М. Ц. Цико" бр. 36, Кавадарци. (27013)

Пасош бр. 0366620 на име Туркеџи Љутви, Дебар. (27015)

Пасош бр. 814054/95 издаден од СБР-Скопје на име Димовски Герман, ул. "Ј. Лукровски" бр. 9/3-9, Скопје. (27020)

Пасош бр. 1037676/97 издаден од СБР-Скопје на име Адем Цеваир, ул. "376" бр. 151, Скопје. (27042)

Пасош бр. 607498 издаден од СБР-Скопје на име Усеин Јакуп, ул. "Козара" бр. 64-1/17, Скопје. (27059)

Пасош бр. 1412462 на име Кривца Љаура, Дебар. (27115)

Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 75/02 за пасош бр. 1546547 на име Хајроски Захир, ул. "М. Тито" бр. 449, Кичево, се сторнира. (27225)

Во огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 78/04.10.2002 за пасош бр. 0541139 наместо Стојанка Милевска с. Вучидол, ул. "8" бр. 3, Скопје треба да стои Стојка Милевска. (26654)

Пасош бр. 0918934 на име Кузмановска Магдалена, ул. "7-ми Септември" бр. 66, Кавадарци. (5302)

Пасош бр. 41860/93 издаден од СБР-Тетово на име Сетки Авди, с. Пирок, Тетово. (27145)

Пасош бр. 1439623/00 издаден од СБР-Куманово на име Нуриман Реџепи, с. Никуштак, Куманово. (27146)

Пасош бр. 1050037/97 издаден од СБР-Скопје на име Целал Далиџи, с. Бојане, Скопје. (27149)

Пасош бр. 1137829 издаден од СБР-Куманово на име Алиџи Реџаи, с. Матејче, Куманово. (27151)

Пасош бр. 1490559 на име Селими Нешат, Кичево. (27170)

Пасош бр. 1154642 на име Дервиџи Кадри, с. Жеров-јане, Тетово. (27172)

Пасош бр. 827251 на име Исмет Рамадани, с. Стрим-ница, Тетово. (27173)

Пасош бр. 1199530 на име Реџепи Мухамет, с. Жели-но, Тетово. (27174)

Пасош бр. 1259054 на име Гегова Благоџица, ул. "Са-моилова" бр. 45/1, Радовиш. (27175)

Пасош бр. 1026481 издаден од СБР-Скопје на име Бајрамџа Бекировска, с. Идризово ул. "1800" бр.7, Скопје. (27176)

Пасош бр. 1122021 издаден од СБР-Скопје на име Аднан Али, с. Идризово, ул. "999" бр.15, Скопје. (27177)

Пасош бр. 631012 издаден од СБР-Куманово на име Фатмире Качинари, с. Ваксинце, Куманово. (27179)

Пасош бр. 1283033 издаден од СБР-Куманово на име Качинари Реџеп, с. Ваксинце, Куманово. (27180)

Пасош бр. 1374062/00 издаден од СБР-Куманово на име Куштрим Јашари, с. Оризаре, Куманово. (27184)

Пасош бр. 0136850/93 издаден од СБР-Кр. Паланка на име Илиевска Љубица, с. Борово, Крива Паланка. (27186)

Пасош бр. 136503/93 издаден од СБР-Куманово на име Рамадани Алириџа, с. Слупчане, Куманово. (27189)

Пасош бр. 430564 издаден од СБР-Скопје на име Лазаревска Вера, ул. "Васил Левски" бр. 15, Скопје. (27200)

Пасош бр. 1695320 на име Пеливанова Анче, с. Ва-силево бр. 290, Струмица. (27227)

Пасош бр. 767936 на име Мифтари Хајрадин, с. Туин, Кичево. (27229)

Пасош бр. 767849 на име Дејаноска Нада, Кичево. (27230)

Пасош бр. 1174638 на име Хиса Фатми, ул. Охридска бригада" бр. 68, Охрид. (27231)

Пасош бр. 1004678/97 издаден од СБР-Скопје на име Себа Јусуџи, ул. "Славеј Планина" бр. 185, Скопје. (27235)

Пасош бр. 248893/94 издаден од СБР-Тетово на име Благоџица Синадиновска, ул. "180" бр. 6/1, Тетово. (27243)

Пасош бр. 0888213 издаден од СБР-Скопје на име Атанан Даути, ул. "172" бр. 68-в, Скопје. (27246)

Пасош бр. 1170257/98 издаден од СБР-Скопје на име Седат Фетаи, ул. "31" бр. 2 с. Синџелиќ, Скопје. (27247)

Пасош бр. 1153678 издаден од СБР-Скопје на име Петковска Стојановска Каролина, бул. "Јане Сандан-ски" бр. 7-1/5, Скопје. (27248)

Пасош бр. 1441984 на име Нухиџи Рамадан, с. Отља, Куманово. (27251)

Пасош бр. 1275010 на име Благоев Сашко, ул. "Марк-сова" бр. 25, Винаца. (27171)

Пасош бр. 0965005 издаден од СБР-Скопје на име Саздовски Чедомир, ул. "С. Ковачевиќ 15" бр. 44-а, Скопје. (27254)

Пасош бр. 1651334 на име Ибраими Ѓиљџан, ул. "Правда Спасовска", Куманово. (27264)

Пасош бр. 1523473/01 издаден од СБР-Скопје на име Ангелковски Борче, ул. "Рилски конгрес" бр. 32, Скопје. (27266)

Пасош бр. 0496852 на име Митков Илиџа, с. Собри, Валандово. (27274)

Пасош бр. 1584895/01 издаден од СБР-Скопје на име Трајче Стамков, бул. "В.С.Бато" бр.21/5, Скопје. (27279)

Пасош бр. 0482998/94 издаден од СВР-Скопје на име Скендер Исџами, ул. "10" бр. 63 с. Инџиково, Скопје. (27285)

Пасош бр. 1033195/98 издаден од СВР-Гостивар на име Бари Рамадани, ул. "Б. Кидрич" бр.195, Гостивар. (27286)

Пасош бр. 0970593/97 издаден од СВР-Гостивар на име Џевад Рамадани, ул. "Б. Кидрич" бр.195, Гостивар. (27287)

Пасош бр. 1199951 издаден од СВР-Тетово на име Деари Мемет, с. Камењане, Тетово. (27308)

Пасош бр. 1743658/02 издаден од СВР-Скопје на име Шакири Џемаљ, ул. "Дижонска" бр. 65, Скопје. (27309)

Пасош бр.1561729 на име Кадриу Муамет,с.Грешница, Кичево. (27313)

Пасош бр. 1256006 на име Спироски Благоја, с. Љубаништа, Охрид. (27314)

Пасош бр. 1240891 на име Денис Илиас, Штип. (27317)

Пасош бр. 208232/94 издаден од СВР-Скопје на име Небојша Вучковиќ, ул. "Б. Менков" бр. 6/4-5, Скопје. (27318)

Пасош бр. 483886/94 издаден од СВР-Скопје на име Љупка Сидовска Даниловска, ул. "Н.Русински" бр. 10/1-25, Скопје. (27319)

Пасош бр. 554471/95 издаден од СВР-Скопје на име Благоица Станоевска, бул."3-та Македонска бригада" бр. 3/65, Скопје. (27322)

Пасош бр. 1159751 издаден од СВР-Скопје на име Шаиновски Тони, ул. "Гарибалди" бр. 34, Скопје. (27330)

Пасош бр. 474807 на име Шабединовски Џеват, ул. "29-ти Ноември" бр. 21, Ресен. (27332)

Пасош бр. 1256665 издаден од СВР-Тетово на име Реџеми Агрон, с. Пирок, Тетово. (27334)

Пасош бр. 1538526 издаден од СВР-Скопје на име Ивица Стоичовски, ул. "Владимир Комаров" бр. 25/2-8, Скопје. (27336)

Пасош бр. 837030 издаден од СВР-Скопје на име Исени Ирфан, ул. "7-ма Албанска Бригада" бр. 55, Скопје. (27343)

Пасош бр. 1555701/01 издаден од СВР-Велес на име Медихан Мемедова, ул. "Ганчо Хаџи Панзов" бр. 33, Велес. (27353)

Пасош бр. 1769159 на име Керимоски Џевџет, с. Прнилиште, Прилеп. (27374)

Пасош бр. 0951135 на име Гоце Тенев, с. Соколарци, Кочани. (27375)

Пасош бр. 1052141 на име Симиџиеска Даница, с. Д. Коњско, Охрид. (27377)

Пасош бр. 654258 на име Колев Драги, Кавадарци. (27379)

Пасош бр. 1314996 издаден од СВР-Тетово на име Костовска Мануела, с. Шемшово, Тетово. (27383)

Пасош бр. 328543 издаден од СВР-Скопје на име Пецев Зоран, ул. "4-ти Јули" бр.160-б,Скопје. (27384)

Пасош бр. 355243 издаден од СВР-Скопје на име Пецева Весна, ул. "Франце Прешерн" бр. 120, Скопје. (27385)

Пасош бр. 929903 на име Велешанова Трајанка, с. Моноспитово бр. 123, Струмица. (27396)

Пасош бр. 1313521/99 издаден од СВР-Скопје на име Фаим Аети, ул. "А. Панов" бр.42,Скопје. (27411)

Пасош бр. 1043780 на име Ремзије Џаферовска, с. Студеничани, Скопје. (17406)

Пасош бр. 1185620 на име Гаџоски Александар, ул. „Климетица“ бр. 6, Струга.

Пасош бр. 285875/94 на име Сулимани Скендер, ул. „Че гелара“ бр. 60, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 11629975 од бр. 4963-434 до бр. 4963445 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сашко Коцев, Скопје. (26877)

Чекови од тековна сметка бр. 3144968 од бр. 6454851 до бр. 6454859 и бр. 5807649, 5807651, 5807652 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мањоловска Виолета, Скопје. (26910)

Чекови од тековна сметка бр. 579/86 со бр. 6158246, 6158247 и бр. 6158248 издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Арсовска Светлана, Скопје. (26912)

Чекови од тековна сметка на име Станчева Галаба, ул. "К. Мисирков" бр. 69, Штип. (26956)

Чекови од тековна сметка бр. 0003371557 од бр. 000-5006190552 до бр. 0005006190562 издадени од Комерцијална банка на име Момир Ангелковиќ, Скопје. (27027)

Чек од тековна сметка бр. 13475316 со бр. 000300640-5251 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Живадиновиќ Надица, Скопје. (27064)

Чекови од тековна сметка бр. 840-1688/07 од бр. 99-00156656 до бр. 9900156662 издадени од Македонска банка на име Јанкулоска Весна, Скопје. (27201)

Чекови од тековна сметка бр.840-15-10269/76 со бр. 826456, 871066, 871067, 871068 и бр. 871069 издадени од Македонска банка на име Јанкулоски Златко, Скопје. (27202)

Чекови од тековна сметка бр. 13628563 од бр. 62-0-600 до бр. 620609 и бр. 588020, 588021,426808, 426809 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Силвана Делевска, Скопје. (27238)

Чекови од тековна сметка бр. 854-82710-121-81 со бр. 119739 и бр. 1197740 издадени од Македонска банка АД Кичево на име Миладиноски Драган, Кичево. (27252)

Чекови од тековна сметка бр. 1122439 од бр. 6169901 до бр. 6169912 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илири Авди, Скопје. (27253)

Чекови од тековна сметка бр. 4952325 од бр. 5134536 до 5134543 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитријевски Ванчо, Скопје. (27256)

Чекови од тековна сметка издадени од Приштина на име Ќазим Бајрами, Скопје. (27273)

Чекови од тековна сметка бр. 71483/07 со бр. 125269 и бр. 125270 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Темелковски Горан,Скопје. (27275)

Чекови од тековна сметка бр. 13119-21 од бр. 78892 до бр. 78898 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Илија Мостров, Скопје. (27280)

Чекови од тековна сметка бр. 12712814 од бр. 592583 до бр. 592591 и бр. 592581 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илија Мостров, Скопје.(27281)

Чекови од тековна сметка бр. 13325806 со бр. 0010-005574582, 0010005574583, 0019000544847 и бр. 0019-0005-44848 издадени од Комерцијална банка на име Пецев Зоран, Скопје. (27386)

Чекови од тековна сметка бр. 2226/06 (9) чека и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Танасоски Крсте, ул. "Абас Емин" бр. 4, Охрид. (27412)

Чек од тековна сметка бр. 8260/05 и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Костадиноски Софе, ул. "15-ти Корпус" бр. 49, Охрид. (27413)

Чекови од тековна сметка бр. 2206/03 од бр. 4407527 до бр. 4407530 и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Спасеска Бети, ул. "Расадник" бр. 392/8, Охрид. (27414)

Чекови од тековна сметка бр. 11792/08 од бр. 4407640 до бр. 4407643 и од бр. 4473116 до бр. 4473120 и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Влатко Грозданов, "Бул Туристичка" бб, Охрид. (27415)

Чек од тековна сметка бр. 2356/00 и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Горшески Сотир, ул. "Момчило Јорданоски" бр. 12-А, Охрид. (27416)

Работна книшка на име Бошковска Елизабета-Марија, Скопје. (26882)

Работна книшка на име Дарков Благојче, ул. "Т. Даскалот" бр. 30/13, Битола. (26888)

Работна книшка на име Ајруш Аземи, с. Меџитлија, Битола. (26889)

Работна книшка на име Соња Гошевска, с. Блатец, Винаца. (26892)

Работна книшка на име Горгиева Јасминка, Радовиш. (26895)

Работна книшка на име Митев Ламо, Гевгелија. (26896)

Работна книшка на име Бајрамоски Алириза, Пласница, Мак. Брод. (26903)

Работна книшка на име Салији Милахим, с. Добридол, Гостивар. (26904)

Работна книшка на име Фисник Османи, ул. "М. Ацев" бр. 59, Тетово. (26906)

Работна книшка на име Апостолоска Душица, Тетово. (26908)

Работна книшка на име Орхан Рамадан, Скопје. (26913)

Работна книшка на име Бранислава Јанева, Скопје. (26915)

Работна книшка на име Сарафинов Миле, Скопје. (26937)

Работна книшка на име Ибрахими Бејадин, с. Арачиново, Скопје. (26945)

Работна книшка на име Хасан Рушовиќ, с. Црквино, Велес. (26949)

Работна книшка на име Ристевска Соња, ул. "П. Илковски" бр. 25, Битола. (26950)

Работна книшка на име Татјана Чапуновска, ул. "Прогрес" бр. 108, Битола. (26951)

Работна книшка на име Димитров Горан, Винаца. (26953)

Работна книшка на име Николовски Раде, ул. "М. Тито" бр. 69, Велес. (26963)

Работна книшка на име Нацева Бисера, ул. "Васил Горгов" бр. 21, Велес. (26964)

Работна книшка на име Лазарова Виолета, с. Истибање, Винаца. (26966)

Работна книшка на име Алија Сефер, с. М. Речица, Тетово. (26968)

Работна книшка на име Зендели Рефик, с. Матејче, Куманово. (26970)

Работна книшка на име Анушеска Зузејна, ул. "Авала" бр. 17, Прилеп. (26971)

Работна книшка на име Наде Здравеска, с. Забрчани, Прилеп. (26973)

Работна книшка на име Сидороска Наташа, Скопје. (26979)

Работна книшка на име Ивановска Сања, Скопје. (26987)

Работна книшка на име Бисим Зибери, Скопје. (27018)

Работна книшка на име Димовски Младен, Скопје. (27041)

Работна книшка на име Салихи Менехад, Скопје. (27044)

Работна книшка на име Халим Етриџес, Скопје. (27077)

Работна книшка на име Улер Летка, Скопје. (27078)

Работна книшка на име Татјана Бошковиќ, Скопје. (27113)

Работна книшка на име Стефанов Христо, Скопје. (27114)

Работна книшка на име Фадиљ Асани, с. Танушевци, Скопје. (27117)

Работна книшка на име Фадиљ Дациќ, Скопје. (27137)

Работна книшка на име Нагиб Фетахи, Скопје. (27144)

Работна книшка на име Милошески Ацо, с. Брвеница, Тетово. (27157)

Работна книшка на име Љупчо Ивановски, Делчево. (27159)

Работна книшка на име Фенов Зоран, Радовиш. (27166)

Работна книшка на име Касуми Јаир, Скопје. (27182)

Работна книшка на име Бошковски Антонио, Скопје. (27190)

Работна книшка на име Максимовски Горги, ул. "Г. Прличев" бр. 2, Штип. (27191)

Работна книшка на име Ненад Милосавлевиќ, ул. "Ристо Бојмалиев" бр. 2, Гевгелија. (27192)

Работна книшка на име Шакир Себихана, ул. "Б. Јанкоски" бр. 2, Прилеп. (27204)

Работна книшка на име Конеска Маријана, ул. "Орде Чопела" бр. 90, Прилеп. (27206)

Работна книшка на име Ристеска Јулијана, ул. "Крушевска" бр. 92, Прилеп. (27208)

Работна книшка на име Вељаноски Радојко, с. Битово, Мак. Брод. (27211)

Работна книшка на име Адем Идризи, ул. "Ј. Златаноски" бр. 94-А, Тетово. (27218)

Работна книшка на име Далипи Лимановиќ, ул. "Б. И. Гуне" бр. 18, Куманово. (27220)

Работна книшка на име Малински Сашо, ул. "Панчевачка" бр. 23, Куманово. (27221)

Работна книшка на име Оливер Стојановски, Скопје. (27262)

Работна книшка на име Ќенан Мумин, с. Цветово, Скопје. (27268)

Работна книшка на име Фатуше Аземи, Скопје. (27270)

- Работна книшка на име Јачовски Рајко, Скопје. (27276)
- Работна книшка на име Стојковски Сашо, Скопје. (27283)
- Работна книшка на име Чачевски Ванчо, Скопје. (27284)
- Работна книшка на име Јанев Марјан, Скопје. (27288)
- Работна книшка на име Крстески Љупчо, Тетово. (27289)
- Работна книшка на име Апостолов Ристе, ул. "Ордан Цинот" бр. 62, Велес. (27290)
- Работна книшка на име Сами Рамадани, с. Отља, Куманово. (27298)
- Работна книшка на име Пантев Спасо, Радовиш. (27306)
- Работна книшка на име Груица Живиќ, Скопје. (27321)
- Работна книшка на име Димитровски Бранко, Скопје. (27323)
- Работна книшка на име Кочишки Сашо, Битола. (27339)
- Работна книшка на име Виолета Ѓиноска, Охрид. (27340)
- Работна книшка на име Тасевски Кире, ул. "Цар Самоил" бр. 82-а, Битола. (27341)
- Работна книшка на име Целовски Рамадан, ул. "Љубојно" бр. 46, Битола. (27342)
- Работна книшка на име Бошнаковска Мира, Скопје. (27345)
- Работна книшка на име Слаѓана Волцевска, с. Дрмени, Ресен. (27347)
- Работна книшка на име Пирковски Игор, Скопје. (27351)
- Работна книшка на име Зајкова Петранка, Гевгелија. (27354)
- Работна книшка на име Нухи Муртезани, с. Романовце, Куманово. (27360)
- Работна книшка на име Андријеска Билјана, Гостивар. (27363)
- Работна книшка на име Зекири Ибрахими, Тетово. (27368)
- Работна книшка на име Софрониоска Надица, Скопје. (27370)
- Работна книшка на име Блажевски Димитар, Скопје. (27373)
- Работна книшка на име Иса Зекири, Скопје. (27378)
- Работна книшка на име Ќенан Азизи, Скопје. (27382)
- Работна книшка на име Хациасан Сафет, Скопје. (27395)
- Воена книшка на име Давчевски Дарко, Скопје. (26811)
- Воена книшка на име Мурговски Јане, ул. "Мирче Ацев" бр. 33-А/17, Охрид. (26901)
- Воена книшка на име Калев Сашо, ул. "В. Циривири" бр. 52, Штип. (26955)
- Воена книшка на име Иле Петрушев, с. Башино, Велес. (27168)
- Воена книшка на име Крстевски Синиша, ул. "Ст. Филиповиќ" бр. 95, Куманово. (27169)
- Воена книшка на име Метали Алијовиќ, с. Блаце, Скопје. (27259)
- Воена книшка на име Стојан Гицов, Пробиштип. (27349)
- Воена книшка на име Сашо Јакимовски, Пробиштип. (27350)
- Чековна картичка бр. 00029759 на име Черкезов Владимир, Штип. (27181)
- Чековна картичка бр. 13875053 и чековите од бр. 43-0155 до бр. 430170 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Момчило Спасовски, Скопје. (27234)
- Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Лимани Гилтен, Скопје. (26814)
- Свидетелство за 2 година издадено од медицинско училиште "Др. Панче Караѓозов"-Скопје на име Камбери Берат, с. Грушино, Скопје. (26824)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од медицинското училиште "Никола Штејн"-Тетово на име Ана Души, Битола. (26840)
- Свидетелство на име Каримани Ќемаљ, Тетово. (26887)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од СТУ "Н. Буѓони" на име Илјази Газменд, с. Лојане, Куманово. (26891)
- Свидетелство од 8 одделение на име Стаменковска Славица, с. Саса, Мак. Каменица. (26893)
- Свидетелство од 8 одделение на име Цебоца Даница, Мак. Каменица. (26894)
- Свидетелство на име Ејупи Имер, с. Жеровјане, Тетово. (26905)
- Свидетелство од 8 одделение на име Тафилоски Мусо, Струга. (26952)
- Свидетелство на име Стојев Доне, Радовиш. (26958)
- Свидетелство на име Јакупов Целал, Велес. (26960)
- Свидетелство на име Велинова Кристина, с. Стамор, Делчево. (26977)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Елмази Ремзи, Скопје. (27014)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Мемеди Фатмир, с. Никиштани, Скопје. (27148)
- Свидетелства и диплома на име Февзије Селами, ул. "Б. Миладинови" бб, Тетово. (27154)
- Свидетелство на име Илиевска Соња, Кратово. (27156)
- Свидетелство на име Кубури Зарифе, Гостивар. (27158)
- Свидетелство на име Беќири Бедри, с. Г. Речица, Тетово. (27164)
- Свидетелство за 3 година издадено од Г.М.Ц. "Чеде Филиповски -Даме"-Скопје на име Гроздановски Бранко, Скопје. (27188)
- Свидетелство на име Хоџиќ Мухарем, Велес. (27193)
- Свидетелство на име Рушовиќ Хасан, Велес. (27198)
- Свидетелство на име Фатмир Целили, Тетово. (27215)
- Свидетелство од 1 година на име Валентина Ѓорѓиевска, Крива Паланка. (27219)
- Свидетелство од 8 одделение на име Џевиоров Веби, с. Црник, Пехчево. (27222)
- Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули"-Скопје на име Закир Садбер, Скопје. (27240)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули"-Скопје на име Зекир Демир, Скопје. (27241)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дрита"-с. Рашче-Скопје на име Мишереф Штрајку, Скопје. (27278)

Свидетелство на име Макиќ Мехмед, с. Оризари, Велес. (27292)

Свидетелство од 6 одделение на име Месуде Исламоски, с. Канатларци, Прилеп. (27294)

Свидетелство од 8 одделение на име Куч Изет, с. Канатларци, Прилеп. (27295)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Арнаудова Катерина, Прилеп. (27296)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Ајдини Мерита, ул. "С. Томовиќ" бр.36 1/5, Куманово. (27297)

Свидетелство од 8 одделение на име Николов Коле, с. Соколарци, Кочани. (27299)

Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Ермал Етеми, Струга. (27300)

Свидетелство на име Филиповска Ангелина, Радовиш. (27305)

Свидетелство на име Сали Ристеми, Гостивар. (27307)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Аријета Алити, Скопје. (27316)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дрита"-с. Рашче-Скопје на име Идајете Штрајку, Скопје. (27277)

Свидетелство на име Селими Зејније, с. Г. Којнаре, Куманово. (27337)

Свидетелство на име Селими Селвете, Куманово. (27338)

Свидетелство од 8 одделение на име Шемишоски Нафис, Прилеп. (27346)

Свидетелство од 1 година на име Трајанов Гоце, Кочани. (27348)

Свидетелство на име Стојанов Стојан, Штип. (27352)

Свидетелство од 4 година издадено од "Г. Делчев" на име Зелија Шабани, Куманово. (27362)

Свидетелство на име Мурати Виџилент, Тетово. (27364)

Свидетелство од 8 одделение на име Далипи Денис, Тетово. (27365)

Индекс бр. 308/2000 издаден од Електро технички факултет-Скопје на име Александар Богевски, ул. "Пиринска" бр. 19, Неготино. (26959)

Индекс бр. 3427 издаден од Педагошки Факултет-Скопје на име Салиу Фатон, Скопје. (27150)

Индекс бр. 4920 издаден од Технолошки-Металуршки Факултет-Скопје на име Апостолски Александар, Скопје. (27236)

Индекс бр. 225/02 издаден од Електротехнички Факултет-Скопје на име Качаниклиќ Снежана, Скопје. (27267)

Индекс на име Ристова Билјана, ул. "Д. Влахов" бр. 27/1, Велес. (27293)

Дозвола АДР бр. 2211 за превоз на опасни материји издадена од Министерство за транспорт и врски на име Воислав Василевски, Скопје. (27043)

Диплома на име Мацетиќ Ненад, бул. "А. Македонски" бр. 19-2-19, Радовиш. (26957)

Диплома на име Хикмете Незири, с. Тетово, Тетово. (26967)

Диплома на име Горгиевски Сашо, Куманово. (26969)

Диплома на име Ширтовска Македонка, Берово. (27161)

Диплома на име Симеонова Илинка, с. Градовци, Кочани. (27162)

Диплома за 4 степен на име Веселинова Весна, с. Радање, Штип. (27163)

Диплома издадена од ЦО "13 Ноември"-Скопје на име Азировиќ Јетула, Скопје. (27183)

Диплома на име Јагода Јованоска, Гостивар. (27212)

Диплома на име Ефтоска Славица, Гостивар. (27214)

Диплома од средно образование на име Јетмир Селими, Струга. (27223)

Диплома издадена од трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Нуредин Илјази, с. Арачиново, Скопје. (27237)

Диплома издадена од С. М. У. "Гоце Делчев"-Скопје на име Камчевски Владимир, Скопје. (27242)

Диплома издадена од УСО "К. Неделков" на име Петровски Роберт, Велес. (27291)

Диплома на име Павлоска Даниела, Гостивар. (27301)

Диплома на име Исајлоска Маја, Гостивар. (27302)

Диплома на име Серафимоска Николина, Гостивар. (27303)

Диплома на име Бериша Илир, ул. "188" бр. 27, Тетово. (27304)

Дозвола ЦЕМТ бр.10012 дозвола издадена од Министерство за транспорт и врски на име Митко-Шпед, Скопје. (27335)

Дозвола ЦЕМТ бр. 014 издадена од Министерство за транспорт и врски на име ИНТЕР МАКС, Скопје. (27387)

Диплома на име Паноски Танас, Струга. (27369)

Диплома издадена од економско училиште "Борис Кидрич"-Скопје на име Михајловска Добринка, Скопје. (27372)

Ученичка книшка издадена од ДСУПУ "Лазар Личеновски"-Скопје на име Елена Гелова, Скопје. (26902)

Здравствена книшка на име Петров Радислав, с. Градско, Велес. (26897)

Здравствена книшка на име Демирова Сабина, Битола. (26898)

Здравствена книшка на име Иванов Кире, Битола. (26899)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Никола, Битола. (26900)

Здравствена книшка на име Димче Досевски, Пробиштип. (26954)

Здравствена книшка на име Басарова Ирена, Велес. (26961)

Здравствена книшка на име Димчева Марија, Велес. (26962)

Здравствена книшка на име Здравевска Тања, Велес. (26965)

Здравствена книшка на име Муцат Зехири, Битола. (26974)

Здравствена книшка на име Владимир Николиќ, Битола. (26975)

Здравствена книшка на име Ќеримоска Седа, с. Канатларци, Прилеп. (26972)

Здравствена книшка на име Ќеримоска Еда, с. Канатларци, Прилеп. (27155)

Здравствена книшка на име Анастасија Емилија, Велес. (27167)

Здравствена книшка на име Андовска Сања, ул. "Б. Ѓорев" бр. 219/1-15, Велес. (27194)

Здравствена книшка на име Митев Саше, с. Виничани, Велес. (27195)

Здравствена книшка на име Тодоров Жарко, ул. "Марксоска" бр. 2-1/11, Велес. (27196)

Здравствена книшка на име Михаил Зоран, Велес.

(27197)

Лична карта на име Кироски Бобан, Тетово.

(27165)

Картичка за член во синдикат на име Миленковски Слаѓан, ул. "Г. П. Стари" бр. 85, Куманово.

(26980)

Постојана пропусница за касарна на име Миленковски Слаѓан, ул. "Г. П. Стари" бр. 85, Куманово.

(26981)

Даночна картичка бр. 4004995105721 издадена од Управа за приходи на име ДПТУ "СИБИ-ШПЕД" ДООЕЛ, Велес.

(26909)

Даночна картичка бр. 4030989207823 издадена од У-П на име ГЕРОСКАР-Љупка ДООЕЛ, Скопје.

(26941)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име "КИКИ" ДООЕЛ, Кичево.

(26978)

Даночна картичка бр. 4030995113199 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТД Дилекс, Скопје.

(26982)

Даночна картичка бр. 4030998347883 издадена од Управа за приходи Скопје на име Сестилски ВКФ-КС на Македонија, Скопје.

(26994)

Даночна картичка бр. 4030993164411 издадена од Управа за приходи Скопје на име Шотокан карате клуб ЈСП, Скопје.

(26996)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име ЦС Заре Лазарески, с. Маврово, Гостивар.

(26999)

Даночна картичка бр. 403001413636 издадена од Управа за приходи Скопје на име Мрежен електронски народен центар, Скопје.

(27118)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име "МИМА" ТПО- Месарница, Велес.

(27228)

Девизна штедна книшка бр. 5030100108814 издадена од Експорт импорт банка АД Скопје на име Лујза Груева, Скопје.

(27255)

Здравствена книшка на име Тошев Валентин, Велес.

(27355)

Здравствена книшка на име Саздовски Васко, Велес.

(27356)

Здравствена книшка на име Ристовски Славчо, Велес.

(27358)

Здравствена книшка на име Соња Рац, Велес.

(27359)

Здравствена книшка на име Керимов Вели, Битола.

(27366)

Здравствена книшка на име Василевска Снежана, Битола.

(27367)

Девизно штедна книшка бр. 1430401007790 издадена од Охридска банка АД Охрид на име Трајчески Љубе, Охрид.

(27381)

Даночна картичка бр. 5030002216340 издадена од Управа за приходи Скопје на име Јорданче Илиев, Скопје.

(27397)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Согласно член 204 од Законот за трговските друштва, Друштвото за услуги и промет, извоз-увоз И. М. С. Соња ДООЕЛ-Скопје, поднесе барање до Основниот суд Скопје I - Скопје, за запишување на неамерувано намалување на главнината на друштвото.

На ден 11.03.2002 година, судот донесе решение за упис на намерувано намалување на основната главнина под П. Трег. бр. 492/02.

Согласно на тоа друштвото ги повикува сите доверители, во рок од 90 дена, да ги поднесат своите побарувања кон друштвото. Ако тоа го направат во горе наведениот рок, друштвото објавува дека е согласно на сите барања на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

(27203)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО "Бушова чешма" од Македонски Брод

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 30.09.2002 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ДОО "Бушова чешма" Македонски Брод, на ул. "Димитар Влахов" бб, секој работен ден од 08 до 14 часот.

ДОО "Бушова чешма"
Македонски Брод

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 29/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Осигурување на моторни возила на Министерството за внатрешни работи по автомобилска одговорност за период од 01.06.2002 до 01.06.2003 година-по преглед.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на осигурувачот.

2. Висина на премија.

3. Висина на бонус.

4. Начин на плаќање.

5. Рок на исплата на оштетни побарувања.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која осигурувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- висина на премија	35 поени,
- висина на бонус	30 поени,
- рок на плаќање на премијата	20 поени,
- рок на исплата	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО- НУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 25.10.2002 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачите да достават примерок од полисата.

- Прегледите за возилата може да се подигнат во зграда 5, кат 3, канцеларија бр. 18.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 142-251.

Комисија за јавни набавки

ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ ПРОЕКТ: ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПРОЧИСТИТЕЛНАТА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ-ВРАНИШТА

-ТЕНДЕР 1-

Финансиран од: КfW

Клиент: М.Ј.П. Проаква-Струга

Краен рок: 22 ноември 2002 година

Врз основа на финансиската помош од страна на КfW - Германија (Банката), работодавачот МЈП Проаква (Охрид и Струга, Р. Македонија) љубезно ги покануваат сите заинтересирани изведувачки фирми да се пријават за Тендер за избор на изведувачи за "Проектот за еколошка заштита на Охридското Езеро" - Договор 1- Реконструкција и рехабилитација на Прочистителната станица за отпадни води-Враништа.

Делокругот на активности во Договор 1, ги вклучува, но без строго ограничување, следниве работни задачи:

- Проектот ќе се одвива во пределот на македонската страна од Охридското Езеро, а главната локација на активностите ќе биде Прочистителната станица за отпадни води - Враништа.

- Делокругот на активности ќе вклучува рехабилитација на градежните активности и електро-механичките инсталации, вклучувајќи инсталација на дополнителна контрола и мерна опрема. Во основа, работните активности опфаќаат набавка на нова механичка, електрична, инструментална и контролна опрема во постоечката Прочистителна станица за отпадни води - Враништа. Придружната инсталација на горенаведената опрема, како и градежна/структурна поправка и реновирање на Прочистителна станица - Враништа, ќе биде во рамките на друг договор.

- Прочистителната станица за отпадни води - Враништа е конструирана од 1985 до 1987 година и е проектирана за урбана отпадна вода, пренесувана преку источниот и западниот колектор околу Охридското Езеро. Проектираните капацитети се како што следуваат:

- Максимален капацитет: 120.00 е.ж
- Максимален проток: 1.670 л/сек.
- Годишен капацитет: 6.000.000 м³/год.
- Ефект на прочистување: до 20 мг БПК/л и до 30 мг СМ/л
- Инсталирана моќност: 1.8 MW.

Времетраењето на договорот за специфицираните активности изнесува 12 календарски месеци. Се предвидува договорот да започне во декември 2002 година.

Тендерот за договорите за работа, кои се финансирани од страна на банката, е отворен за изведувачки претпријатија кои ги поседуваат потребните квалификации, од сите земји.

Тендер документите може да се добијат на долуназначената адреса, после уплатата на неповратни средства во висина од 300 € (три стотини евра), на нерезидентната сметка на GKW Consult GmbH, Манхајм, Германија, во Охридска банка А.Д. Охрид; BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: ОХРИД МК 22) - Број на сметка 708000-280-178.

За понатамошни информации, како и добивање на претквалификационите и тендер документи, заинтересирани претпријатија треба да се обратат на следнава адреса:

Г-дин Р.Сампсон GKV CONSULT GmbH. Во име на Проаква, кеј "Маршал Тито" бб, 6000 Охрид, Р. Македонија. Тел: 00 389 46 231 650, Факс: 00 389 46 231 652, e-mail: gkwohrid@mt.net.mk.

Крајниот рок за поднесување на пополнетите претквалификациони и тендер документи од заинтересираните изведувачки фирми е 22nd ноември 2002 година, до 12:00 часот на пладне.

TENDERING FOR ELIGIBLE CONTRACTORS

PROJECT: Lake Ohrid Environmental Protection
- Upgrading and Rehabilitation of Vranista WWTP -
CONTRACT 1 -

Financed by: KfW

Client: M.J.P. Proaqua - Struga

Submission date: 22nd November 2002

Based on the defined financial assistance from Kreditanstalt für Wiederaufbau - Germany (the Bank), the Employer M.J.P. Proaqua (Ohrid, Struga, R. Macedonia) invites interested eligible Construction Companies to apply for Tendering for Eligible Contractors for the "Lake Ohrid Environmental Protection Project" - Contract 1 - Upgrading and Rehabilitation of Vranista WWTP.

The Scope of Work for Contract 1 includes but is not necessarily limited to the following works:

- The project will be in the area of the Macedonia side of Lake Ohrid, and the main location for the works will be the Vranista WWTP site.

- The scope of works will include the rehabilitation of the civil works and electro-mechanical installations, including the installation of complementary control and measurement equipment. This scope of work mainly covers the provision of new mechanical, electrical, instrumentation and control equipment at the existing WWTP. Associated installation of the afore mentioned equipment as well as civil/structural repair and refurbishment of the WWTP will be covered under a separate contract.

- The Municipal Wastewater Treatment Plant at Vranista was constructed from 1985 to 1987 and had been designed for urban facilities wastewater conveyed via the East and West collectors around the Ohrid Lake. The design capacities are as follows:

- Maximum Capacity: 120,000 p.e.
- Maximum Flow: 1,670 l/sec.
- Annual Capacity: 6,000,000 m³/a
- Effect of Treatment: up to 20 mg BOD/l & up to 30 mg SS/l
- Installed Power: 1.8 MW

The duration of the contract for the works specified is anticipated to be up to 12 calendar months. The contract is anticipated to commence in December 2002.

Tendering for the contracts to be financed with the proceeds of financial assistance from the Bank is open to firms and joint ventures of firms from all countries.

Tender documents may be obtained from the address below upon payment of a non-refundable fee of 300.00 €

(in words: three hundred Euro) on the GKW Consult GmbH, Mannheim nonresident account with OHRIDSKA BANKA A.D. Ohrid; BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: OHRID MK 22) - Account Numb. 708000-280-178.

Interested firms may obtain further information from, and inspect and acquire the prequalification and tendering documents at the following office:

Mr. R. Sampson
GKW CONSULT GmbH
on behalf of Proaqua
KEJ Marshal Tito bb
6000 Ohrid
R. Makdonia
Tel: 00 389 46 231 650
Fax: 00 389 46 231 652
e-mail: gkwohrid@mt.net.mk

The closing date for submission of prequalification and tendering documentation will be 22nd November 2002, 12:00 hrs.

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 41/35/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект: "Реконструкција на водовод во центарот на Пробиштип".

Овој проект ја опфаќа рехабилитацијата на водоводот во центарот на градот Пробиштип. Дистрибутивната мрежа ќе се состои од 3.636 м ПЕ₁₀₀ цевки, ПН 10 бари.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 24.10.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 24.10.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки на

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 42/36/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект: "Реконструкција на водовод во село Пробиштип".

Овој проект ја опфаќа рехабилитацијата на водоводот во село Пробиштип. Дистрибутивната мрежа ќе се состои од 4.418 м ПЕ₁₀₀ цевки, ПН 10 бари.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 700 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 24.10.2002 година, до 14:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 24.10.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 14:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки на

СОДРЖИНА

	Страница
1296. Указ бр. 56 од Претседателот на Република Македонија.....	1
1297. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за исплата на еднократен паричен надомест по основ на структурни реформи за работниците од МК "Астибо" АД Штип.....	1
1298. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	1
1299. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделското земјиште.....	1
1300. Одлука за замена на недвижен имот.....	2
1301. Одлука за прифаќање на понуда за отстапување на деловни средства - деловни објекти од АД "Витапела" - Битола за вредноста на државниот капитал на Република Македонија.....	2
1302. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за определување на царински контингент при увоз на бел шеќер наменет за широка потрошувачка за 2002 година.....	2
1303. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3
1304. Решение за разрешување и именување претседател и членови на советот за македонски јазик.....	3
1305. Решение за разрешување од должноста заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	3
1306. Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски..	3
1307. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	4
1308. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за финансии.....	4
1309. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за култура.....	4
1310. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4
1311. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4
1312. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4
1313. Решение за измена и дополнување на Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	5
1314. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	5
1315. Упатство за постапката за распределба на количествата на стоките во рамките на поодделни квоти при увозот на одделни земјоделски стоки со потекло од Кралството Норвешка за 2002 година.....	5

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-с.

Директор и одговорен уредник - Кр.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Деп.

Печат: НИП "Нова Македонија" - А

1316. Упатство за постапката за распределба на количествата на стоките во рамките на поодделни квоти при увозот на одделни земјоделски стоки со потекло од Швајцарската Конфедерација за 2002 година....	6
1317. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 85/2002 од 25 септември 2002 година.....	6
1318. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 208/2001 од 25 септември 2002 година.....	8
1319. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата.....	9
1320. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за начинот на вршење надзор над примената на прописите кои го регулираат девизното и денарското работење и преземање мерки спрема банките.....	10
1321. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките.....	10
1322. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците.....	12
1323. Одлука за постапката, потребната документација и критериумите за добивање дозвола и за отпочнување со вршење на активноста трансфер на пари, определување на начинот и условите на работење и преземање мерки.....	12
1324. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.....	15
1325. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките и штедилниците.....	16
1326. Упатство за начинот на известување за состојбата на девизните сметки на резидентите кај овластените банки.....	22
1327. Упатство за начинот и роковите за доставување на збирни извештаи за склучени кредитни работи меѓу резиденти и нерезиденти.....	23
1328. Упатство за начинот и роковите за известување за кредитните работи во девизи меѓу резиденти.....	29
1329. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	31
1330. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	31
1331. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	31
1332. Правилник за образец и начин на издавање на легитимација на вработен во Дирекцијата за слободни економски зони.....	31
Адвокатска комора на Република Македонија	
37. Одлука за измена на адвокатската тарифа.	32